

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 123

18 јуни 2019, вторник

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1709. Одлука за именување заменик генерален секретар на Кабинет на Претседател на Република Северна Македонија.....	3	1717. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Годишниот извештај за работењето на Јавното претпријатие за берзанско работење Агро-Берза Скопје за 2018 година.....	38
1710. Уредба за стандардите на метаподатоците (*).....	3	1718. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.....	38
1711. Уредба за утврдување на висината на надоместокот за чување и евапорација на нафта и нафтени деривати од задолжителните резерви.....	36	1719. Одлука за продажба на движна ствар.....	38
1712. Одлука за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија за Општина Дебрца.....	36	1720. Одлука за продажба на движна ствар.....	39
1713. Одлука за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија за Општина Валандово.....	36	1721. Одлука за продажба на движни ствари.....	39
1714. Одлука за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија за Општина Долнени.....	37	1722. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница со проширена дејност – Дебар.....	43
1715. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање на трајно користење на недвижна ствар на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје.....	37	1723. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружение доброволно противпожарно друштво Свети Николе.....	43
1716. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Општина Кавадарци.....	37	1724. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на ЈЗУ Здравствен дом Тетово.....	45

	Стр.		Стр.
1725. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено - поправната установа - Затвор Прилеп.....	45	1738. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на барањето и упатството за пополнување на барање за овластување на лицата-испитувачи на машиновозачи за општа професионална способност, за стручно познавање и компетентност во врска со железничкото возило и стручно познавање и компетентност во врска со железничката инфраструктура, формата и содржината на образецот на овластувањето и формата и содржината на регистарот на издадени овластувања.....	74
1726. Одлука за давање на одобрение за основање на Приватна установа за вон-семејна социјална заштита на стари лица.....	46	1739. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на барањето и упатството за пополнување на барањето за издавање на сертификат за сигурност, формата и содржината на образецот на сертификатот за сигурност, како и формата и содржината на регистарот за издадени сертификати за сигурност.....	80
1727. Одлука за одобрување на средства од Буџетот на Министерството за образование и наука за 2019 година...	46	1740. Правилник за формата и содржината на барањето и упатството за пополнување на барањето за издавање на сертификат за сигурност за вршење на превоз за сопствени потреби, формата и содржината на образецот на сертификатот за сигурност, како и формата и содржината на регистарот за издадени сертификати за сигурност.....	94
1728. Одлука за продажба на недвижни ствари.....	47	1741. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на барањето и упатството за пополнување на барањето за издавање на одобрението за сигурност за управување со железничка инфраструктура, формата и содржината на образецот на одобрението за сигурност, како и формата и содржината на регистарот на издадени одобренија за сигурност.....	106
1729. Одлука за продажба на движни ствари.....	49	1742. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	118
1730. Решение за назначување на Генерален комесар и заменик на Генералниот комесар на Република Северна Македонија за „ЕХРО Дубаи 2020“.....	50	1743. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	118
1731. Правилник за изменување на Правилникот за содржината и формата на извештајот за случени сериозни несреќи, несреќи и инциденти во железничкиот сообраќај.....	50	1744. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	118
1732. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на постапката за едукација како и начинот на водење на евиденција за спроведената едукација.....	67	1745. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	119
1733. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на барањето за издавање на првата потврда и дополнителната потврда за пуштање во употреба на железничко возило, како и за формата и содржината на првата потврда и дополнителната потврда за пуштање во употреба на железничко возило..	67	1746. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	120
1734. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на постапката за едукација како и начинот на водење на евиденција за спроведената едукација.....	67	1747. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	120
1735. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на постапката за едукација како и начинот на водење на евиденција за спроведената едукација.....	68	1748. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	121
1736. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на барањето за обука за општа професионална способност, како и формата и содржината на образецот на потврдата за успешно завршена обука.....	68	1749. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	121
1737. Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината, начинот на издавање и одземање на службената легитимација на инспекторот надлежен за сигурност на железничката инфраструктура, за сигурност на влека на возови и возни средства, за сигурност на превоз на патници и стока и за сигурност на сигнално-сигурносни, телефонско - телеграфски и електротехнички постројки.....	70	1750. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	123
		1751. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	123
		Огласен дел	1-52

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1709.

Врз основа на член 13 став 1 од Одлуката за организација и делокруг на работа на Кабинетот на Претседателот на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 30/2000, 9/2001, 41/2010 и 142/2013), донесувам

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА КАБИНЕТОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

I

Билјана Радева, се именува за заменик генерален секретар на Кабинетот на Претседателот на Република Северна Македонија.

II

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 08-332/1
18 јуни 2019 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1710.

Врз основа на член 7 став (2) и член 31 од Законот за националната инфраструктура на просторните податоци на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/14 и 106/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 11 јуни 2019 година, донесе

У Р Е Д Б А

ЗА СТАНДАРДИТЕ НА МЕТАПОДАТОЦИТЕ (*)

Член 1

Со оваа уредба се утврдуваат стандардите за креирање и одржување на метаподатоци за: збирките на просторни податоци, серии на збирките на просторни податоци и услуги за просторните податоци.

Член 2

Освен поимите дефинирани во член 3 од Законот за националната инфраструктура на просторните податоци на Република Македонија, одделни поими употребени во оваа уредба го имаат следново значење:

1. „Низа од знаци“ е вредност на полето на елементите на метаподатокот изразена како збирка од карактеристики кои се сметаат за една целина;
2. „Слободен текст“ е вредност на полето на елементот на метаподатокот изразена преку еден или повеќе говорни јазици;
3. „Потекло“ е историјат на збирката на просторни податоци/услуги, односно негов животен циклус согласно стандардот MKTC ISO/TS 19101-2:2015 и стандардот MKC EN ISO 19101-1:2015;
4. „Елемент на метаподаток“ е дискретна единица на метаподатокот согласно стандардот MKC EN ISO 19115-1:2015 и стандардот MKC EN ISO 19115-2:2010;
5. „Простор за наслов“ е колекција на имиња, идентификувани со повикување на униформен идентификатор на ресурси (uniform resource identifier – URI), кои

што се користат во документи со проширлив означувачки јазик (extensible markup language – XML) како имиња на елементи и имиња на атрибути;

6. „Квалитет“ е збир на карактеристиките на еден производ кои влијаат на неговата способност да ги задоволи наведените и имплицираните потреби, во согласност со стандардот MKTC ISO/TS 19101-2:2015 и стандардот MKC EN ISO 19101-1:2015;

7. „Ресурс“ е информација која што има директно или индиректно повикување на конкретна локација или географска област;

8. „Серија на збирка на податоци“ е колекција од збирки на податоци кои се изработени по исти спецификации;

9. „GEMET (GEneral Multilingual Environmental Thesaurus-GEMET)“ е општ повеќе јазичен речник на животната средина;

10. „WGS 84 (World Geodetic System 84-WGS84)“ е ознака за светскиот геодетски систем кој е воспоставен во 1984 година;

11. „EPCГ (European Petroleum Survey Group-EPSG)“ е листа на параметри за координатни референтни системи и координатни трансформации кои можат да бидат глобални, регионални, национални или локални во примената;

12. „UML (Unified Modeling Language-UML)“ е унифициран јазик за моделирање објекти од реалниот свет како прв чекор во развојот на методологијата за дизајнирање на објектната ориентираност и

13. „URL (Uniform Resource Locator-URL)“ е локатор за унифицирани ресурси наречен веб-адреса.

Член 3

(1) Елементите од кои се составени метаподатоците се дефинирани со стандардот за елементи на метаподатоци, даден во Прилог бр. 1 кој е составен дел од оваа уредба.

(2) Метаподатоците се креираат и одржуваат согласно стандардот за многукратност и условите за елементите на метаподатоци даден во Прилог бр. 2 кој е составен дел од оваа уредба.

(3) Доменот на вредности за метаподатоците се определува согласно стандардот за домен на вредности даден во Прилог бр. 3 кој е составен дел од оваа уредба.

Член 4

(1) Метаподатоците во зависност од информациите содржани во нив се класифицирани во два вида:

- метаподатоци за збирката/серијата на просторни податоци и
 - метаподатоци за услугата.
- (2) Метаподатоците вклучуваат информации за:
- сообразност на збирките на просторни податоци;
 - условите кои се применуваат за пристап и користење на збирките на просторни податоци и услуги, како и за надоместоците за нивното користење доколку се пропишани;
 - квалитетот и валидноста на збирките на просторни податоци;
 - правни лица кои се надлежни за воспоставувањето, управувањето, одржувањето и дистрибуцијата на збирките на просторни податоци и услуги и
 - ограничувањата во врска со јавниот пристап во збирките на просторни податоци и услуги, како и за причините за таквите ограничувања.

Член 5

Оваа уредба престанува да важи од денот на пристапувањето на Република Северна Македонија во Европската Унија.

Член 6

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-3210/1
11 јуни 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

(*) Со оваа уредба се врши усогласување со Регулаторната на Комисијата (ЕЗ) бр. 1205/2008 од 3 декември 2008 година за имплементација на Директивата 2007/2/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот во однос на метаподатоци (CELEX бр. 32008R1205)

Прилог бр.1

СТАНДАРД ЗА ЕЛЕМЕНТИ НА МЕТАПОДАТОЦИ

Елементите кои го сочинуваат метаподатокот се распоредени во 11 групи на елементи:

1. Идентификација;
2. Класификација;
3. Клучен збор;
4. Географска локација;
5. Временска референца;
6. Квалитет;
7. Усогласеност;
8. Ограничувања поврзани со пристап и употреба;
9. Правни лица одговорни за воспоставување, управување, одржување и дистрибуција;
10. Информации за метаподаток и
11. Други елементи.

1. ИДЕНТИФИКАЦИЈА

Групата идентификација опфаќа седум елементи и тоа: име на ресурс, абстракт на ресурс, вид на ресурс, адреса на ресурс, единствен идентификатор на ресурс, поврзани ресурси и јазик.

1.1. Име на ресурс

Името на ресурс е карактеристично, уникатно и општо познато име под кое се препознава ресурсот.

Вредноста на полето за овој елемент на метаподатокот е слободен текст.

1.2. Абстракт на ресурс

Абстракт на ресурсот е кратко резиме на содржината на ресурсот.

Вредноста на полето за овој елемент на метаподатокот е слободен текст.

1.3. Вид на ресурс

Видот на ресурсот означува кој ресурс (збирка на просторни податоци/серијата на збирката на просторни податоци/услуга) е опишан во метаподатокот.

Вредноста на полето за овој елемент на метаподатокот е дадена во Прилог бр.3 точка 1, од оваа уредба.

1.4. Адреса на ресурс

Адресата на ресурсот се дефинира преку интернет врска/и до ресурсот и /или интернет врска/и за дополнителни информации за ресурсот.

Вредноста на полето за овој елемент на метаподатокот е низа од знаци изразен преку УРЛ.

1.5. Единствен идентификатор на ресурс

Единствениот идентификатор на ресурсот УРИ е вредност која уникатно го идентификува ресурсот.

Вредноста на полето за овој елемент на метаподатокот е задолжителена низа од знаци која ја доделува сопственикот на податокот.

1.6. Поврзани ресурси

Доколку ресурсот е услуга (сервис) за просторни податоци, овој елемент на метаподатокот ја идентификува целната збирка на просторни податоци/серији на услугата преку нивните единствени идентификатори на ресурсот УРИ.

Вредноста на полето за овој елемент на метаподатокот е задолжителена низа од знаци која ја доделува сопственикот на податокот.

1.7. Јазик

Јазик/ци е јазик кој е користен при изготвувањето на ресурсот.

Вредноста на полето за овој елемент на метаподатокот се избира од кодната листа за јазици во едиторот за метаподатоци.

2. КЛАСИФИКАЦИЈА

Групата класификација опфаќа два елементи и тоа: тематска категорија и вид на услуги за просторни податоци.

2.1. Тематска категорија

Тематска категорија е шема за класификација на високо ниво која има за цел да помогне во групирањето и пребарувањето по теми на достапните просторни податоци.

Вредноста на полето за овој елемент на метаподатокот е дефинирана во Прилог бр.3 точка 2, од оваа уредба.

2.2. Вид на услуга

Видот на просторната услуга е дефиниран во Прилог бр.3 точка 3, од оваа уредба и помага при пребарувањето на достапните услуги за просторните податоци.

Вредноста на полето за овој елемент на метаподатокот е дефинирана во Прилог бр.3 точка 3, од оваа уредба.

3. КЛУЧЕН ЗБОР

Групата клучен збор опфаќа два елемента и тоа: вредност на клучниот збор и контролиран речник.

Кога ресурсот е збирка на просторни податоци или серија на збирките на просторните податоци тогаш се наведува најмалку еден клучен збор од Генералниот повеќејазичен речник за животна средина ГЕМЕТ.

Кога ресурсот е сервис за просторни податоци тогаш се наведува најмалку еден клучен збор од Прилог бр.3 точка 4 од оваа уредба.

3.1. Вредност на клучен збор

Вредноста на клучниот збор е вообичаено користен збор, формализиран збор или фраза кои се користат за да се опише ресурсот и овозможуваат попрецизно структурирано пребарување.

Вредноста на полето за овој елемент на метаподатокот е слободен текст.

3.2. Клучен збор од речник

Кога клучниот збор потекнува од контролиран речник на пример ГЕМЕТ, тогаш се наведува референцата на контролираниот речник.

Референцата вклучува минимум наслов и референтен датум (датум на издавање/датум на ревизија/датум на креирање) на контролираниот речник.

4. ГЕОГРАФСКА ЛОКАЦИЈА

Групата географска локација го опфаќа елементот со кој се определува просторната локација на збирката/серијата на збирката на просторни податоци изразен со географски правоаголник.

4.1. Географскиот правоаголник

Географскиот правоаголник ја дефинира локацијата со правоаголна рамка дефинирана во ВГС 84 определена со географска должина и ширина изразени во децимални степени со две децимали.

5. ВРЕМЕНСКА РЕФЕРЕНЦА

Групата временска референца се однесува на информациите за временската димензија на податоците. Таа задолжително содржи најмалку еден од елементите на метаподатоци дефинирани во точките 5.1, 5.2, 5.3 и 5.4. од овој прилог.

Вредноста на полето за овој елемент на метаподатокот е датум изразен во однос на временскиот референтен систем во согласност со стандардот MKC ISO 8601:2010 по следниот редослед: четири пополнети полиња за година, две пополнети полиња за месец и две пополнети полиња за ден. Полињата меѓу себе се одвоени со симбол „-“.

5.1. Временска рамка

Временската рамка го изразува временскиот период кога е изработена збирката/серијата на збирката на просторни податоци и се изразува како индивидуален датум или интервал на датуми (почетен и краен) или како комбинација од индивидуалниот датум и интервалот на датуми.

5.2. Датум на објавување

Датумот на објавување е датум кога е јавно објавена збирката/серијата на збирката на просторни податоци.

5.3. Датум на ревизија

Датумот на ревизија е датум кога е извршена последната ревизија на збирката/серијата на збирката на просторни податоци.

5.4. Датум на креирање

Датумот на креирање е датум кога е создадена збирката/серијата на збирката на просторни податоци.

6. КВАЛИТЕТ

Групата квалитет опфаќа два елементи и тоа: потекло и просторна резолуција.

6.1. Потекло

Потеклото се искажува во форма на изјава во која се содржани елементи кои го опишуваат историскиот развој и квалитетот на збирката/серијата на збирката на просторни податоци. По можност може да вклучува и изјава дали збирката/серијата на збирката на просторни податоци е валидирана (проверена), дали се работи за службена верзија на збирката/серијата на збирката на просторни податоци (ако постојат повеќе врзии) и дали е во употреба.

Вредноста на полето за овој елемент на метаподатокот е слободен текст.

6.2. Просторната резолуција

Просторната резолуција го отсликува нивото на деталност на збирката/серијата на збирката на просторни податоци. Таа се искажува како сет од 0 до повеќе големини на резолуцијата (типично за мрежи/грид податоци или за сликовни продукти) или во еквивалентен размер (за карти или производи добиени од карти).

Еквивалентниот размер генерално се искажува со цел број идентичен со именителот на размерот.

Големината на резолуцијата се искажува со нумеричка вредност која ја отсликува нејзината големина.

7. УСОГЛАСЕНОСТ

Групата усогласеност опфаќа два елементи и тоа: спецификација и степен на усогласеност.

7.1. Спецификација

Спецификацијата се однесува на референцата на спецификацијата, која е имплементирана при изготвувањето на збирката/серијата на збирката на просторни податоци.

Референцата вклучува најмалку наслов на спецификацијата и датум кога спецификацијата е објавена/ревидирана/изготвена`.

7.2. Степен на усогласеност

Степенот на усогласеност се однесува на усогласеноста на збирката/серијата на збирката на просторни податоци со спецификацијата.

Вредноста на полето за овој елемент на метаподатокот е дадена во Прилог бр.3 точка 5 од оваа уредба.

8. ОГРАНИЧУВАЊА ПОВРЗАНИ СО ПРИСТАП И УПОТРЕБА

Групата ограничувања поврзани со пристап и употреба опфаќа два елемента и тоа: услови за пристап и користење и ограничување на јавниот пристап.

8.1. Услови за пристап и користење

Со овој елемент на метаподатокот се одредуваат условите за пристап и користење на ресурсот, како и надоместокот за нивно користење.

Вредноста на полето за овој елемент на метаподатокот е слободен текст.

Елементот треба да има вредност. Во случај кога не се пропишани услови за пристап и користење на ресурсот, од соодветната листата се одбира „не се применуваат услови“.

Овој елемент обезбедува информации за надоместоците за пристап и користење на ресурсот или се повикува на веб-адреса каде што се достапни информации за надоместокот.

8.2. Ограничување на јавниот пристап

Овој елемент на метаподатокот дава информации за ограничувањето во користењето на ресурсите, како и причината за ограничувањето.

Во случај кога ресурсот нема услови за ограничување за јавен пристап, се внесува текстот „не се применуваат услови“.

Вредноста на полето за овој елемент на метаподатокот е слободен текст.

9. ПРАВНИ ЛИЦА ОДГОВОРНИ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ, УПРАВУВАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА

Групата правни лица одговорни за воспоставувањето, управувањето, одржувањето и дистрибуцијата на збирките на просторни податоци и услуги опфаќа два елементи и тоа: одговорна страна и улога на одговорната страна.

9.1. Одговорна страна

Одговорна страна е правно лице кое е надлежно за воспоставувањето, управувањето, одржувањето и дистрибуцијата на ресурсот.

Овој елемент содржи информација за:

- име/назив на правното лице и
- адреса за контакт како низа знаци, односно е-пошта.

9.2. Улога на одговорната страна

Улогата на одговорната страна се однесува на улогата која правното лице ја има во однос на ресурсот.

Вредноста на полето за овој елемент на метаподатокот е дефиниран во Прилог бр.3 од оваа уредба.

10. ИНФОРМАЦИИ ЗА МЕТАПОДАТОК

Групата метаподатоци за метаподатоци опфаќа три елементи: контактна точка за метаподатоци, датум на метаподатоци и јазик на метаподатоци.

10.1. Контактна точка за метаподаток

Контактната точка за метаподатокот содржи информација за правното лице што го креирало и го одржува метаподатокот.

Информацијата вклучува:

- Назив на правно лице (вредноста на полето за овој елемент на метаподатокот е слободен текст) и
- Адреса за контакт, односно е-пошта (вредноста на полето за овој елемент на метаподатокот е низа на знаци).

10.2. Датум на метаподаток

Датумот на метаподатокот се однесува на датумот кога е креиран метаподатокот или датумот кога е ажуриран.

Датумот се наведува во согласност со стандардот MKC ISO 8601:2010.

10.3. Јазик на метаподаток

Јазикот на метаподатокот се однесува на информација за јазикот на кој е создаден метаподатокот.

11. ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ

Групата други елементи опфаќа еден елемент на метаподатокот кој се однесува на референтен координатен систем.

11.1. Референтен координатен систем

Референтниот координатен систем е координатниот систем во кој е изработен/просторно позиционирана збирката на просторни податоци.

Параметрите на референтниот координатен систем се дефинирани поодделно за секој референтен систем, а се содржани во соодветниот ЕПСГ код.

Прилог бр.2

СТАНДАРД ЗА МНОГУКРАТНОСТ И УСЛОВИ ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА МЕТАПОДАТОЦИ

Метаподатокот се изработува за: збирка на просторни податоци/серијата на збирката на просторни податоци/услуга.

Категориите и елементите на метаподатокот за збирката на просторни податоци/серијата на збирката на просторни податоци се дадени во Табелата 1 од овој прилог.

Категориите и елементите на метаподатокот за услуга на просторни податоци се дадени во Табелата 2 од овој прилог.

Елементите на метаподатоци треба да бидат во согласност со очекуваната многукратност и поврзани услови дадени во Табелите 1 и 2 од овој прилог.

Табелите 1 и 2 ги содржат следните информации:

- а) Првата колона содржи „врска број“ од Прилогот бр. 1 на овој правилник;
- б) Втората колона содржи елемент на метаподаток;
- в) Третата колона содржи кратка дефиниција на елементот на метаподаток;
- г) Четвртата колона содржи многукратност на елементите на метаподатокот. Многукратноста ги следи записите за многукратност од UML во кој:
 - 1 значи дека ќе има само една инстанца на овој елемент на метаподатокот во низата на резултати
 - 1...* значи дека ќе има најмалку една инстанца на овој елемент на метаподатокот во низата на резултати
 - 0...1 задолжителноста на овој елемент на метаподаток во низата на резултати е условен и може да се појави еднаш
 - 0...* задолжителноста на овој елемент на метаподаток во низата на резултати е условен и може да се појави еднаш или повеќе пати
 - кога повеќекратноста е 0...1 или 0...*, тогаш во колона „услови“ е дефинирано кога елементот на метаподатокот е задолжителен
 - Петтата колона го содржи условот, како и објаснување во случај кога условот кога елементот е задолжителен;
- д) Петтата колона содржи информација за задолжителност на елементот на метаподатокот и
- е) Шестата колона содржи коментар.

Табела 1: Профил на метаподатоци за збирка на просторни податоци/серијата на збирката на просторни податоци

Врска бр.	Елемент на метаподаток	Дефиниција на елементот на метаподаток	Многукратност	Задложителеност	Коментар
1	ИДЕНТИФИКАЦИЈА				
1.1	Име на ресурс	Карактеристичен, унифициран, општо познато име на изворот	1	Да	Слободен текст
1.2	Абстракт на ресурс	Краток опис т.е. резиме на изворот	1	Да	Слободен текст
1.3	Вид на ресурсот	Тип на извор опишан со метаподатокот	1	Да	- серија на збирката на просторни податоци - збирка на просторни податоци - услуги на просторни податоци
1.4	Адреса на ресурс	Адреса за онлајн пристап до изворот преку УРЛ или слично	0..*	Да, доколку постои УРЛ адреса/адреси	
1.5	Единствен идентификатор на ресурс (URI)	Вредност која единствено го означува изворот	1..*	Да	
1.7	Јазик на ресурсот	Јазик кој е користен внатре во изворот	0..*	Да, ако изворот содржи текстуални информации	
2	КЛАСИФИКАЦИЈА				
2.1	Тематска категорија	Тема на изворот	1..*	Да	Стандард МКС EN ISO 19115-1:2015 и стандард МКС EN ISO 19115-2:2010
3	КЛУЧЕН ЗБОР				
3.1	Вредност на клучен збор	Вообичаен клучен збор или фраза со	1..*	Да	Слободен текст

		која се опишува изворот			
3.2	Клучен збор од речник	Збор од формално регистраан речник	0.1	Условен: да, доколку клучниот збор се зема од речник	ГЕМЕТ
4	ГЕОГРАФСКА ЛОКАЦИЈА				
4.1	Географски правоаголник	Локација определена со гранична рамка изразена со географски координати во децимални степени со најмалку две децимали во ВГС 84	1.*	Да	
5	ВРЕМЕНСКА РЕФЕРЕНЦА				
5.1	Временска рамка	Временски период кога е изработен ресурсот	1.*	Да	Се изразува преку: - датум - интервал/ период - комбинаци ја од двете согласно со стандардо т МКС ISO 8601:2010
5.2	Датум на објавување	Датум на објавување на ресурсот	1.*	Да	
5.3	Датум на ревизија	Датум на последна ревизија на ресурсот	1.*	Да	
5.4	Датум на креирање	Датум кога е создаден ресурсот	1.*	Да	
6	КВАЛИТЕТ				

6.1	Потекло	Изјава за историјат на збирката/серијата на податоци	1	Да	Слободен текст
6.2	Просторна резолуција	Ниво на деталност на збирката/серијата на податоци	0..*	Да, ако збирката/серија -та на податоци има размер или резолуција	Броен запис што го изразува нивото на деталност. Тоа најчесто е именителот или просторната гريد резолуција
7	УГОГЛАСЕНОСТ				
7.1	Спецификација	Цитат на имплементирани правила или други спецификации	1..*	Да	Наслов на правилото или спецификацијата и датум на креирање/публикување/ревизија
7.2	Степен на усогласеност	Индикатор за степенот на усогласеност	1..*	Да	- Целосно усогласен - Неусогласен - Не е евалуирано усогласувањето
8	ОГРАНИЧУВАЊА ПОВРЗАНИ СО ПРИСТАП И УПОТРЕБА				
8.1	Услови за пристап и користење	Надоместок за услугите согласно со Законот за НИПП член 14	1..*	Да	Слободен текст (нема услови = може да се користи; непознати услови = може да се користи; доколку

					пристапот и користење то се наплаќа се обезбедуваат информациите за надоместот кот или УРЛ каде што тарифникот е достапен)
8.2	Ограничувања на јавниот пристап	Ограничувањата до јавниот пристап согласно со Законот за НИПП член 13	1.*	Да	Слободен текст (ако нема ограничувања тоа треба да е нагласено во метаподатокот)
9	ПРАВНИ ЛИЦА ОДГОВОРНИ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ, УПРАВУВАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА				
9.1	Одговорна страна	Опис на правно лице надлежно за воспоставување, управување, одржување и дистрибуција на изворот	1.*	Да	Име на правно лице (слободен текст) и е-пошта за контакт, (запис од карактери)
9.2	Улога на одговорната страна	Улога на правното лице: Давател на услуга Организација што се грижи Сопственик Корисник Дистрибутер Организација што ја создала Организација за	1.*	Да	

		контакт Главен истражувач Преработувач Издавач Автор			
10	ИНФОРМАЦИИ ЗА МЕТАПОДАТОК				
10.1	Контактна точка за метаподаток	Правно лице што е надлежно за креирање и одржување на метаподатокот	1..*	Да	Име на правното лице (слободен текст) и контакт е-пошта (запис од карактери)
10.2	Датум на метаподаток	Датум на креирање/ажурирање на метаподатокот	1	Да	Датумот се изразува во согласност со стандардот MKC ISO 8601:2010
10.3	Јазик на метаподаток	Јазик со кој се опишани елементите на метаподатокот	1	Да	
11	ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ				
11.1	Референтен координатен систем	Координатен систем во кој збирката/серијата на податоци е изработена	1	Да	ЕПСГ код за референтниот координатен систем

Табела 2: Профил на метаподатоци за услугите на просторни податоци

Врска бр.	Елемент на метаподаток	Дефиниција на елементот на метаподаток	Многукратност	Задложителност	Коментар
1	ИДЕНТИФИКАЦИЈА				
1.1	Име на ресурс	Карактеристичен, унифициран, општо познато име на изворот	1	Да	Слободен текст
1.2	Абстракт на ресурс	Краток опис т.е. резиме на изворот	1	Да	Слободен текст

1.3	Вид на ресурс	Тип на извор опишан со метаподатоците	1	Да	- серија на збирката на просторни податоци - збирка на просторни податоци - услуги на просторни податоци
1.4	Адреса на ресурс	Адреса за онлајн пристап до изворот преку УРЛ или слично	0..*	Да, доколку постои достапна врска до сервисот	
1.6	Поврзани ресурси		0..*	Да, доколку постои достапна врска до збирката на податоци со која услугата работи	
2	КЛАСИФИКАЦИЈА				
2.2	Вид на услуга	Се наведува видот на мрежната услуга	1	Да	
3	КЛУЧЕН ЗБОР				
3.1	Клучен збор	Вообичаен клучен збор или фраза со која се опишува изворот	1..*	Да	Слободен текст
3.2	Клучен збор од речник	Збор од речникот (таксономијата) за географски сервиси	0..1	Да (се внесува во случај кога клучниот збор може да се земе од речник)	Стандард МКС EN ISO 19119:2016
4	ГЕОГРАФСКА ЛОКАЦИЈА				
4.1	Географска локација	Локација определена со гранична рамка изразена со географски координати во децимални степени со најмалку две децимали во ВГС 84	0..*	Да	За услуги со експлицит на географска локација

5	ВРЕМЕНСКА РЕФЕРЕНЦА				
5.1	Временска рамка	Временски период во кој е изработен ресурсот	1.*	Да	Се изразува преку: - датум - интервал/период - комбинација од двете согласно со стандардот МКС ISO 8601:2010
5.2	Датум на објавување	Датум на објавување на ресурсот	1.*	Да	
5.3	Датум на ревизија	Датум на последна ревизија на ресурсот	1.*	Да	
5.4	Датум на креирање	Датум кога е создаден ресурсот	1.*	Да	
6	КВАЛИТЕТ				
6.2	Просторна резолуција	Ниво на деталност на збирката/серијата на податоци	0..*	Да (доколку постои ограничување на просторна резолуција за услугата)	Броен запис што го изразува нивото на деталност. Тоа најчесто е именителот или просторна гريد резолуција
7	УГОГЛАСЕНОСТ				

7.1	Спецификации	Цитат на имплементирани правила или други спецификации	1.*	Да	Наслов на правилото или спецификацијата и датум на креирање /објава/ре визија
7.2	Степен на усогласеност	Индикатор за степенот на усогласеност	1.*	Да	- Целосно усогласен - Неусогласен - Не е евалуирано усогласувањето
8	ОГРАНИЧУВАЊА ПОВРЗАНИ СО ПРИСТАПОТ И УПОТРЕБА				
8.1	Услови за пристап и користење	Надоместок за услугите согласно со Законот за НИПП член 14	1.*	Да	Слободен текст (нема услови=може да се користи; непознати услови=може да се користи; доколку пристапот и користењето се наплаќаат обезбедува информации за надоместот или УРЛ каде што тарифникот е достапен)
8.2	Ограничувања на јавен	Ограничувањата до	1.*	Да	Слободен

	пристап	јавниот пристап согласно со Законот за НИПП член 13			текст (ако нема ограничув ања тоа треба да е нагласено во метаподат окот)
9	ПРАВНИ ЛИЦА ОДГОВОРНИ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ, УПРАВУВАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА				
9.1	Одговорна страна	Опис на правно лице надлежно за воспоставување, управување, одржување и дистрибуција на изворот	1.*	Да	Име на правното лице (слободен текст) и е- пошта за контакт (запис од карактери)
9.2	Улога на одговорната страна	Улога на правното лице: Давател на услуга Организација што се грижи Сопственик Корисник Дистрибутер Организација што ја создала Организација за контакт Главен истражувач Преработувач Издавач Автор	1.*	Да	
10	ИНФОРМАЦИИ ЗА МЕТАПОДАТОК				
10.1	Контактна точка за метаподаток	Правно лице што е надлежно за креирање и одржување на метаподатокот	1.*	Да	Име на правно лице (слободен текст) и контакт е- пошта (запис од карактери)

10.2	Датум на метаподаток	Датум на креирање/ажурирање на метаподатокот	1	Да	Датумот се изразува во согласност со стандардот MKC ISO 8601:2010
10.3	Јазик на метаподаток	Јазик со кој се опишани елементите на метаподатокот	1	Да	
11	ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ				
11.1	Референтен координатен систем	Координатен систем во кој збирката/серијата на податоци е изработена	1	Да	ЕПСГ код за референтниот координатен систем

Прилог бр.3

СТАНДАРД ЗА ДОМЕН НА ВРЕДНОСТИ

Во однос на определен домен, секоја вредност се дефинира со:

- нумерички идентификатор;
- текстуално име/назив разбирлив за луѓе кое може да се преведе на различни јазици;
- јазично неутрално име за компјутери (вредност изразена во заградите) и
- избран опис или дефиниција.

1. ВИД НА РЕСУРС

- 1.1. Серија на збирката на просторни податоци (series)
- 1.2. Збирка на просторни податоци (dataset)
- 1.3. Услуги за просторни податоци (services)

2. ТЕМАТСКА КАТЕГОРИЈА ВО СОГЛАСНОСТ СО СТАНДАРДОТ МКС EN ISO 19115-1:2015 И МКС EN ISO 19115-2:2010**2.1. Земјоделство (farming)**

Оваа тема се однесува на земјоделски и аквакултурни капацитети, согласно член 5 точка 22 од Законот за националната инфраструктура на просторните податоци на Република Македонија (во понатамошниот текст Законот за НИПП).

2.2. Флора и/или фауна (biota)

Оваа тема се однесува на флора и/или фауна во животната средина како: био-географски региони, хабитати и биотопи и распореденост на видовите, согласно член 5 точки 28, 29 и 30 од Законот за НИПП.

2.3. Граници (boundaries)

Границите го опишуваат правниот основ на областите: управни единици и статистички единици, согласно член 5 точки 4 и 14 од Законот за НИПП.

2.4. Климатологија/метеорологија/атмосфера (climatology, meteorology, atmosphere)

Оваа тема се однесува на процеси и појави во атмосферата како: атмосферски состојби и метеоролошки географски карактеристики, согласно член 5 точки 26 и 27 од Законот за НИПП.

2.5. Економија (economy)

Оваа тема се однесува на енергетски извори и минерални ресурси, согласно член 5 точки 31 и 32 од Законот за НИПП.

2.6. Надморска висина (elevation)

Оваа тема се однесува на висински модел на терен кој се дефинира во однос на нивото на морето, согласно член 5 точка 10 од Законот за НИПП.

2.7. Животна средина (environment)

Оваа тема се однесува на заштитени области, согласно член 5 точка 9 од Законот за НИПП.

2.8. Геонаучни информации (geoscientific information)

Оваа тема се однесува на информации кои произлегуваат од релевантни науки за Земјата, поврзани со: геологија, почва и природни ризични зони, согласно член 5 точки 13, 16 и 25 од Законот за НИПП.

2.9. Здравје (health)

Оваа тема се однесува на човеково здравје и заштита, согласно член 5 точка 18 од Законот за НИПП.

2.10. Сливовни прикази/основни карти/земјина покривка (imagery, base maps, earth cover)

Оваа тема се однесува на земјина покривка и ортофотографија, согласно член 5 точки 11 и 12 од Законот за НИПП.

2.11. Разузнавање/војска (intelligence, military)

Оваа тема се однесува на воени бази, структури и активности.

2.12. Копнени води (inland waters)

Оваа тема се однесува на хидрографија, согласно член 5 точка 8 од Законот за НИПП.

2.13. Локација (location)

Оваа тема се однесува на информации за локацијата и услугите како: географски називи и адреси, согласно член 5 точки 3 и 5 од Законот за НИПП.

2.14. Планирање/катастар (planning, cadastre)

Оваа тема се однесува на информации кои се користат за активности поврзани со идното користење на земјиштето како: катастарски парцели, користење на земјиште, подрачја за управување, ограничување и регулирање и единици за известување, согласно член 5 точки 6, 17 и 24 од Законот за НИПП.

2.15. Општество (society)

Оваа тема се однесува на распореденост на населението - демографија, согласно член 5 точка 23 од Законот за НИПП.

2.16. Згради (structure)

Оваа тема се однесува на градбите направени од човекот како: згради и други објекти, системи за следење на животна средина и производни и индустриски капацитети, согласно член 5 точки 15, 20 и 21 од Законот за НИПП.

2.17. Сообраќај (transportation)

Оваа тема се однесува на сообраќајните мрежи, согласно член 5 точка 7 од Законот за НИПП.

2.18. Јавни услуги/комуникација (utilities, communication)

Оваа тема се однесува на услугите од јавен интерес, согласно член 5 точка 19 од Законот за НИПП.

3. ВИД НА УСЛУГА ЗА ПРОСТОРНИ ПОДАТОЦИ

3.1. Услуга за откривање (discovery)

Услуга за откривање е услуга што овозможува пребарување на збирки на просторни податоци и услуги врз основа на содржината на релевантните метаподатоци и прикажување на содржината на метаподатоците.

3.2. Услуга за преглед (view)

Услуга за преглед е услуга што овозможува преглед, навигација, зумирање и одзумирање, движење низ или покривање на збирки на просторни податоци што може да се видат, преглед на појаснувачки информации, како и содржината на релевантните метаподатоци.

3.3. Услуга за превземање (download)

Услуга за преземање е услуга што овозможува директен пристап и преземање на копии на збирки на просторни податоци или на делови од такви збирки.

3.4. Услуга за трансформација (transformation)

Услуга за трансформација е услуга што овозможува трансформирање на збирките на просторни податоци со цел да се постигне интероперабилност.

3.5. Услуга за повикување (invoke)

Услуга за повикување на просторни податоци е услуга што овозможува дефинирање на очекуваните влезни и излезни податоци од просторната услуга и работен тек или услужна низа што комбинира повеќе услуги.

3.6. Друга услуга (other)

4. КЛАСИФИКАЦИЈА НА УСЛУГИТЕ ЗА ПРОСТОРНИ ПОДАТОЦИ

Клучните зборови се базираат на таксономијата на географските услуги на стандардот МКС EN ISO 19119:2116. Оваа таксономија е организирана во групи, каде подгрупите го дефинираат доменот на вредноста на класификацијата на услугите за просторни податоци.

100. Географски услуги за човечка интеракција (human interaction service)

Оваа група ја сочинуваат следниве подгрупи:

101 Каталогски прегледник (human catalogue viewer - metadata catalogue)

Услуга за клиенти која му овозможува на корисникот да врши интеракција со каталогот како би можел да ги лоцира пребарува и управува со метаподатоците за географските податоци или географските услуги.

102 Географски прегледник (human geographic viewer - map viewer)

Услуга за клиенти која на корисникот му овозможува да врши преглед на една или повеќе збирки на просторни податоци или нивно преклопување.

103 Прегледник на географски табели (human Geographic Spreadsheet Viewer)

Оваа подкатегорија ќе се применува по создавањето на неопходните технички услови за нејзина имплементација.

104 Уредник за услуги (human service editor - metadata editor)

Услуга за клиенти која му овозможува на корисникот да врши уредување на метаподатоците.

105 Уредник за низа од дефиниции (human chain definition editor)

Обезбедува корисничка интеракција со услугата за низа од дефиниции.

106 Управување со работен процес (human workflow enactment manager)

Обезбедува корисничка интеракција со услугата за извршување на работниот процес.

107 Уредник за географски карактеристики (human geographic feature editor)

Географски прегледник кој му овозможува на корисникот да врши интеракција и уредување на податоците.

108 Уредник за географски симболи (human geographic symbol editor)

Услуга за клиенти која овозможува да одбира и управува со библиотеките на симболи.

109 Уредник за генерализација на карактеристики (human feature generalization editor)
Услуга за клиенти која му овозможува на корисникот да врши измени на картографските карактеристики на податокот преку поедноставување на неговата визуелизација, задржувајќи ги неговите значајни елементи – просторен еквивалент на поедноставување.

110 Преглед на структурата на географски податоци (human geographic data structure viewer)
Услуга за клиенти која му овозможува на корисникот да пристапува до дел од збирката на просторни податоци за да ја види неговата внатрешна структура.

200 Услуга за управување со географски модел/информации (info management service)

Оваа група ги содржи следните подгрупи:

201 Услуга за пристап до карактеристики (info feature access service)
Услуга која му обезбедува на клиентот да пристапува и да управува со карактеристиките на податоците сместени во базата.

202 Услуга за пристап до карти (info map access service)
Услуга која му обезбедува на клиентот пристап до картите.

203 Услуга за пристап до слоевите (info Coverage Access Service)
Услуга која му обезбедува на клиентот да пристапува и да управува со слоевите на податоци сместени во базата.

204 Услуга за информација која го опишува сензорот (info sensor description service)
Услуга која обезбедува описот на сензорот и неговиот опфат, вклучувајќи ги локацијата и ориентацијата на сензорот, како и геометриските, динамичните и радиометриските карактеристики на сензорот за цели на гео-процесирањето.

205 Услуга за пристап до производот (info product access service)
Услуга која му обезбедува на клиентот пристап и управување со географските производи сместени во базата.

206 Услуга за информација за видот на сервисот (info feature type service)
Услуга која му обезбедува на клиентот да пристапува и да управува со дефинициите за видот на сервисот сместени базата.

207 Каталогски услуги (info catalogue service)

Услуга која обезбедува откривање и управување на услугите за метатодатоци сместени базата.

208 Услуга за регистри (info registry service)

Услуга која обезбедува пристап до базата на метаподатоци за типовите метаподатоци.

209 Услуга на речник на географски поими (info gazetteer service)

Услуга која обезбедува пристап до речникот за една или повеќе класи за феномени од реалниот свет кои содржат некои информации во врска со локацијата.

210 Услуга за постапување по нарачки (info order handling service)

Услуга која му обезбедува на клиентот можност да нарачува производи од националниот геопортал на просторни податоци (НИПП геопортал).

211 Услуга за траен налог (info standing order service)

Услуга за обработка на нарачки која му овозможува на корисникот да побара да се дистрибуира производ на одредена географска област кога производот ќе стане достапен.

300 Географски работни процеси/услуги за управување со задачи (task management service)

Оваа група ги содржи следните подгрупи:

301 Услуга за низа од услуги (chain definition service)

Услуга со која се дефинира низот од услуги и се врши преку пропишаната услуга за работниот процес.

302 Услуга за пропишан работен процес (workflow enactment service)

Услугата за пропишан работен процес интерпретира низа и ја контролира инстанцата на услугата и текот на активности.

303 Услуга за претплата (subscription service)

Услуга која им овозможува на клиентите да се регистрираат и добиваат известувања за настаните.

400 Услуги за географска обработка – просторна (spatial processing service)

Оваа група ги содржи следните подгрупи:

401 Услуга за конверзија на координати (spatial coordinate conversion service)

Услуга за промена на координатите од еден координатен систем во друг координатен систем која е поврзана со ист геодетски датум.

402 Услуга за трансформација на координати (spatial coordinate transformation service)

Услуга за промена на координатите од просторен референтен координатен систем што се базира на еден геодетски датум во просторен референтен координатен систем што се базира на друг геодетски датум.

403 Услуга за конверзија на слој/вектор (spatial coverage vector conversion service)

Услуга за промена на просторниот приказ од шема на растер во шема на вектор, или обратно.

404 Услуга за конверзија на сликовни координати (spatial image coordinate conversion service)

Трансформација на координати или услуга за конверзија на координати го променува координатниот референтен систем на сликата.

405 Услуга за исправување (spatial rectification service)

Услуга за трансформација на сликата во нормална паралелна проекција и согласно наведеното во константен размер.

406 Услуга за орто-исправување (spatial orthorectification service)

Услуга за исправување која го отстранува наклон и поместување на сликата предизвикани од височината на теренот.

407 Услуга за подесување на сензорен геометриски модел (spatial sensor geometry model adjustment service)

Услуга која врши подесување на сензорниот геометриски модел како би се подобрило спојувањето на сликата со други слики и/или познати позиции на земјата.

408 Услуга за конверзија на сликовен геометриски модел (spatial image geometry model conversion service)

Услуга која врши конверзија на геометриски модели во различен но еквивалентен сензорски геометриски модел.

409 Услуга за просторни подмножества (spatial subsetting service)

Услуга која извлекува одредени податоци од влезните информации во некој просторен регион или по географска локација или по GRID координати.

410 Услуга за просторни примероци (spatial sampling service)

Услуга која извлекува податоци од влезни информации користејќи конзистентна шема за примероци или по географска локација или по мрежни координати.

- 411 Услуга за промена на просторни правоаголни парчиња (spatial tiling change service)
Услуга која ги менува правоаголните парчиња на географските податоци.
- 412 Услуга за мерење просторни димензии (spatial dimension measurement service)
Услуга за пресметување на димензии на објекти видливи на сликата или други гео-податоци.
- 413 Услуги за манипулација со карактеристики (spatial feature manipulation service)
Запишување на една карактеристика на друга, слика или друга збирка на податоци или збирка на координати; корегирајќи ги за транслаторното поместување, ротациските разлики, разлики во размерот и перспективни разлики. Потврдува дека сите карактеристики во збирката на карактеристики се тополошки конзистентни во согласност со правилата на топологија за збирката на карактеристики и идентификува и/или ги коригира сите недоследности кои што се откриени.
- 414 Услуга за спојување на карактеристики (spatial feature matching service)
Услуга која утврдува кои карактеристики и делови на карактеристики го претставуваат истиот субјект од реалниот свет од повеќе извори на податоци.
- 415 Услуга за генерализација на карактеристики (spatial feature generalization service)
Услуга која ја намалува просторната варијација во збирката на карактеристики со цел зголемување на ефективностa на комуникацијата преку мерки за спречување на несакани ефекти од намалувањето на податоците.
- 416 Услуга за утврдување патека (spatial route determination service)
Услуга со која се одредува оптималната патека помеѓу две утврдени точки врз основа на влезните параметри и карактеристиките кои се наоѓаат во збирката на карактеристики.
- 417 Услуга за позиционирање (spatial positioning service)
Услуга обезбедена од уред за давање положба за користење, добивање и недвосмислено толкување на информации за позиција, и утврдува дали резултатите ги задоволуваат барањата за употреба.
- 418 Услуга за анализа на близина (spatial proximity analysis service)
Со зададена позиција или географска карактеристика, ги наоѓа сите објекти со даден комплет на атрибути кои се наоѓаат во рамките на растојанието утврдено од корисникот на позицијата или карактеристиката.

500 Услуги за географска обработка – тематска (thematic processing service)

Оваа група ги содржи следните подгрупи:

- 501 **Услуга за пресметка на гео-параметри (thematic goparameter calculation service)**
Услуга која ја изведува апликацијата- квантитативни резултати, кои што не се достапни од самите сирови податоци.
- 502 **Услуга за тематска класификација (thematic classification service)**
Услуга за класификација на региони на географски податоци врз основа на тематски атрибути.
- 503 **Услуга за генерализација на карактеристики (thematic feature generalization service)**
Услуга која ги генерализира видовите на карактеристики во збирката на карактеристики со цел да се зголеми ефективностa на комуникација преку мерки за спречување на несакани ефекти од намалувањето на податоците.
- 504 **Услуга за формирање подмножества (thematic subsetting service)**
Услуга која извлекува податоци од влезот врз основа на вредносни параметри
- 505 **Услуга за просторно броење (thematic spatial counting service)**
Услуга која ги брои географските карактеристики.
- 506 **Услугата за откривање на промени (thematic change detection service)**
Услугата за откривање на промени ги поронафа разликите помеѓу две збирки на податоци кои претставуваат истото географско подрачје во различно време.
- 507 **Услуги за извлекување на географски информации (thematic geographic information extraction service)**
Услуги кои поддржуваат извлекување на карактеристики и информации за теренот од слики направени со далечински сензори (далечинска детекција) и скенирани слики.
- 508 **Услуга за обработка на слики (thematic image processing service)**
Услуга за промена на вредностите на тематските атрибути на сликата со користење математичка функција.
- 509 **Услуга за намалување на резолуцијата (thematic reduced resolution generation service)**
Услуга која ја намалува резолуцијата на сликата.

- 510 Услуги за манипулација со слики (thematic image manipulation service)
Услуги за манипулација со вредносните податоци во сликите: менување на бојата и вредностите за контраст, примена на различни филтри, манипулација на резолуцијата на сликата, отстранување звук, „сегментирање“, систематски – радиометрски корекции, редуција на атмосферското влијание, промени во осветлувањето на сликата, итн.
- 511 Услуги за разбирање слики (thematic image understanding service)
Услуги кои обезбедуваат автоматска откривање на промената на сликата, запишување на диференцијацијата на слика, анализа и приказ на значењето на разликите и разликување врз основа на површина и врз основа на модел.
- 512 Услуги за синтеза на слика (thematic image synthesis service)
Услуги за креирање или трансформација на слики со користење на компјутерски базирани просторни модели, трансформации на перспектива и манипулации со карактеристиките на слика со цел подобрување на видливоста, острината на резолуцијата и/или да се намалат ефектите на покриеност со облаци или нејасни слики.
- 513 Услуга за манипулација на мултиспектрална слика (thematic multiband image manipulation service)
Услуги кои менуваат слика со користење на спектар на бранови должини на сликата.
- 514 Услуга за откривање на објекти (thematic object detection service)
Услугата за откривање на објекти од реалниот свет на слика.
- 515 Услуга за гео-анализа (thematic geoparsing service)
Услуга за скенирање на текстуални документи заради поврзување со локација, како што се имиња на места, адреси, поштенски кодови, и слично во подготовка на преминување на услуга за гео-кодирање.
- 516 Услуга за гео-кодирање (thematic geocoding service)
Услуга за зголемување на референците на текстот базирани на локација со географските координати (или некоја друга просторна поврзаност).
- 600 Услуги за географска обработка – временска (temporal processing service)
Оваа група ги содржи следните подгрупи:
- 601 Услуга за трансформација на временски референтен систем (temporal reference system transformation service)
Услуга за промена на вредностите на временските инстанци од еден временски референтен систем во друг временски референтен систем.

602 Услуга за формирање подмножества (temporal subsetting service)
Услуга која извлекува податоци од влез во континуиран интервал врз основа на временски позициони вредности.

603 Услуга за земање примероци (temporal sampling service)
Услуга која извлекува податоци од влез со употреба на конзистентна шема базирана на временски позициони вредности.

604 Услуга за анализа на временска близина (temporal proximity analysis service)
Со оглед на временскиот интервал или настан, пронајдете ги сите објекти од даден збир на атрибути кои се наоѓаат во рамките на интервалите одреден од корисникот, од интервалот или настанот.

700 Услуги за географска обработка – мета-податоци (metadata processing service)

Оваа група ги содржи следните подгрупи:

701 Услуга за статистичка пресметка (metadata statistical calculation service)
Услуга за пресметување статистички податоци за збирката на податоци.

702 Услуги за географско појаснување (metadata geographic annotation service)
Услуги за додавање на помошни информации на сликата или карактеристики во збирката на карактеристики.

800 Географски комуникациски услуги (com service)

Оваа група ги содржи следните подгрупи:

801 Услуга за кодирање (com encoding service)
Услуга која обезбедува имплементација на правилата за кодирање и обезбедува интерфејс за функционалноста за кодирањето и декодирањето.

802 Услуга за трансфер (com transfer service)
Услуга која обезбедува имплементација на еден или повеќе протоколи за трансфер, која овозможува пренос на податоци помеѓу системи кои дистрибуираат информации преку офлајн или онлајн медиуми за комуникација.

803 Услуга за географска компресија (com geographic compression service)
Услуга која ги конвертира просторните карактеристики од збирката во компресирана или од компресирана форма.

804 Услуга за конверзија на географски формат (com geographic format conversion service)

Услуга која конвертира од еден формат на географски податоци во друг.

805 Услуга за пораки (com messaging service)

Услуга која овозможува повеќе корисници истовремено да гледаат, коментираат и бараат измена на збирките на карактеристики.

806 Далечно управување со датотеки и извршно управување (com remote file and executable management)

Услуга која обезбедува пристап до секундарниот склад на географските карактеристики, како би биле локално достапни до клиентот.

5. СТЕПЕН НА УСОГЛАСЕНОСТ

5.1. Усогласен (conformant)

Ресурсот е целосно усогласен со наведената спецификација.

5.2. Неусогласен (not conformant)

Ресурсот не е во согласност со наведената спецификација.

5.3. Нема проценка (not evaluated)

Не е извршена проценка на усогласеноста.

6. УЛОГА НА НАДЛЕЖНАТА ИНСТИТУЦИЈА

6.1. Давател на ресурси (resource provider)

Институција која доставува ресурси.

6.2. Старател (custodian)

Институција која ја прифаќа одговорноста и отчетот за податоците и осигурува соодветна грижа за и одржување на ресурсот.

6.3. Сопственик (owner)

Институција која е сопственик на ресурсот.

6.4. Корисник (user)

Институција која го користи ресурсот.

6.5. Дистрибутер (distributor)

Институција која го дистрибуира ресурсот.

6.6. Изворен креатор (originator)

Институција која го креирала ресурсот.

6.7. Точка за контакт (point of contact)

Институција која може да се контактира со цел добивање информации за ресурсот или негово превземање.

6.8. Главен истражител (principal investigator)

Клучна институција одговорна за собирање информации и спроведување на истражување.

6.9. Обработувач (processor)

Институција која ги обработила податоците на таков начин што го изменила ресурсот.

6.10. Издавач (publisher)

Институција која го објавила ресурсот.

6.11. Автор (author)

Институција која е автор на ресурсот.

1711.

Врз основа на член 7-а став (3) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 35/11, 84/12, 43/14 и 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 11 јуни 2019 година, донесе

УРЕДБА**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ЧУВАЊЕ И ЕВАПОРАЦИЈА НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ****Член 1**

Со оваа уредба се утврдува висината на надоместокот за чување и евапорација на нафта и нафтени деривати од задолжителните резерви.

Член 2

За чување и евапорација на нафта и нафтени деривати од задолжителните резерви, се утврдува надоместок во висина од 2,50 евра во денарска противвредност пресметана по среден курс на Народна Банка на Република Северна Македонија на денот на исплатата, на месечно ниво, за секој метар кубен резервоарски капацитет пополнет со нафта и нафтени деривати од задолжителните резерви.

Член 3

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за утврдување на висината на надоместокот за чување и евапорација на задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/2010).

Член 4

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-4418/1	Заменик на претседателот
11 јуни 2019 година	на Владата на Република
Скопје	Северна Македонија,
	м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

1712.

Врз основа на член 101 став (1) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 11 јуни 2019 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ОПШТИНА ДЕБРЦА****Член 1**

Општината Дебрца ќе врши работи за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија, кое се наоѓа на нејзиното подрачје согласно исполнетите услови од член 99 од Законот за градежно земјиште.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-3202/1	Заменик на претседателот
11 јуни 2019 година	на Владата на Република
Скопје	Северна Македонија,
	м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

1713.

Врз основа на член 101 став (1) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 11 јуни 2019 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ОПШТИНА ВАЛАНДОВО****Член 1**

Општината Валандово ќе врши работи за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија, кое се наоѓа на нејзиното подрачје согласно исполнетите услови од член 99 од Законот за градежно земјиште.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-3203/1 Заменик на претседателот
11 јуни 2019 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

1714.

Врз основа на член 101 став (1) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 11 јуни 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ОПШТИНА ДОЛНЕНИ****Член 1**

Општината Долнени ќе врши работи за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија, кое се наоѓа на нејзиното подрачје, согласно исполнетите услови од член 99 од Законот за градежно земјиште.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-3204/1 Заменик на претседателот
11 јуни 2019 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

1715.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 11 јуни 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање на трајно користење на недвижна ствар на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр.74/10).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-3276/1 Заменик на претседателот
11 јуни 2019 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

1716.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 11 јуни 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ****Член 1**

Со оваа одлука на Општина Кавадарци се дава на трајно користење без надомест недвижна ствар, зграда 1, влез 1, кат 1, намена на зграда: зграда за култура, уметност и информации, која се наоѓа на улица „7-ми Септември“ во Кавадарци, со внатрешна површина од 320м2, на КП.бр.12709, КО Кавадарци 2, запишана во Имотен лист број 1, сопственост на Република Северна Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-3276/2
11 јуни 2019 година

Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република

Северна Македонија,

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

1717.

Врз основа на член 11, точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 11 јуни 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ АГРО-БЕРЗА СКОПЈЕ ЗА 2018 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Годишната сметка и Годишниот извештај за работењето на Јавното претпријатие за берзанско работење АГРО-БЕРЗА Скопје за 2018 година, бр.0202-80/2 и бр.0202-80/3 усвоени од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 25.2.2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-3408/1
11 јуни 2019 година

Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република

Северна Македонија,

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

1718.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 11 јуни 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА ОТПАД

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Јавната здравствена установа Општа болница Велес да спроведе постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад на движни ствари – опрема кои се дотраени, неупотребливи и технолошки застарени и не можат да се продадат или разменат како такви, согласно Одлуката за усвојување на извршениот попис на средства, извори на средства, побарувањата и обврските со состојба на 31.12.2018 година, број 0201-244/3 од 8.2.2019 година, донесена од Управниот одбор на Јавната здравствена установа Општа болница Велес.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-3456/1
11 јуни 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

1719.

Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 11 јуни 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР

Член 1

Да се изврши продажба на движна ствар - патничко моторно возило-санитетско, сопственост на Република Северна Македонија, чиј корисник е ЈЗУ Општа болница Велес, и тоа:

Марка: Мерцедес 124Т

Тип /модел: Е 280 ТЕ амбулантно

Регистарски број: VE-943-BL

Број на шасија: WDB1240081F290255
 Број на мотор: 10482 12 038324 E10.0
 Година на производство: 1994
 Сила на моторот: 124KW
 Работна зафатнина на мотор: 2799 cm³
 Боја на каросерија: бела 01 и портокалово 61ж.

Член 2

Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем на јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии - Управата за имотно - правни работи со проценета вредност утврдена согласно проценката бр.03-51/1 од 19.11.2018 година на Оптима логистик АГ ДООЕЛ Кавадарци, во која е проценета вкупната вредност на движната ствар во износ од 24.899,00 денари.

Почетната цена на електронското јавно наддавање претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 24.899,00 денари.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-3457/1 Заменик на претседателот
 11 јуни 2019 година на Владата на Република
 Скопје Северна Македонија,
 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

1720.

Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 11 јуни 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР

Член 1

Да се изврши продажба на движна ствар - патничко моторно возило-санитетско, сопственост на Република Северна Македонија, чиј корисник е ЈЗУ Општа болница Велес, и тоа:

Марка: Цимос Цитроен
 Тип/модел: Ц25 Ц вин
 Регистарски број: VE-271-BE

Број на шасија: VF7280B50UB617698
 Број на мотор: 170893
 Година на производство: 1989
 Сила на моторот: 54KW
 Работна зафатнина на мотор: 2500 cm³
 Боја на каросерија: бела 01 и црвена 74.

Член 2

Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем на јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии - Управата за имотно - правни работи со проценета вредност утврдена согласно проценката бр.03-51/2 од 19.11.2018 година на Оптима логистик АГ ДООЕЛ Кавадарци, во која е проценета вкупната вредност на движната ствар во износ од 28.533,00 денари.

Почетната цена на електронското јавно наддавање претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 28.533,00 денари.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-3457/2 Заменик на претседателот
 11 јуни 2019 година на Владата на Република
 Скопје Северна Македонија,
 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

1721.

Врз основа на член 47 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 11 јуни 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ

Член 1

Да се изврши продажба на движни ствари - машини и опрема, сопственост на Република Северна Македонија, чиј корисник е Јавната здравствена установа Општа болница Велес и тоа:

Табела 1

Р.бр.	Инвентарен број	Назив на движната ствар	Количина	Проценета вредност (во денари)
1	1256	ШПОРЕТ ЕЛЕКТРИЧЕН	4	9.000,00
2	1259	СТОЛ РАБОТЕН 1250	1	4.000,00
3	1260	СТОЛ РАБ.СО СУДОПЕР	1	4.000,00
4	1263	СУДОПЕР ДВОДЕЛЕН	1	4.500,00
5	1265	СУДОПЕР ЕДНОДЕЛЕН	1	4.500,00
6	1266	СТОЛ РАБОТЕН ЗА ЛАДИЛНИК	1	4.500,00
7	1269	СТОЛ РАБОТЕН СО СУДОПЕР 1920	1	5.000,00
8	1270	СТОЛ НЕУТРАЛЕН 820	1	3.500,00
9	1272	СКАРА ЗА МЕСО	1	4.000,00
10	1273	СТОЛ БЛОК НЕУТРАЛЕН	1	3.500,00
11	1280	КИПЕР ЕЛЕКТР.80Л.	1	8.000,00
12	1281	СТОЛ НЕУТРАЛЕН	1	3.500,00
13	1282	НЕУТРАЛЕН БЛОК СТОЛ 190	1	4.000,00
14	1284	СТОЛ ЗА ОТПАДОЦИ 750	1	3.500,00
15	1286	СТОЛ ЗА ЦЕДЕЊЕ 1500	1	3.500,00
16	1287	СТОЛ ЗА ОТПАДОЦИ	1	3.500,00
17	1289	КУЧИ ЗА МЕСО	1	300,00
18	1290	СТОЛ РАБОТЕН СЛАТКАРСКИ	1	5.000,00
19	1295	ПЕЧИЊАРА ЕЛЕКТРИЧЕН	1	8.000,00
20	1298	СТОЛ НЕУТРАЛЕН	5	3.500,00
21	1302	СТОЛ РАБОТЕН ДМ 1500	1	3.500,00
22	1303	САЛАТАРИЈА ХЛАДЊАЧА	1	9.000,00
23	1304	СТОЛ РАБОТЕН 1250	1	3.500,00
24	2109	ШПОРЕТ ЕЛЕКТРИЧЕН	2	9.000,00
25	2127	ЕЛЕКТРИЧЕН КИПЕР ОД 8 Л.	1	4.000,00
26	2128	ЛУСТИЛИЦА ЗА КОМПИРИ	1	3.000,00
27	2130	УНИВЕРЗАЛНА МАШИНА НКУ	1	8.500,00
28	3509	ПЕЧЕЊАРА СО ТРИ РЕРНИ НА СТРУЈА	1	16.000,00
		ВКУПНО		195.800,00

Табела 2

Р.бр	Инв. Бр.	Назив на движната ствар	Количина	Проценета вредност (во денари)
1	432	ВАГА СО ДРАМОВИ	1	300,00
2	421	ДРАМОВИ РАЗНИ	4	30,00
3	57	КУТЛАЧА МАЛА	5	20,00
4	71	КУТЛАЧА ХРОМИРАНА	4	40,00
5	220	ЛАЖИЦА СО ДУПЧИЊА	3	40,00
6	193	ЛАЖИЦИ ЗА ТОРТА	24	20,00
7	149	ЛОНЕЦ ОД 18 лит. ЕМАЛИРАНИ	9	60,00
8	429	ЛОНЕЦ ОД 70 лит.	1	350,00
9	433	МИКСЕР	1	1.000,00
10	431	ПЛЕХОВИ - ТАВИ ГОЛЕМИ	6	150,00
11	430	ПЛЕХОВИ - ТАВИ МАЛИ	9	100,00
12	198	ПРЕЧИСТУВАЧ НА ВОДА	1	200,00
13	61	СЕКИРА	1	100,00
14	1090	ТАВЧЕ	2	150,00
15	157	ТАВЧЕ ПРЖАЛЧЕ	4	100,00
16	126	ТЕНЏЕРЕ	5	100,00
17	646	ТЕНЏЕРЕ 2,5 лит.	4	100,00
18	647	ТЕНЏЕРЕ 3,5 лит.	3	120,00
19	648	ТЕНЏЕРЕ 4,5 лит.	4	150,00
20	152	ТЕНЏЕРЕ ОД 10 лит.	4	200,00
21	210	ТЕНЏЕРЕ ОД 15 лит.	21	250,00
22	182	ТЕНЏЕРЕ ОД 32 лит.	3	300,00
23	80	ТЕНЏЕРЕ ОД 7 лит.	2	200,00
24	1110	ТЕНЏЕРИЊА КОМПЛЕТ ОД (5 ТЕНЏЕРИЊА)	2	800,00
25	85	ТЕНЏЕРИЊА ОД 9 лит.	2	200,00
26	86	ТЕНЏЕРЧЕ ОД 5 лит.	7	250,00
27	186	ФАТАЛКА ЗА СЛАТКИ	7	40,00
28	185	ФАТАЛКА ЗА ШПАГЕТИ	5	40,00
29	53	ЦЕДАЛКИ МАЛИ	4	50,00
30	190	ЧЕКАН ЗА МЕСО	3	50,00
		ВКУПНО		19.760,00

Табела 3

Р.бр	Инв. број	Назив на движната ствар	Количина	Проценета вредност (во денари)
1	3446	МАШИНА ЗА СУШЕЊЕ	2	18.000,00
2	3445	МАШИНА ЗА ПЕРЕЊЕ ПЦФ-42 Пн	2	120.000,00
3	1206	МАШИНА ЗА ПЕРЕЊЕ 50Л,	1	65.000,00
4	1207	МАШИНА ЗА ПЕРЕЊЕ 40 Л.	1	75.000,00
5	1209	ЦЕНТРИФУГА	1	12.000,00
6	1212	МАШИНА ЗА СУШЕЊЕ РСК-20	1	10.000,00
		Вкупно		438.000,00

Член 2

Продажбата на движните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши посебно за движните ствари од секоја табела по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии – Управата за имотно - правни работи, со проценета вредност за движните ствари од секоја табела поединечно наведена во член 1 од оваа одлука, утврдена согласно процената бр.03-52/1 од 19.11.2018 година на ОПТИМА ЛОГИСТИК АГ ДООЕЛ Кавадарци, која претставува почетна цена за електронското јавно наддавање.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-3459/1
11 јуни 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

1722.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 11 јуни 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА СО ПРОШИРЕНА ДЕЈНОСТ – ДЕБАР

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Назив на движната ствар	Карактеристики	Количина (парче)
Санитетско возило	Марка: Рено, Тип: МАСТЕР, Сила на моторот: 81 kW, Број на шасија: VF1MA000862436153, Број на мотор: C160436, Работна зафатнина на моторот во л/ч: 2298, Година на производство: 2018, Боја на каросеријата: Бела	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Општа болница со проширена дејност – Дебар.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Општа болница со проширена дејност – Дебар со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-3540/1

11 јуни 2019 година

Скопје

Заменик на претседателот

на Владата на Република

Северна Македонија,

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

1723.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 11 јуни 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЗДРУЖЕНИЕ ДОБРОВОЛНО ПРОТИВПОЖАРНО ДРУШТВО СВЕТИ НИКОЛЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекцијата за заштита и спасување му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Назив и опис на двокните ствари	Количина	Номенклатурен број
Наметка заштитна	347	2205-1083-5908-0
Чизми заштитни гумени	40	2205-1088-0286-8
Комбинезон заштитен	47	2205-2158-0079-1
Качувалки линиски	1	3280-0000-0001-1
Ремен електричарски	1	3460-1079-2379-9
Кабаница за дожд	15	4305-3915-0173-4
Чизми гумени	25	5315-1088-1612-9
Чевли плитки	20	4315-1443-0051-4
Одело темплекс	1	4320-0000-0067-8
Јакна ПП скај со вљошка	10	4320-0000-0201-8
Чизми гумени заштитни	140	4320-3915-0706-9
Ракавици гумени	130	4320-3915-0858-8
Ракавици работни кожни	35	4320-3915-0934-4
Одело работно	15	4320-3915-2002-5
Чаршав креветски	20	4340-0000-0006-1
Вреки за спиење ТИП АРМ	35	4340-1143-1723-9
Кебе обично	60	4340-3915-1121-4
Ранец за ЦЗ	15	4355-0000-0022-6
Ранец за цивилна заштита	5	4355-0000-0021-4
Шатор	10	4360-0000-5634-2
Прибор за јадење М69 НЛВ	34	4625-1080-0153-1
Порција и чутура војничка	30	4625-1080-0179-8
Сандак за архива дрвени	2	4725-1078-7987-7
Кревет полски	10	4730-1080-3689-9
Наочари заштитни	40	5452-0000-0035-1
Респиратор усни	30	5452-0000-0047-8
Пумпа потопна за кал ФАЛТЕР ФТ 5007	1	5810-0000-0102-7
Ножици за бодликав тел	10	7010-1087-6208-3
Секира мала	23	7012-0000-0006-6
Лопата	19	7087-614-0097-4
Ашов кован	18	7087-6164-2759-1
Копач	3	7093-0000-0006-6
Гарнитура алат електричарски	2	7097-0000-0041-4
Алат водонисталатерски	2	7097-0000-0042-6
Алат за бравар ТК 0695	1	7097-6165-7732-2
Моталка метална за ПП црево	10	7720-0000-3020-0
Апарат изолационен	2	7710-0000-0006-4
Опасач ПП	10	7710-1026-7635-8
Млазница за тешка пена	1	7720-0000-0085-5
Црево смукачко Ф 110x16	2	7720-0000-0086-7
Собирница 55/75/16	1	7720-0000-0099-5
Меѓуметалка за пена	1	7720-0000-0144-6
Длабокоципач	1	7720-0000-0160-4
Носач метален ПП	2	7730-0000-0174-5
Продолжеток хидрантски Б/2Ц	2	7720-1143-2502-2
Напргача ПП ЛЛ – 25	11	7730-0000-0077-7
Метла метална ПП	12	7730-0000-0099-6
Пумпа за вода ПП рачна	2	7730-0000-0169-1
Апарат ПП Ц-2	1	7730-6923-0001-0
Апарат ПП С9	2	7730-6923-0008-3
Појас за спасување	10	7750-1087-5721-0
Носила санитарски на склопување	7	7816-1077-0135-1
Колан за ранети	15	7880-1077-0203-5
Канта за бензин од 20 литри	2	3525-5843-5811-1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Здружение Доброволно противпожарно друштво Свети Николе.

Член 3

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување склучува договор со претседателот на Здружение Доброволно противпожарно друштво Свети Николе со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-3703/1
11 јуни 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

1724.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 11 јуни 2019 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈЗУ
ЗДРАВСТВЕН ДОМ ТЕТОВО**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекцијата за заштита и спасување му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Назив и опис на движна ствар	Количина	Номенклатурен број
Агрегат Kraftwele KW 6500 6.5 KVA 3F	1	3405-0000-7970-5

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на ЈЗУ Здравствен дом Тетово.

Член 3

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување склучува договор со директорот на ЈЗУ Здравствен дом Тетово со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-3712/1
11 јуни 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

1725.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 11 јуни 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВари НА КАЗНЕНО - ПОПРАВНАТА УСТАНОВА - ЗАТВОР ПРИЛЕП

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државниот студентски дом „Народен херој Орде Чопела“ – Прилеп, му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Назив на движните ствари	Опис на движните ствари	Количина
Столци	Талпадрани и пеработени од метален профил 20-25x20-25x1.5-2.0 см, електрокатетски фарбени со црна пластифицирана боја. Седиште со димензии 40-45x27-30 см, талпадрани со микрофибер, дебелина на талпадраниот слој на седиштата и пеработот од 30-35 см. Столци, без механизам за склучување и подигање и без наклон на раце.	15

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Казнено - поправната установа - Затвор Прилеп.

Член 3

Директорот на Државниот студентски дом „Народен херој Орде Чопела“ – Прилеп склучува договор со директорот на Казнено - поправната установа - Затвор Прилеп, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-3772/1
11 јуни 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

1726.

Врз основа на член 172 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 11 јуни 2019 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ
НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ВОН-СЕМЕЈНА
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА СТАРИ ЛИЦА**

1. Владата на Република Северна Македонија дава одобрение за основање на приватна установа за вон-семејна социјална заштита на стари лица на К.П. 1702/2, место викано Шуманица, катастарска Општина Добри Дол, Општина Сопиште, на лицата Стефан Шуњевиќ и Биљана Шуњевиќ со адреса на живеење бул. Видое Смилески Бато бр. 89/1-26 Скопје.

2. Установата од точка 1 од оваа одлука обезбедува опрема, простор, средства и кадри за социјална заштита и згрижување до 35 корисници, согласно член 3 алинеја 1 од Правилникот за нормативите и стандардите за простор, опрема, стручни кадри и средства потребни за основање и започнување со работа на установа за социјална заштита за стари лица („Службен весник на Република Македонија“ 125/15).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-3785/1
11 јуни 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

1727.

Врз основа на член 27 став (6) од Законот за високото образование* („Службен весник на Република Македонија“ бр.82/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 11 јуни 2019 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И
НАУКА ЗА 2019 ГОДИНА**

Член 1

Со оваа одлука се одобруваат средства наменети за покривање на дел од трошоците за бесплатен градски превоз на редовните студенти на академската година 2018/2019 година од државните универзитети и дел од трошоците на бесплатен градски превоз на редовните студенти за академската година 2019/2020 од државните универзитети.

Член 2

Средствата за намената од член 1 од оваа одлука, се обезбедуваат од Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година во Раздел 16001 – Министерство за образование и наука, Програма 4 – Високо образование, Потпрограма 40 – Високо образование, категорија 46 субвенции и трансфер, ставка 464 разни трансфери, во износ од 120.000.000,00 денари (сто и дваесет милиони денари).

Член 3

Се задолжува Министерството за образование и наука да ја реализира оваа одлука со исплата на средствата од член 2 од оваа одлука, на сметка на Јавното сообраќајно претпријатие Скопје – Скопје.

Член 4

Јавното сообраќајно претпријатие Скопје – Скопје до 31.01.2020 година, до Владата на Република Северна Македонија и до Министерството за образование и наука да достави извештај за реализација на средствата од член 2 од оваа одлука, за намената за која се одобрени.

Член 5

Јавното сообраќајно претпријатие Скопје – Скопје неискористените средства од член 2 од оваа одлука, должно е да ги врати во Буџетот на Република Северна Македонија.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-3878/1
11 јуни 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

1728.

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 11 јуни 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ****Член 1**

Да се изврши продажба на:

1. Недвижни ствари во Куманово, сопственост на Република Северна Македонија и Централна Кооперативна банка АД Скопје, кои се наоѓаат на КП.бр.15968 на ул.„11 Октомври“, запишани во Имотен лист бр.79820 за КО Куманово и тоа:

- Зграда 4, намена на зграда деловна просторија, влез 1, кат 1, со површина од 1941м²,
- Зграда 4, намена на зграда деловна просторија, влез 1, кат 2, со површина од 1941м²,
- Зграда 4, намена на зграда деловна просторија, влез 1, кат 3, број 0, со површина од 1941м²,
- Зграда 4, намена на зграда деловна просторија, влез 1, кат 4, со површина 1941м² и
- Зграда 4, намена на зграда деловна просторија, влез 1, кат ПР со површина од 1695м².

2. Недвижни ствари во Куманово, сопственост на Република Северна Македонија, кои се наоѓаат на КП.бр.15968 на ул.„11 Октомври“, запишани во Имотен лист бр.39581 за КО Куманово и тоа:

- Зграда 10, намена на зграда деловна зграда во стопанството, влез 1, кат 01, површина 970 м²,
- Зграда 10, намена на зграда деловна зграда во стопанството, влез 1, кат 02, површина 970 м²,
- Зграда 10, намена на зграда помошни простории, влез 1, кат ПО, површина 971 м²,
- Зграда 10, намена на зграда деловна зграда во стопанството, влез 1, кат ПР, површина 969 м² и
- Зграда 11, намена на зграда деловна зграда во стопанството, влез 1, кат ПР, површина 283 м².
- Зграда 12, намена на зграда деловна зграда во стопанството, влез 1, кат ПР, површина 154 м²,
- Зграда 12, намена на зграда деловна зграда во стопанството, влез 1, кат ПР, површина 154 м²,
- Зграда 12, намена на зграда гаража , влез 2, кат ПР, површина 17 м²,
- Зграда 13, намена на зграда деловна зграда во стопанството, влез 1, кат МА, површина 595 м²,
- Зграда 13, намена на зграда помошни простории, влез 1, кат ПО, површина 4377 м²,
- Зграда 13, намена на зграда деловна зграда во стопанството, влез 1, кат ПР, површина 4906 м²,

- Зграда 14, намена деловна просторија, влез 1, кат К1 бр. 1, површина 1774 м²,
 - Зграда 14, намена деловна просторија, влез 1, кат К2 бр. 1, површина 1778 м²,
 - Зграда 14, намена деловна просторија, влез 1, кат К3 бр. 1, површина 1777 м²,
 - Зграда 14, намена деловна просторија, влез 1, кат ПО бр. 1, површина 1757 м²,
 - Зграда 14, намена деловна просторија, влез 1, кат ПР бр. 1, површина 1733 м²,
 - Зграда 15, намена на зграда помошни простории, влез 1, кат ПО, површина 380 м²,
 - Зграда 15, намена на зграда деловна зграда во стопанството, влез 1, кат ПР, површина 452 м²,
 - Зграда 16, намена на зграда деловна просторија, влез 1, кат ПР, површина 144 м²,
 - Зграда 17, намена на зграда помошни простории, влез 1, кат ПО, површина 68 м²,
 - Зграда 17, намена на зграда деловна зграда во стопанството, влез 1, кат ПР, површина 338 м²,
 - Зграда 2, намена на зграда деловна зграда во стопанството, влез 1, кат 1, површина 248 м²,
 - Зграда 2, намена на зграда помошни простории, влез 1, кат ПО, површина 247 м²,
 - Зграда 2, намена на зграда деловна зграда во стопанството, влез 1, кат ПР, површина 240 м²,
 - Зграда 23, намена на зграда деловна зграда во стопанството влез 1, кат ПР, површина 78 м²,
 - Зграда 30, намена на зграда трафостаница, влез 1, кат ПР, површина 16 м²,
 - Зграда 5, намена на зграда деловна зграда во стопанството, влез 1, кат ПР, површина 948 м²,
 - Зграда 6, намена на зграда деловна зграда во стопанството, влез 1, кат ПР, површина 240 м²,
 - Зграда 8, намена на зграда деловна зграда во стопанството, влез 1, кат 1, површина 242 м²,
 - Зграда 8, намена на зграда помошни простории, влез 1, кат ПО, површина 252 м²,
 - Зграда 8, намена на зграда деловна зграда во стопанството, влез 1, кат ПР, површина 253 м²,
 - Зграда 9, намена на зграда помошни простории, влез 1, кат ПО, површина 1101 м² и
 - Зграда 9, намена на зграда деловна зграда во стопанството, влез 1, кат ПР, површина 961 м².
3. Недвижни ствари во Куманово, сопственост на Република Северна Македонија, кои се наоѓаат на КП.бр.15968 на ул.„11 Октомври“, запишани во Имотен лист бр.73580 за КО Куманово и тоа:
- Зграда 10, намена на зграда во стоваришта за складирања на стока на отворен/затворен простор, влез 1, кат К3, намена на посебен/заеднички дел од зграда во деловна просторија, со површина од 968м²,
 - Зграда 17, намена на зграда во мали ресторани, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда во деловна просторија, со површина од 72м²,

- Зграда 18, намена на зграда во останати помошни објекти, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда во помошна просторија, со површина од 25м²,

- Зграда 2, намена на зграда во управни згради, влез 2, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда во помошна просторија, со површина од 27м²,

- Зграда 20, намена на зграда во дуќани, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда во деловна просторија, со површина од 14м²,

- Зграда 21, намена на зграда во гаражи, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда во гаража, со површина од 21м²,

- Зграда 24, намена на зграда во трафостаници (до 35KV), влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда во трафостаница, градба од прва категорија, со површина од 8м²,

- Зграда 25, намена на зграда во останати помошни објекти, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда во помошна просторија, со површина од 22м²,

- Зграда 27, намена на зграда во останати помошни објекти, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда во помошна просторија, со површина од 14м²,

- Зграда 28, намена на зграда во подземни резервоари, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда во деловна просторија, волумен 506м³,

- Зграда 29, намена на зграда во останати помошни објекти, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда во помошна просторија, со површина од 16м²,

- Зграда 31, намена на зграда во трафостаници (до 35KV), влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда во трафостаница, градба од прва категорија, со површина од 21м²,

- Зграда 32, намена на зграда во останати помошни објекти, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда во помошна просторија, со површина од 27м²,

- Зграда 33, намена на зграда во останати помошни објекти, влез 1, кат ПО, намена на посебен/заеднички дел од зграда во помошна просторија, со површина од 6м²,

- Зграда 34, намена на зграда во останати помошни објекти, влез 1, кат ПО, намена на посебен/заеднички дел од зграда во помошна просторија, со површина од 20м²,

- Зграда 34, намена на зграда во останати помошни објекти, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда во помошни површини (тераса, поѓија, балкон), со површина од 20м²,

- Зграда 35, намена на зграда во останати помошни објекти, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда во деловна просторија, со површина од 34м²,

- Зграда 7, намена на зграда во стоваришта за складирање на стока на отворен/затворен простор, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда во помошни површини (тераса, поѓија, балкон), со површина од 53м² и

- Зграда 7, намена на зграда во стоваришта за складирање на стока на отворен/затворен простор, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда во деловна просторија, со површина од 337м².

4. Недвижни ствари во Куманово, сопственост на Република Северна Македонија, кои се наоѓаат на КП.бр.9366 на ул.„Д.Божинов“, запишани во Имотен лист бр.73594 за КО Куманово и тоа:

- Зграда 1, намена на зграда во стоваришта за складирања на стока на отворен/затворен простор, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда во деловна просторија, со површина од 572м²,

- Зграда 2, намена на зграда во стоваришта за складирања на стока на отворен/затворен простор, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда во деловна просторија, со површина од 132м²,

- Зграда 4, намена на зграда во стоваришта за складирања на стока на отворен/затворен простор, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда во деловна просторија, со површина од 367м²,

- Зграда 5, намена на зграда во стоваришта за складирања на стока на отворен/затворен простор, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда во деловна просторија, со површина од 78м² и

- Зграда 6, намена на зграда во стоваришта за складирања на стока на отворен/затворен простор, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда во деловна просторија, со површина од 131м².

5. Недвижни ствари во Куманово, сопственост на Република Северна Македонија, кои се наоѓаат на КП.бр.15968 на ул.11 Октомври, запишани во Имотен лист бр.79819 за КО Куманово, и тоа:

- Зграда 1, намена на зграда - помали производни капацитети, влез 1, кат К, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда во деловна просторија со површина од 187м²,

- Зграда 1, намена на зграда - помали производни капацитети, влез 1, кат К 2, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда во помошни површини (тераса, ложија, балкон) со површина од 3м²,

- Зграда 1, намена на зграда - помали производни капацитети, влез 1, кат К 2, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда во деловна просторија со површина од 180м²,

- Зграда 1, намена на зграда - помали производни капацитети, влез 1, кат ПО, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда во помошна просторија со површина од 135м²,

- Зграда 1, намена на зграда - помали производни капацитети, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда во деловна просторија со површина од 183м²,

- Зграда 19, намена на зграда - помали производни капацитети, влез 1, кат ПР, број 0, намена на посебен/заеднички дел од зграда во деловна просторија со површина од 42м²,

- Зграда 3, намена на зграда - помали производни капацитети, влез 1, кат К, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда во деловна просторија со површина од 986м²,

- Зграда 3, намена на зграда - помали производни капацитети, влез 1, кат К 2, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда во деловна просторија со површина од 978м²,

- Зграда 3, намена на зграда - помали производни капацитети, влез 1, кат К 3, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда во деловна просторија со површина од 978м²,

- Зграда 3, намена на зграда - помали производни капацитети, влез 1, кат К 4, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда во деловна просторија со површина од 978 м²,

- Зграда 3, намена на зграда - помали производни капацитети, влез 1, кат ПО, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда во помошна просторија со површина од 945м² и

- Зграда 3, намена на зграда - помали производни капацитети, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда во деловна просторија со површина од 973м².

6. Недвижни ствари во Ваксинце, сопственост на Република Северна Македонија, кои се наоѓаат на КП.бр.1784, подброј 2 во село Ваксинце, запишани во Имотен лист бр.6087 за КО Ваксинце, и тоа:

- Зграда 1, намена на зграда - дукани, влез 1, кат ПО, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда во деловна просторија со површина од 48м² и

- Зграда 1, намена на зграда - дукани, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда во деловна просторија со површина од 47м².

7. Недвижни ствари во Лојане, сопственост на Република Северна Македонија, кои се наоѓаат на КП.бр.1170 подброј 1 во село Лојане, запишани во Имотен лист бр.100011 за КО Лојане, и тоа:

- Зграда 2, намена на зграда - стоваришта за складирање на стока на отворен/затворен простор, влез 1, кат ПО, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда во деловна просторија со површина од 47м² и

- Зграда 2, намена на зграда - стоваришта за складирање на стока на отворен/затворен простор, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда во деловна просторија со површина од 240м².

8. Недвижни ствари во Ваксинце, сопственост на Република Северна Македонија, кои се наоѓаат на КП.бр.1784 подброј 1 во село Ваксинце, запишани во Имотен лист бр.56043 за КО Ваксинце, и тоа:

- Зграда 1, намена на зграда - дукани, влез 1, кат ПО, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда во деловна просторија со површина од 48м² и

- Зграда 1, намена на зграда - дукани, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда во деловна просторија со површина од 47 м².

Член 2

Продажбата на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши заедно по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии - Управа за имотно правни работи, со проценета вредност, утврдена согласно Проценката од Бирото за судски вештачења бр. СВ ЕЛ V 14/19 од 16.5.2019 година, во која е проценета вкупната вредност на недвижните ствари во износ од 427.625.928,00 денари.

Почетната цена за електронското јавно наддавање претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 427.625.928,00 денари.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-4022/1
11 јуни 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1729.

Врз основа на член 47 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 11 јуни 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВARI

Член 1

Да се изврши продажба на движни ствари сопственост на Република Северна Македонија и тоа:

1. Линија за изработка на цигари MARK 8
 - машина за изработка на цигари, модел MOLINS MARK 8, со фабрички број OM 23428,
 - машина за спојување на филтер, модел MAX V MR, со фабрички број 7249 и
 - каскада за цигари, модел MASS-TREY FLOW FILLER, со фабрички број 114,
 со вкупна проценета вредност 3.127.320,00 денари.
2. Линија за изработка на цигари MARK 8
 - машина за изработка на цигари, модел MOLINS MARK 8, со фабрички број 33125,

- машина за спојување на филтер, модел MAX V MR, со фабрички број 7147 и
 - каскада за цигари, модел MASS-TREY FLOW FILLER, со фабрички број 114,
 со вкупна проценета вредност 3.127.320,00 денари.

3. Машина за изработка и пакување на цигари GD BOLOGNA

- Машина за изработка на цигари двоканална, модел MARKER 121, со фабрички број 0941170404,
 - Машина за спојување на филтер, модел AF 12, со фабрички број 0941170303,
 - Акумулатор за цигари (буфер), модел S 90, со фабрички број 951186104,
 - Машина за пакување цигари во кутии, модел X, со фабрички број 951181222,
 - Резервоар-акумулатор за спаковани кутии цигари (буфер), модел NV, со фабрички број 1195613 и
 - Машина за пакување кутии цигари во штеки, модел I.L.16, со фабрички број 951182002,
 со вкупна проценета вредност 33.039.630,00 денари.

Член 2

Продажбата на движните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши заедно по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии - Управа за имотно правни работи, со проценета вредност, утврдена согласно Процена CB EL V 14/19-движен имот (машини) доделен надвор од стечајна маса од 16.05.2019 година, во која е проценета вкупната вредност на движните ствари во износ од 39.294.270,00 денари.

Почетната цена за електронското јавно наддавање претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 39.294.270,00 денари.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-4022/2
 11 јуни 2019 година
 Скопје

Претседател на Владата
 на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1730.

Врз основа на член 36 став (6) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/2005, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 11 јуни 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ГЕНЕРАЛЕН КОМЕСАР И ЗАМЕНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ КОМЕСАР НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА „ЕХРО ДУБАИ 2020“

1. За Генерален комесар на Република Северна Македонија за „ЕХРО Дубаи 2020“ се назначува Олимпија Христова Заевска, советник за меѓународна економија и развој во Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Северна Македонија.

2. За заменик на Генералниот комесар на Република Северна Македонија за „ЕХРО Дубаи 2020“ се назначува Ксенија Николова, виш соработник за односи со јавноста на заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори, д-р Кочо Ангүшев.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-4288/1
 11 јуни 2019 година
 Скопје

Заменик на претседателот
 на Владата на Република
 Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

1731.

Врз основа на член 18 став (4) од Законот за сигурност во железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/10, 23/11, 53/11, 158/11, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 147/15, 193/15, 31/16, 52/16, 63/16, 71/16, 35/18 и 64/18), министерот за транспорт и врски донесе

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА СЛУЧЕНИ СЕРИОЗНИ НЕСРЕЌИ, НЕСРЕЌИ И ИНЦИДЕНТИ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ

Член 1

Во Правилникот за содржината и формата на извештајот за случени сериозни несреќи, несреќи и инциденти во железничкиот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр.83/12), Прилогот се заменува со нов Прилог, кој е составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-4753/1
 27 мај 2019 година
 Скопје

Министер
 за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

Прилог



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
КОМИТЕТ ЗА УВИД И ИСЛЕДУВАЊЕ
ЗА ВОПРЕДЕН НАСТАН СЛУЧЕН ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ

**ИЗВЕШТАЈ ЗА УВИД И ИСЛЕДУВАЊЕ ОД СЛУЧЕНА СЕРИОЗНА НЕСРЕЌА,
НЕСРЕЌА И ИНЦИДЕНТ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ**

I. КРАТОК ИЗВЕШТАЈ-РЕЗИМЕ**1. Краток опис на вонредниот настан**

2. Вид на вонредниот настан

Инцидент ☐	Несреќа ☐	Сериозна несреќа ☐	
-----------------------------------	----------------------------------	---	--

3. Време и место на случување на вонредниот настан

Датум _____
Место _____

4. Причини како и фактори што допринеле да се случи вонредниот настан и причини утврдени со увидот и иследувањето

5. Последици од вонредниот настан

6. Главни препораки

--

7. Коментар на Комитетот

8. Датум и место на составување на иследничкиот извештај

Датум _____
Место _____

9. Комисија во состав

1. _____

(име и презиме со печатни букви)

(потпис)

2. _____

(име и презиме со печатни букви)

(потпис)

3. _____

(име и презиме со печатни букви)

(потпис)

II. ПРЕТХОДЕН НАОД ЗА СОСТОЈБАТА НА РАБОТИТЕ КАЈ ВОНРЕДЕН НАСТАН**1. ОПИС НА ВОНРЕДНИОТ НАСТАН**

На ден _____, _____, 20 _____ во _____: _____ се случи _____
(ден, месец, година) (час и минути)

_____ (вид на вонреден настан инцидент, несреќа, сериозна несреќа)

На местото _____

_____ (се означува колосекот, километар, наклон, кривина, засек и сл.)

Настанот е случен под следните околности:

_____ (опис на околностите)

На местото на настанот се превземени следните дејствија од службите за итни случаи:

_____ (опис на превземените дејствија)

Извештајот е составен на _____, 20 _____ во _____: _____, во _____
(ден, месец, година) (час и минути)

_____ (назив на службеното место или километарската положба на отворена пруга)

2. ПОВОД ЗА ВОНРЕДНИОТ НАСТАН

1. Опис на железничките возила:**1.1. Вид и регистерски број на влечно возило:**

_____;

1.2. Вид и регистерски број на влечени возила:

_____;

1.43. Место и положба на влечното возило:

_____;

1.4. Место и положба на влечените возила:

_____;

1.5. Брзина на возење:

_____;

1.6. Состојба на брзинометар:

- дали постои брзиномер:

_____;

- ознака на неповредената пломба на брзиномерот:

_____;

- положба на рагулаторот и ревизорот, односно командната рачка за забрзување и менување на насоката на возење:

_____;

1.7. Состојба на автоматскиот уред за контрола на будноста:

_____;

1.8. Состојба на пантографот и контактниот вод и дали во водовите имало струја:

_____;

1.9. Опис на положбата во која се затекнати влечните возила:

_____;

1.10. Состојба на уредот за кочење кај влечното возило:

_____;

1.11. Маса на возот:

_____;

1.12 Друго:

_____;

2. Опис на состојбата на железничката пруга, пружните постројки, сигнално-сигурносните и комуникациони системи и уреди, стабилните постројки и уреди за електрична влеча (состојба, податоци и сите мерења кои мораат да се утврдат и да се извршат за односен вид на вонреден настан (на пр. состојба на горниот и долниот строј на пругата, истрошеност на венецот, положба на свртниците итн):

_____;

_____;

_____;

_____;

3. Бројот и категоријата на персоналот (во редовен работен однос или под договор) вработен кај управителот на инфраструктурата и железничкиот превозник, а кој е инволвиран во настанот (лични податоци за персоналот кој директно учествувал

во вонредниот настан, неговата здравствена состојба, физичка способност пред започнувањето на службата, со преглед за времето поминато во служба за последните 72 часа и дали имаат положен стручен испит):

4. Отстапување од одредбите на деловниот ред на станицата, технолошкиот процес на работа и посебните упатства и наредби):

5. Средства за комуникација:

6. Опис на работи што се извршуваат до или во непосредна близина на местото на вонредниот настанот:

7. Опис на начинот, кога и како е активирана постапката за итни случаи кај управителот на железничката инфраструктура и железничкиот превозник и како се одвивало тоа:

8. Опис на начинот, кога и како е активирана постапката за итни случаи на службите за спасување, на полицијата и на медицинските служби и како се одвивало тоа:

3. СМРТНИ СЛУЧАИ, ПОВРЕДИ И МАТЕРИЈАЛНА ШТЕТА

1. Лични податоци и број на повредените и загинати патници (дали настрадале по своја вина, по вина на други лица или како последица на околностите):

2. Лекарски наод (извештај) за резултатот од прегледот на повредените патници и траењето на работната неспособност:

3. Лични податоци и број на повреден и загинат персонал (во редовен работен однос или под договор) вработен кај управителот на инфраструктурата и железничкиот превозник:

4. Лекарски наод (извештај) за резултатот од прегледот на повредениот персонал вработен кај управителот на инфраструктурата и железничкиот превозник и траењето на работната неспособност:

6. Лични податоци и број на повреден и загинат неовластени лица (дали настрадале по своја вина, по вина на други лица или како последица на околностите):

6. Лекарски наод (извештај) за резултатот од прегледот на повредените неовластени лица и траењето на работната неспособност:

7. Опис на штетата направена на железничка инфраструктура (на пругата, објектите, постројките):

8. Опис на штетата направена на железнички возила:

9. Опис на штетата направена на стоката која се превезува:

10. Опис на штетата направена на багажот од патниците:

11. Опис на штетата направена на друг имот:

12. Траење на прекилот во сообраќајот, кои возови и колку задоцниле:

13. Почеток и завршување на расчистувањето на пругата:

14. Материјална штета:

На пруга:	_____ ден.	На стока:	_____ ден.
На постројки:	_____ ден.	На багажот од патниците:	_____ ден.
На објекти:	_____ ден.	На друг имот:	_____ ден.
На влечни возила:	_____ ден.	Од прекин на сообраќајот:	_____ ден.
На влечени возила:	_____ ден.	Друго:	_____ ден.

4. НАДВОРЕШНИ ОКОЛНОСТИ

Состојба на временските услови кои биле во моментот на вонредниот настан:

(температура, ведро, облачно дожд, снег, магла, голомразица, мраз и сл.)

Географска положба каде се случил настанот

Опис на прегледноста (дали видикот бил спречен, поради што и колку):

(магла, виулица, кривина, засег, дрвја и сл.)

III. ДОСИЕ ЗА ИСТРАГАТА И ПОВРЕДЕНИТЕ**1. Краток извештај од изјави на сведоците**

За случениот вонреден настан изјави дадоа: (се пишуваат редоследно сите лица од кои е земена изјава)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Анализа:

Во прилог кон Извештајот се доставува:

Писмени изјави од работникот/патникот/сведокот

2. Систем за сигурносно управување

Резиме од Системот за сигурносно управување на управителот на железничката инфраструктура, а кои се однесува на процедури за постапување при случен вонреден настан.

Резиме од Системот за сигурносно управување на железничкиот превозник, а кои се однесува на процедури за постапување при случен вонреден настан.

Во прилог кон Извештајот се доставува:

- Процедурите од управителот на железничката инфраструктура и железничкиот превозник.

3. Правила и пропси

Се набројуваат законите, правилниците, како и работни процедури, упатства, услови кои треба да ги исполнуваат персоналот (во редовен работен однос или под договор) вработен кај управителот на инфраструктура или превозникот, прописи и правила кои се применуваат при одржување на железничката инфраструктура и

железничките возила и стандарди кои се применуваат за нив.

Во прилог кон Извештајот се доставува:

-Листа на правила и прописи

4. Исправност и функционирање на железничката инфраструктура и на железничките возила

Констатирани се технички недостатоци на:

1. Железничката пруга и пружните постројки:

2. Сигнално - сигурносните и контролно командни постројки и уреди, стабилните постројки и уреди за електрична влека, вклучувајќи го и бележењето од инструментите за регистрирање на автоматски податоци:

3. Телекомуникациска опрема и уреди:

4. Железничко возило, вклучувајќи го и бележењето од инструментите за регистрирање на автоматски податоци:

Во прилог кон Извештајот се доставува:

- Извршени мерења од

3. Оперативниот систем

1. Мерки преземени од страна на персоналот задолжен за контрола на сообраќајот

и	сигнализација:
2. Размена на вербални пораки поврзани со настанот, вклучувајќи ја и документацијата од записите:	
3. Мерки преземени за заштита и обезбедување на местото на настанот:	
Во прилог кон Извештајот се доставува: Документација од комуникацијата меѓу сите чинители и учесници во вонредниот настан.	

6. Поврзаност меѓу организацијата на работата: персоналот – опремата

Се опишува поврзаноста на работниот процес - вработените - опремата (машини, уреди, постројки, средства, направи, објекти и друго)

- работно време што важи за персоналот

- здравствени и лични фактори влијаат на настанот, вклучувајќи и постоењето на физички или психолошки стрес

- како опремата (машини, уреди, постројки, средства, направи, објекти и друго) влијае врз работата и персоналот

7. Претходно случени вонредни настани со сличен карактер настанати во изминатиот период

Се опишуваат вонредни настани од сличен карактер случени во изминатиот период (најмогу до 3 години), наведувајќи ги причините, последиците од вонредниот настан, превземените мерки по вонредниот настан и како превземените мерки влијаеле во подобрување на сигурноста во железничкиот сообраќај.

IV. АНАЛИЗА И ЗАКЛУЧОЦИ**1. Конечен преглед на редоследот на настаните:**

2. Анализа на фактите што се утврдени за време на увидот и и иследувањето:

3. ЗАКЛУЧОК:

- 3.1. Директни и непосредни причини за вонредниот настанот, вклучувајќи ги и факторите што придонеле тој да се случи, а се поврзани со дејствата преземени од персоналот или состојбата на железничките возила или железничката инфраструктура.

- 3.2. Директни и непосредни причини за вонредниот настанот, вклучувајќи ги и факторите што придонеле тој да се случи, а се поврзани со обученоста на персоналот, пропишани постапки, процедури и со одржување на железничката инфраструктура и железничките возила.

- 3.3. Суштински причини поврзани со одредбите од законската регулатива и со примената на системот за безбедносно управување усвоен од страна на управителот на инфраструктура и превозникот.

4. Дополнителните забелешки:

V. ПРЕВЗЕМЕНИ МЕРКИ

Се опишуваат мерките што се веќе преземени како последица од вонредниот настан

VI. ПРЕПОРАКИ

Се пропишуваат активности кои треба да се превземат од страна на сите инволвирани релевантни страни со цел да се спречи повторно случување на вонреден настан (сериозна несреќа, несреќа или инцидент).

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

1732.

Врз основа на член 49-а ставови (2) и (9) од Законот за сигурност во железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/10, 23/11, 53/11, 158/11, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 147/15, 193/15, 31/16, 52/16, 63/16, 71/16, 35/18 и 64/18), министерот за транспорт и врски донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА КАКО И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНАТА ЕДУКАЦИЈА****Член 1**

Во Правилникот за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на постапката за едукација како и начинот на водење на евиденција за спроведената едукација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 117/12) во членот 2, во алинејата 1 зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-4754/1
27 мај 2019 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

1733.

Врз основа на член 29 став (7) од Законот за интегритетност во железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/11, 163/13, 147/15 и 31/16), министерот за транспорт и врски донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРВАТА ПОТВРДА И ДОПОЛНИТЕЛНАТА ПОТВРДА ЗА ПУШТАЊЕ ВО УПОТРЕБА НА ЖЕЛЕЗНИЧКО ВОЗИЛО, КАКО И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРВАТА ПОТВРДА И ДОПОЛНИТЕЛНАТА ПОТВРДА ЗА ПУШТАЊЕ ВО УПОТРЕБА НА ЖЕЛЕЗНИЧКО ВОЗИЛО****Член 1**

Во Правилникот за формата и содржината на барањето за издавање на првата потврда и дополнителната потврда за пуштање во употреба на железничко возило, како и за формата и содржината на првата потврда и дополнителната потврда за пуштање во употреба на железничко возило („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/11 и 88/14) во членот 3 став (2) зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

Член 2

Во членот 4 став (2) зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-4758/1
28 мај 2019 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

1734.

Врз основа на член 31-а ставови 2 и 9 од Законот за жичари и ски лифтови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/00, 103/08, 23/11, 53/11, 163/13 и 146/15), министерот за транспорт и врски донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОР-
МАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА ЗА ЕДУ-
КАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА
ПОСТАПКАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА КАКО И НАЧИНОТ
НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНАТА
ЕДУКАЦИЈА

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на постапката за едукација како и начинот на водење на евиденција за спроведената едукација („Службен весник на Република Македонија“ бр.162/11) во членот 2, став 1 во алинејата 1 зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-4763/1
28 мај 2019 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

1735.

Врз основа на член 39 став (2) и (9) од Законот за интероперабилност во железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/11, 163/13, 147/15 и 31/16), министерот за транспорт и врски донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОР-
МАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА ЗА ЕДУ-
КАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА
ПОСТАПКАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА КАКО И НАЧИНОТ
НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНАТА
ЕДУКАЦИЈА

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на постапката за едукација како и начинот на водење на евиденција за спроведената едукација („Службен

весник на Република Македонија“ бр. 162/11) во членот 2 став 1 алинеја 1 зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-4764/1
28 мај 2019 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

1736.

Врз основа на член 35-а став (13) од Законот за сигурност во железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/10, 23/11, 53/11, 158/11, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 147/15, 193/15, 31/16, 52/16, 63/16, 71/16, 35/18 и 64/18), министерот за транспорт и врски донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОР-
МАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА
ОБУКА ЗА ОПШТА ПРОФЕСИОНАЛНА СПО-
СОБНОСТ, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА
НА ОБРАЗЕЦОТ НА ПОТВРДАТА ЗА УСПЕШНО
ЗАВРШЕНА ОБУКА

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на барањето за обука за општа професионална способност, како и формата и содржината на образецот на потврдата за успешно завршена обука („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/12 и 88/14), Прилогот 2 се заменува со нов Прилог 2, кој е составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-4782/1
28 мај 2019 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

Прилог 2



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Лого на правното лице-Центар за обука

ПОТВРДА
ЗА УСПЕШНО ЗАВРШЕНА ОБУКА
НА МАШИНОВОЗАЧ ЗА ОПШТА ПРОФЕСИОНАЛНА СПОСОБНОСТ

Број на ПОТВРДА: _____

1. Правно лице - Центар за обука

Назив на правното лице:	Скратен назив:
Регистарски број:	Единствен даночен број:

2. Податоци за машиновозач:

Име:
Презиме:
Единствен матичен број на граѓанинот:
Вработен во:

3. Информации за обуката

Врз основа на барањето за организирање и спроведување на обука на машиновозач за општа професионална способност број _____ од _____, обуката е успешно изведена во период од _____ до _____ и се предлага кандидатот да се упати на полагање на испит за општа професионална способност.

4. Законодавство кое е во сила

--

5. Дополнителни информации

--

Дата

Име на Центарот за обука,

Референтен
број _____

М.П.

Овластен обучувач:

(име и презиме со печатни букви)

(потпис)

1737.

Врз основа на член 47 став (3) од Законот за сигурност во железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/10, 23/11, 53/11, 158/11, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 147/15, 193/15, 31/16, 52/16, 63/16, 71/16, 35/18 и 64/18), министерот за транспорт и врски донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА, НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ИНСПЕКТОРОТ НАДЛЕЖЕН ЗА СИГУРНОСТ НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ЗА СИГУРНОСТ НА ВЛЕЧА НА ВОЗОВИ И ВОЗНИ СРЕДСТВА, ЗА СИГУРНОСТ НА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ И СТОКА И ЗА СИГУРНОСТ НА СИГНАЛНО-СИГУРНОСНИ, ТЕЛЕФОНСКО-ТЕЛЕГРАФСКИ И ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ПОСТРОЈКИ

Член 1

Во Правилникот за формата, содржината, начинот на издавање и одземање на службената легитимација на инспекторот надлежен за сигурност на железничката инфраструктура, за сигурност на влека на возови и возни средства, за сигурност на превоз на патници и стока и за сигурност на сигнално-сигурносни, телефонско-телеграфски и електротехнички постројки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 151/10) во членот 3 во ставовите (1) и (2) зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

Член 2

Прилозите 1 и 2 се заменуваат со нови Прилози 1 и 2, кои се составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-4786/1
28 мај 2019 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

Прилог 1

Прва внатрешна страна од службената легитимација:

Формата и содржината на горниот дел од внатрешната страна на легитимацијата на инспекторот за сигурност на превоз на патници и стока во железницата



Прилог 1

Формата и содржината на горниот дел од внатрешната страна на легитимацијата на инспекторот за сигурност на сигнално – сигурносни, телефонско – телеграфски и електротехнички постројки



Прилог 1

Формата и содржината на горниот дел од внатрешната страна на легитимацијата на инспекторот за сигурност на железничката инфраструктура



Прилог 1

Формата и содржината на горниот дел од внатрешната страна на легитимацијата на инспекторот за сигурност на влека на возови и возни средства



Прилог 2

Втора внатрешна страна од службената легитимација:

МИНИСТЕРСТВО ЗА
ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

[Blank rectangular area for photo or stamp]

Име и презиме _____

Број _____ Датум _____

М.П. _____ Министер _____

1738.

Врз основа на член 37-њ став (5) од Законот за сигурност во железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/10, 23/11, 53/11, 158/11, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 147/15, 193/15, 31/16, 52/16, 63/16, 71/16, 35/18 и 64/18), министерот за транспорт и врски донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО И УПАТСТВОТО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ЛИЦАТА-ИСПИТУВАЧИ НА МАШИНОВОЗАЧИ ЗА ОПШТА ПРОФЕСИОНАЛНА СПОСОБНОСТ, ЗА СТРУЧНО ПОЗНАВАЊЕ И КОМПЕТЕНТНОСТ ВО ВРСКА СО ЖЕЛЕЗНИЧКОТО ВОЗИЛО И СТРУЧНО ПОЗНАВАЊЕ И КОМПЕТЕНТНОСТ ВО ВРСКА СО ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ОВЛАСТУВАЊЕТО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ИЗДАДЕНИ ОВЛАСТУВАЊА

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на барањето и упатството за пополнување на барање за овластување на лицата-испитувачи на машиновозачи за општа професионална способност, за стручно познавање и компетентност во врска со железничкото возило и стручно познавање и компетентност во врска со железничката инфраструктура, формата и содржината на образецот на овластувањето и формата и содржината на регистарот на издадени овластувања, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 88/14), Прилозите 2, 3, 4 и 5 се заменуваат со нови Прилози 2, 3, 4 и 5, кои се составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-4784/1
28 мај 2019 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

Прилог 2

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
УПРАВА ЗА СИГУРНОСТ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ

ОВЛАСТУВАЊЕ НА ЛИЦЕ

(име и презиме)

ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАШИНОВОЗАЧ ЗА ОПШТА ПРОФЕСИОНАЛНА СПОСОБНОСТ

Број на ОВЛАСТУВАЊЕ: _____

1. Организација која го издава овластувањето

Назив на организацијата: _____

Адреса: _____

2. Податоци за лицето-испитувач

Име: _____

Презиме: _____

Единствен Матичен Број: _____

Вработен во: _____

3. Информации за овластувањето

Вид на овластување	- ново овластување	☐	- дупликат од овластување	☐
	- изменето овластување	☐	- обновено овластување	☐
Број на претходното овластување		_____		
Важност	од: _____	до: _____		

4. Законодавство кое е во сила

--

5. Дополнителни информации

--

Дата

Управа за сигурност во железничкиот систем

Директор

М.П.

Референтен

број _____

Прилог 3

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
УПРАВА ЗА СИГУРНОСТ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ

ОВЛАСТУВАЊЕ НА ЛИЦЕ

(име и презиме)

ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАШИНОВОЗАЧ ЗА СТРУЧНО ПОЗНАВАЊЕ И КОМПЕТЕНТНОСТ ВО ВРСКА СО
ЖЕЛЕЗНИЧКОТО ВОЗИЛО

Број на ОВЛАСТУВАЊЕ: _____

1. Организација која го издава овластувањето

Назив на организацијата: _____

Адреса: _____

2. Податоци за лицето-испитувач

Име: _____

Презиме: _____

Единствен Матичен Број: _____

Вработен во: _____

3. Информации за овластувањето

Вид на овластување	- ново овластување	☐	- дупликат од овластување	☐
	- изменето овластување	☐	- обновено овластување	☐
Број на претходното овластување		_____		
Важност	од: _____	до: _____		

4. Законодавство кое е во сила

--

5. Дополнителни информации

--

Дата

Управа за сигурност во железничкиот систем

Директор

М.П.

Референтен

број _____

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
УПРАВА ЗА СИГУРНОСТ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ

ОВЛАСТУВАЊЕ НА ЛИЦЕ

(име и презиме)

ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАШИНОВОЗАЧ ЗА СТРУЧНО ПОЗНАВАЊЕ И КОМПЕТЕНТНОСТ ВО ВРСКА СО
ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА

Број на ОВЛАСТУВАЊЕ: _____

1. Организација која го издава овластувањето

Назив на организацијата: _____

Адреса: _____

2. Податоци за лицето-испитувач

Име: _____

Презиме: _____

Единствен Матичен Број: _____

Вработен во: _____

3. Информации за овластувањето

Вид на овластување	- ново овластување	☐	- дупликат од овластување	☐
	- изменето овластување	☐	- обновено овластување	☐
Број на претходното овластување		_____		
Важност	од: _____	до: _____		

4. Законодавство кое е во сила

5. Дополнителни информации

Дата

Управа за сигурност во железничкиот систем
Директор,

М.П.

Референтен

број _____

Прилог 5



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Управа за сигурност во железничкиот систем

РЕГИСТАР ЗА ИЗДАДЕНИ ОВЛАСТУВАЊА

за лицата – испитувачи
за полагање на испити на машиновозачи
за општа професионална способност,
за стручно познавање и компетентност во врска со железничкото возило,
за стручно познавање и компетентност во врска со железничка инфраструктура

Скопје, _____ година

1739.

Врз основа на член 19 став (16) од Законот за железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија бр. 48/10, 23/11, 80/12, 155/12, 163/13, 42/14, 130/14, 152/15, 31/16, 178/16 и 64/18), министерот за транспорт и врски донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО И УПАТСТВОТО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА СИГУРНОСТ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА СЕРТИФИКАТОТ ЗА СИГУРНОСТ, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРОТ ЗА ИЗДАДЕНИ СЕРТИФИКАТИ ЗА СИГУРНОСТ

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на барањето и упатството за пополнување на барањето за издавање на сертификат за сигурност, формата и содржината на образецот на сертификатот за сигурност, како и формата и содржината на Регистарот за издадени сертификати за сигурност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 148/10 и 94/14), во членот 3 став (2) зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

Член 2

Во членот 4 став (2) зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

Член 3

Прилозите 1, 2 и 3 се заменуваат со нови Прилози 1, 2 и 3, кои се составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-4788/1
28 мај 2019 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

Прилог 1

ЛОГО НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО

До

1.1 Орган за сигурност _____

1.2 Адреса: _____

Архивски број на Барателот:

Датум:

Архивски број на Управата:

Датум:

БАРАЊЕ

за издавање на Сертификат за сигурност – Дел А со кој се потврдува прифаќање на Системот за сигурносно управување на железнички превозник и/или Сертификат за сигурност – Дел Б со кој се потврдува прифаќање на прописите за исполнување на специфичните услови потребни за сигурносно возење на соодветна мрежа

2.1. Ова Барање е за Сертификат за сигурност - Дел А ☐			
2.2 Нов сертификат	☐	2.4. ажуриран/ изменет сертификат	☐
2.3. Обновен сертификат	☐	2.5. Број за идентификација на претходниот Сертификат за сигурност - Дел А _____	

Вид(ови) на услуга(и) која/и е/се побарува/ат (селектирај една или повеќе) и проценет вкупен обем на превоз на стока/патници

Превоз на патници	2.6.	Вклучувајќи превоз по конвенционални железнички пруги	☐	2.8. Под 3 милиони возни км во патничкиот сообраќај годишно	☐
		Не вклучувајќи конвенционални железнички пруги	☐		
	2.7.	Вклучувајќи превоз за сопствени потреби	☐	2.9. 3 милиони или повеќе возни км во патничкиот сообраќај годишно	☐
		Не вклучувајќи превоз за сопствени потреби	☐		
Превоз на стока	2.10. Земајќи ја во предвид и услугата за превоз на опасна стока		☐	2.12. Под 200 милиони тони-возни км во товарниот сообраќај годишно	☐
	2.11. Не земајќи ја во предвид услугата за превоз на опасна стока		☐	2.13. 200 милиони или повеќе тони возни км во товарниот сообраќај годишно	☐

2.14. Само маневра	☐				
2.15. Услугата да започне на:					
Железничкиот превозник кој поднесува Барање припаѓа на следните категории на претпријатија согласно проценетиот број на вработени:					
2.16. Микро претпријатие	☐	2.18. Средно претпријатие	☐		
2.17. Мало претпријатие	☐	2.19. Големо претпријатие	☐		
3.1 Ова Барање за Сертификат за сигурност - Дел Б ☐					
3.2. Нов сертификат	☐	3.4. Ажуриран/ изменет сертификат	☐		
3.3. Обновен сертификат	☐	3.5 Број за идентификација на претходниот Сертификат за сигурност - Дел Б			
Вид(ови) на услуга(и) која/и се побарува/ат и проценет вкупен обем на превоз на стока/патници на мрежата каде Сертификатот за сигурност - Дел Б се однесува (селектирај една или повеќе					
Превоз на патници	3.6	Вклучувајќи превоз по конвенционални железнички пруги	☐	3.8. Под 3 милиони возни км во патничкиот сообраќај годишно	☐
		Не вклучувајќи конвенционални железнички пруги	☐		
	3.7.	Вклучувајќи превоз за сопствени потреби	☐	3.9. 3 милиони или повеќе возни км во патничкиот сообраќај годишно	☐
		Не вклучувајќи превоз за сопствени потреби	☐		
Превоз на стока	3.10. земајќи ја во предвид и услугата за превоз на опасна стока		☐	3.12. Под 200 милиони тони возни км во товарниот сообраќај годишно	☐
	3.11. не земајќи ја во предвид услугата за превоз на опасна стока		☐	3.13. 200 милиони или повеќе тони возни км во товарниот сообраќај годишно	☐
3.14. Само маневра	☐				
3.15. Услугата да започне на:					
3.16. Возни траси кои се планираат да се работат:					
Доколку Барателот поседува валиден Сертификат за сигурност - Дел А (со кој се прифаќа Системот за сигурносно управување) треба да ги приложи следните документи:					

3.17. Број за идентификација на Сертификат за сигурност – Дел А		
3.18. Земјата која го издала Сертификатот за сигурност – Дел А		
Доколку Барателот поседува еден или повеќе валиден(и) Сертификат(и) за сигурност - Дел Б треба да ги приложи следните документи:		
4.1. Број (евите) за идентификација на Сертификат(ите) за сигурност – Дел Б		
Доколку Барателот поседува Дозвола за вршење на јавен железнички превоз и поднесува Барање за Сертификат за сигурност - Дел А и/или Сертификат(и) за сигурност - Дел Б, треба да ги приложи следните документи:		
4.2. Нотификационен Број на Дозволата:		
4.3. Земјата која ја издала Дозволата:		
Информации за Барателот		
5.2. Име на железнички превозник:		5.3. Скратен назив:
5.4. Адреса:		
5.5. Телефонски број:		5.6. Факс:
5.7. E-mail адреса:		5.8. Веб страна:
5.9. Регистарски број:		5.10. Даночен број:
5.11. Други информации:		
Овластено лице за контакт:		
6.1. Име и Презиме:		
6.2. Адреса:		
6.3. Телефонски број:		6.5. Факс:
6.4. E-mail адреса:		

Простор резервиран за Управата

Барател

(име и презиме со печатни букви)

(потпис)

ПРИЛОГ кон Барањето- (Потребна документација која се приложува кон Барањето)			
Документација за		Дел А	
7.1. Резиме од прирачникот за Систем за сигурносно управување согласно член 9 и член 10 од Законот за сигурност во железничкиот систем			☐
7.2. Копија од Дозволата за вршење на јавен железнички превоз			☐
Документација за		Дел Б	
8.1. Копија од Сертификатот за сигурност - Дел А			☐
8.2. Копија од Дозволата за вршење на јавен железнички превоз			☐
8.4. Копија од полисата за осигурување, приложена кон копијата од Дозволата за вршење на јавен железнички превоз			☐
8.5. Листа на прописи и технички спецификации за интероперабилност (доколку ги има) со референца (врска) каде и како се вградени во Системот за сигурносно управување и документи од кои ќе се види како истите се применуваат во работниот процес			☐
8.6. Листа на различни категории на персонал кој е или вработени или се под договор кај железничкиот превозник			☐
8.7. Опис на работните процеси на персоналот согласно Системот за сигурносно управување, а согласно прописите кои важат во Република Северна Македонија или техничките спецификации за интероперабилност (доколку ги има) и каде е потребно да се даде референца (врска) со релевантните сертификати			☐
8.8. Листа на различни видови на железнички возила			☐
8.9. Опис на работните процеси на железничките возила кажани во Системот за сигурносно управување, а согласно прописите кои важат во Република Северна Македонија или технички спецификации за интероперабилност и каде е потребно да се даде референца (врска) со релевантните сертификати			☐
8.10. Друго (специфицирај)			

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО**ВОВЕД**

Ова Барање го користат железнички превозници (Баратели) кои поднесуваат барање за издавање на Сертификат за сигурност Дел А и/или Дел Б согласно член 19 од Законот за железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр.48/10, 23/11, 80/2012, 155/12, 163/13, 42/14, 130/14, 152/15, 31/16, 178/16 и 64/18). Податоците во овој документ се однесуваат и се поврзани со членовите од Законот за железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/10, 23/11, 80/2012, 155/12, 163/13, 42/14, 130/14, 152/15, 31/16, 178/16 и 64/18) и Законот за сигурност во железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр.48/10, 23/11, 53/11, 158/11, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 147/15, 193/15, 31/16, 52/16, 63/16, 71/16, 35/18 и 64/18), доколку поинаку не е кажано.

Железнички превозник кој поднесува барање за еден од Сертификатите за сигурност или за двата Сертификати за сигурност го користи овој образец на барање и го поднесува истото до Управата за сигурност во железничкиот систем. На Управата за сигурност во железничкиот систем и се овозможува да го започне процесот на разгледување на Барањето без одлагање, согласно одредбите од член 23 став (1) од Законот за железничкиот систем.

Сите полиња во Барањето треба да бидат пополнети, а побараната документација да биде доставена од страна на железничкиот превозник во рок не подолг од 10 работни дена.

Сертификат за сигурност Дел А и Дел Б

Со овој документ му се овозможува на секој железнички превозник да поднесе барање, во исто време и за Сертификат за сигурност - Дел А и за Сертификат за сигурност - Дел Б или само за еден од нив употребувајќи го истиот образец на барање. Исто така овој документ може да биде употребен за барање за издавање на нов, обновен или ажуриран/изменет Сертификат за сигурност - Дел А и/или Сертификат за сигурност - Дел Б (согласно член 19 став 10, 11, 12, 13 и 14 од Законот за железничкиот систем).

Барателот може да поднесе барање само за издавање на нов Сертификат за сигурност - Дел А, а покасно со второ барање да поднесе барање за издавање на прв Сертификат за сигурност - Дел Б.

Доколку се поднесува барање за Сертификат за сигурност - Дел Б, потребно е да се поседува валиден Сертификат за сигурност - Дел А.

Вид и обем на извршување на железничките операции

Согласно член 19 став 10, 11, 12, 13 и 14 од Законот за железничкиот систем, Сертификатот за сигурност може целосно или делумно да биде ажуриран кога видот или обемот на операциите значително се изменети. Носителот на Сертификатот за сигурност треба веднаш да ја информира Управата за сигурност во железничкиот систем за сите поголеми измени во условите на релевантниот дел на Сертификатот за сигурност, односно важно е Управата за сигурност во железничкиот систем ова да го знае, а железничкиот превозник да дефинира „вид“ и „обем“ на железничките операции.

„Вид“ на услуга претставува превоз на патници: земајќи ги во предвид услугите по конвенционални и не земајќи ги во предвид услугите по конвенционални пруги, земајќи ги во предвид услугите за превоз за сопствени потреби и неземајќи ги во предвид услугите за превоз за сопствени потреби, за превоз на стока: земајќи ја во предвид и услугата за

превоз на опасна стока и не земајќи ја во предвид услугата за превоз на опасна стока и само маневарски услуги.

„Обем“ на услуга претставува превезени патници/стока и проценета големина на железничкиот превозник во смисла на вработен персонал во железничкиот сектор (микро, мали, средни и големи претпријатија).

„Видот“ и „Обемот“ на услуги за Сертификатот за сигурност - Дел Б (може да се повеќе, па во тој случај се земаат „сите“) кои се извршуваат од еден ист железнички превозник во една или повеќе земји, мора да бидат покриени со типот и обемот на услугата од Сертификатот за сигурност - Дел А.

Сите информации содржани во полињата од 2.6 до 2.19 и од 3.6 до 3.16 се потребни да се дефинира дали услугите кои ќе бидат извршувани со бараниот Сертификат за сигурност се еквивалентни или не, со други транспортно-железнички операции кои веќе се извршуваат од барател, согласно претходно издаден(и) валиден(ни) сертификат(и).

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

Во продолжение на Барањето се доставува Прилог кон Барањето, со цел да претставува потсетник на тоа кои документи мора да бидат доставени како Анекс кон секое барање. Тоа ќе се користи како референтна листа, како за Барателот така и за Управата која го издава Сертификатот за сигурност и за тоа треба да бидат приложени како Анекс кон Барањето (секое поле мора да биде обележано во зависност од конкретниот случај).

За лесно пополнување, секое поле во Барањето има свој број. Во продолжение на ова Упатство следи и објаснување за негово пополнување. Лицето авторизирано за одобрување на поднесеното барање од Управата за сигурност во железничкиот систем треба да го потпише документот во соодветниот простор. Името и презимето на авторизираното лице треба да биде напишано читливо напишано со печатни букви и потпишано.

УПАТСТВО И ОБЈАСНУВАЊЕ ЗА УПОТРЕБА

1.1.-1.2.	Име на институцијата до која се доставува Барањето е Управа за сигурност во железничкиот систем. Адресата на Управата за сигурност во железничкиот систем може да се најде преку web страната на Министерството за транспорт и врски (www.mtc.gov.mk), или на web страната на Управата за сигурност во железничкиот систем (ако е возможно) или на друг начин.
2.1.	Ова поле специфицира дали Барањето се поднесува за издавање на Сертификат за сигурност - Дел А. Во овој случај треба да бидат доставени дополнителни информации. Задолжително мора да се назначи видот и обемот на услугите кои ќе ги дава железничкиот превозник, обележувајќи го соодветното квадратче.
2.2.	Барателот го обележува ова квадратче во следните случаи: А) ако поднесува барање по прв пат за Сертификат за сигурност - Дел А; Б) ако претходниот Сертификат за сигурност, за ист вид и обем на услуга е одземен; В) во било кој друг случај кој не се однесува на полињата 2.3 и 2.4.
2.3	Сертификатот за сигурност ќе биде обновен по поднесување на барање од страна на железничкиот превозник во временски период не подолг од пет години (член 19 став 10 од Законот за железничкиот систем).
2.4	Во случај кога видот и обемот на услугата се значително изменети, Сертификатот за сигурност треба целосно или делумно да биде ажуриран и поради тоа е потребно да се побара ажурирање/изменување на Сертификатот за сигурност.

	Носителот на Сертификатот за сигурност треба веднаш и без одлагање да ја информира Управата за сигурност во железничкиот систем кога се направени сите поголеми измени на условите на релевантниот дел од Сертификатот за сигурност, и кога се воведува во работен процес нова категорија на персонал или нов вид на железничко возило. (член 19 став 10, 11, 12, 13 и 14 од Законот за железничкиот систем)
2.5	Доколку е можно треба да се специфицира Бројот за идентификација од претходниот Сертификат за сигурност - Дел А, кој е во врска со Барањето кое се поднесува до Управата за сигурност во железничкиот систем со адреса како што е посочено во полето 1.1 и 1.2.
2.6-2.7	Кога се поднесува барање само за/и за превоз на патници, задолжително треба да биде означено, дали железничката операција вклучува или исклучува користење на конвенционални железнички пруги и превоз за сопствени потреби, при тоа само една опција треба да биде обележана во соодветното квадратче (доколку се резгледуваат опциите за конвенционалните услуги и превоз за сопствени потреби). Услугите кои се однесуваат на опциите означени со број 2.6 или 2.7, исто така ги обединуваат и останатите видови на превоз на патници (пр. регионален, кратки, средни, долги дестинации и др.) кои ги обавува железничкиот превозник како и други услуги потребни за обавување на превоз на патници (на пример маневарски услуги).
2.8-2.9	Кога се поднесува барање за превоз на патници (2.6 или 2.7), задолжително се означува проценетиот сегашен или планиран обем на превоз искажан во возни км во патничкиот сообраќај за една година, при тоа само една опција треба да биде обележана во соодветното квадратче.
2.10-2.11	Кога се поднесува барање само за/и за превоз на стока, задолжително треба да биде означено, дали железничката операција ја зема во предвид и услугата за превоз на опасна стока или не ја зема во предвид услугата за превоз на опасна стока, при тоа само една опција треба да биде обележана во соодветното квадратче. Услугите кои се однесуваат на опциите означени со број 2.10 или 2.11, исто така ги обединуваат и останатите видови на превоз на стока кои не се експлицитно наведени, а кои ги обавува железничкиот превозник, како и други услуги потребни за обавување на превоз на стока (на пример маневарски услуги). Превозници кои обавуваат превоз за сопствени потреби подлежат под категоријата превоз на стока (на пример компании кои вршат одржување на пруги и треба да префрлат работни машини од едно на друго место или компании кои поседуваат возови кои вршат мерења).
2.12- 2.13	Кога се поднесува барање за превоз на стока (2.10 или 2.11), задолжително се означува проценетиот сегашен или планиран обем на превоз искажан во тони-возни км во товарниот сообраќај за една година, при тоа само една опција треба да биде обележана во соодветното квадратче.
2.14	Доколку Барателот има намера да обавува само маневарски услуги без обавување на превоз на патници или стока, тогаш тоа квадратче треба да биде обележано.
2.15	Во ова поле треба да се назначи датумот од кога железничкиот превозник планира да започне со обавување на превозот (патници, стока или само маневра), или во случај на Сертификат за сигурност кој се обнова или ажурира/изменува, односно датумот кога Сертификатот за сигурност се планира да биде во важност.
2.16	Доколку бројот на вработениот железнички персонал вклучен во железничкиот сектор или инволвиран во железничките операции и други операции поврзани со тие работи е помеѓу 0 и 9 вработени лица (тука се вклучени и вработените под договор), во тој случај се одбира опцијата „микро претпријатие“. Само една опција

	треба да биде обележана од останатите кои се дадени како алтернатива (2.16, 2.17, 2.18, 2.19).
2.17	Доколку бројот на вработениот железнички персонал вклучен во железничкиот сектор или инволвиран во железничките операции и други операции поврзани со тие работи е помеѓу 10 и 49 вработени лица (тука се вклучени и вработените под договор), во тој случај се одбира опцијата „мало претпријатие“. Само една опција треба да биде обележана од останатите кои се дадени како алтернатива (2.16, 2.17, 2.18, 2.19).
2.18	Доколку бројот на вработениот железнички персонал вклучен во железничкиот сектор или инволвиран во железничките операции и други операции поврзани со тие работи е помеѓу 50 и 249 вработени лица (тука се вклучени и вработените под договор), во тој случај се одбира опцијата „средно претпријатие“. Само една опција треба да биде обележана од останатите кои се дадени како алтернатива (2.16, 2.17, 2.18, 2.19).
2.19	Доколку бројот на вработениот железнички персонал вклучен во железничкиот сектор или инволвиран во железничките операции и други операции поврзани со тие работи е 250 и повеќе вработени лица (тука се вклучени и вработените под договор), во тој случај се одбира опцијата „големо претпријатие“. Само една опција треба да биде обележана од останатите кои се дадени како алтернатива (2.16, 2.17, 2.18, 2.19).
3.1	Ова поле специфицира дали Барањето се поднесува за издавање на Сертификат за сигурност - Дел Б. Во овој случај треба да бидат доставени дополнителни информации. Задолжително мора да се назначи видот и обемот на услугите кои ќе ги дава железничкиот превозник, обележувајќи го соодветното квадратче.
3.2	Барателот го обележува ова квадратче во следните случаи: А) ако поднесува барање за прв или следен нов Сертификат за сигурност Дел Б; Б) ако претходниот Сертификат за сигурност, за ист вид и обем на услуга е претходно одземен; Ц) во било кој друг случај кој не се однесува на полињата 3.3 и 3.4.
3.3	Сертификатот за сигурност ќе биде обновен по поднесување на барање од страна на железничкиот превозник во временски период не подолг од пет години. (член 19 став 10 од Законот за железничкиот систем).
3.4	Во случај кога видот и обемот на услугата се значително изменети, Сертификатот за сигурност треба целосно или делумно да биде ажуриран и поради тоа е потребно да се побара ажурирање/ изменување на Сертификатот за сигурност. Носителот на Сертификатот за сигурност треба веднаш и без одлагање да ја информира Управата за сигурност во железничкиот систем кога се направени сите поголеми измени на условите на релевантниот дел од Сертификатот за сигурност, и кога се воведува во работен процес нова категорија на персонал или нов вид на железничко возило (член 19 став 10, 11, 12, 13 и 14 од Законот за железничкиот систем).
3.5	Доколку е можно треба да се специфицира Бројот за идентификација од претходниот Сертификат за сигурност - Дел Б, кој е во врска со Барањето кое се поднесува до Управата за сигурност во железничкиот систем со адреса како што е наведено во полето 1.1 и 1.2.
3.6-3.7	Исто како за 2.6, 2.7 (види погоре)
3.8-3.9	Исто како за 2.8, 2.9 (види погоре)
3.10-3.11	Исто како за 2.10, 2.11 (види погоре)
3.12-3.13	Исто како за 2.12, 2.13 (види погоре)
3.14	Исто како за 2.14 (види погоре)
3.15	Исто како за 2.15 (види погоре)

3.16	Сертификатот за сигурност - Дел Б може да важи за целата железничка мрежа во Република Северна Македонија или само за одреден нејзин дел (Член 19 став 1 од Законот за железничкиот систем), поради тоа е потребно јасно да се специфицираат сите возни релации по кои ќе се обавуваат железничките услуги (превоз на патници, стока или само маневраски услуги). Треба да се користат истите називи на трасите како во Објавата на мрежа (член 66 од Законот за железничкиот систем)- железничкиот превозник мора да ги користи истите називи на трасите. Доколку просторот во полето не е доволен за да се напишат сите називи на трасите, Барателот тоа ќе го приложи како дополнение во Прилогот кон Барањето (Анекс).
3.17	Доколку Барателот поднесува барање за нов, обновен или ажуриран/изменет Сертификат за сигурност Дел Б, а поседува валиден Сертификат за сигурност - Дел А, потребно е да го впише Бројот за идентификација на валидниот Сертификат за сигурност - Дел А. Дадената информација не го ослободува барателот да достави и копија од Сертификатот за сигурност - Дел А заедно со Барањето (8.1). Доколку Бројот за идентификација сеуште не е воведен, напишете во полето „НЕ Е ПРИМЕНЛИВО“
3.18	Тука треба да специфицира од која Земја е издаден Сертификат за сигурност - Дел А (да се впише од која Земја, органот/или институцијата го издал сертификатот). Дадената информација не го ослободува Барателот да достави и копија од Сертификатот за сигурност Дел А заедно со Барањето (8.1).
4.1	Оваа информација се дава само во случај кога Бартелот поседува еден или повеќе валиден/и Сертификат/и за сигурност - Дел Б. Бројот/Броевите за идентификација за веќе издадениот/те Сертификат /и за сигурност - Дел Б треба да биде/бидат специфицирани поодделно, одделувајќи ги едните од другите со „/“ . Барателот не е потребно да достави копија/и од Сертификат/и за сигурност - Дел Б заедно со Барањето.
4.2	Оваа информација се дава само во случај кога Бартелот поднесува барање или за Дел А и/или Дел Б, а во случај кога железничкиот превозник поседува валидна Дозвола за вршење на јавен железнички превоз (Закон за железничкиот систем). Дадената информација не го ослободува барателот да достави и копија од валидната Дозвола за обавување на јавен железнички превоз заедно со Барањето (7.2 и 8.2). ЗАБЕЛЕШКА: Железнички превозник како што е дефинирано во Законот за железничкиот систем мора да поседува Дозвола за обавување на јавен железнички превоз .
4.3	Тука треба да се специфицира од која Земја е издадена Дозволата за вршење на јавен железнички превоз (да се впише од која Земја, органот/или институцијата ја издала Дозволата). Дадената информација не го ослободува Барателот да достави и копија од Дозволата за вршење на јавен железнички превоз заедно со Барањето (7.2 и 8.2).
5.2-5.8	Секој Барател доставува потребни информации со цел да се овозможи Управата за сигурност во железничкиот систем да го контактира железничкиот превозник (телефонски број треба да биде оставен од овластено лице, телефонскиот и факс бројот треба да го вклучуваат и повикувачкиот број на државата, градот, електронската адреса треба да биде генералната електронска адреса на превозникот). Контакт информациите на железничкиот превозник треба се од општ карактер, а информации за лицата се впишуваат во полињата 6.1 до 6.5. Веб страната не е задолжителна (5.8).
5.9-5.10	Доколку, за железничкиот превозник постојат неколку регистарски броја дадена е можност да се впишат двата: регистарскиот број (5.9) и даночниот број (5.10).
5.11	Доколку е потребно може да се даде информација која е поинаква од онаа која е

	јасно побарана.
6.1-6.5	За време на разгледување на Барањето за добивање на Сертификатот за сигурност, овластеното лице за контакт од железничкиот превозник е во контакт со лицето од Управата за сигурност во железничкиот систем. Овластеното лице од превозникот дава поддршка, помош, информации, дообјаснувања, кога се потребни. Телефонскиот и факс бројот треба да го вклучат и повикувачкиот број за државата, градот. Веб-страницата не е задолжителна.
7.1	Овој документ се доставува, доколку се поднесува барање за Сертификат за сигурност - Дел А (нова, обновена, ажурирана/дополнета). Резиме од прирачникот за Системот за сигурносно управување се доставува како документ за проверка, при тоа се посочуваат главните елементи од Системот за сигурносно управување на железничкиот превозник. Задолжително мора да се прикажат во детали сите информации и да се достават дополнителни придружни информации и докази за различни процеси или стандарди/правила на компанијата која ги применува (или во фаза на имплементација) поврзани со одредбите посочени во член 9 и 10 од Законот за сигурност во железничкиот систем.
7.2	Железничкиот превозник, како што е дефинирано во Законот за железнички систем, мора да биде лиценциран, односно железничкиот превозник мора да поседува Дозвола за вршење на јавен железнички превоз и мора да достави копија од валидна Дозвола. Ако тоа не е можно се одбира опцијата „НЕ Е ПРИМЕНЛИВО“ (7.3 и/или 8.3)
8.1	Ако се поднесува барање само за Сертификат за сигурност - Дел Б (за нов, обновен или ажуриран/изменет Сертификат), но не и за Сертификат за сигурност - Дел А, тогаш се доставува копија од валиден Сертификат за сигурност - Дел А.
8.2	Исто како за 7.2 (види погоре)
8.4	Согласно член 16 став (1) точка 7 од Законот за железничкиот систем, железничкиот превозник треба да биде адекватно осигуран или да поседува договор (еквивалент на осигурување) (на пример финансиски да гарантира) со кој ќе докаже дека може да ја надомести штетата во случај на несреќа. Како доказ дека железничкиот превозник има направено осигурување, доставува копија од полисата за осигурување или финансиска гаранција со која ќе докаже дека ќе ја надомести штетата во случај на несреќа и истата се приложува како Анекс на Дозволата за вршење на јавен железнички превоз и се доставуваат заедно со Барањето.
8.5	Барателот доставува листа на сигурносни правила кои важат во Република Северна Македонија кои се применуваат за персоналот, железничките возила и, генерално, за услугите кои ќе ги врши со бараниот Сертификат за сигурност како и документација за техничките спецификации за интероперабилност или за дел од нив, зависи од тоа каде е применливо и доколку ги има. Задолжително треба да се даде јасна референца (врска) за работните процесите кои ќе се извршуваат со одредбите кажани во техничките спецификации за интероперабилност или сигурносни правила кои се на сила. Со цел да се избегне дуплирање на работата и да се намали обемот на информации, се доставува само резиме од документацијата која се однесува на елементите техничките спецификации за интероперабилност или сигурносните правила.
8.6	Барателот доставува целосен список на различни КАТЕГОРИИ НА ПЕРСОНАЛ вработен или ангажиран под договор кај превозникот, за услугите кои планира

	да ги врши со бараниот Сертификат за сигурност. Листата на КАТЕГОРИИ НА ПЕРСОНАЛ треба да е во согласност со законите и правила кои се применуваат за сите категории.
8.7	Барателот доставува опис или доказ за оние работни процеси кои се кажани во Системот за сигурносно управување, а кои се поврзани со ПЕРСОНАЛОТ, вклучувајќи и доказ дека тие ги исполниле барањата предвидени со закон(и) и правила и/или релевантните технички спецификации за интероперабилност и дека персоналот е сертифициран.
8.8	Барателот доставува комплетна документација за различни ВИДОВИ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ВОЗИЛА кои планира да бидат вклучени во работа со бараниот Сертификат за сигурност. ВИДОВИТЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ВОЗИЛА треба да бидат во согласност со националните и мрежа од специфични правила кои се применуваат за сите категории на ЖЕЛЕЗНИЧКИ ВОЗИЛА .
8.9	Барателот доставува опис или доказ за оние процеси кои се кажани во Системот за сигурносно управување, а кои се поврзани со ВИДОВИ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ВОЗИЛА вклучувајќи и доказ дека тие ги исполниле барањата предвидени со закон/и и правила и/или релевантните технички спецификации за интероперабилност и дека возилата се сертифицирани.
8.10	Се остава слободен простор за да се специфицира друга документација која се доставува со Барањето. Треба да се идентификува бројот и видот, заедно со краток опис за содржината на документот.

Прилог 2



СЕРТИФИКАТ ЗА СИГУРНОСТ- ДЕЛ А
СО КОЈ СЕ ПОТВРДУВА на железнички превозник дека е прифатен
Системот за сигурносно управување

МК Број за идентификација:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. Железнички превозник

Назив на железничкиот превозник:	Скратен назив:
Регистарски број:	Даночен број:

2. Организација која го издава Сертификатот за сигурност

Организација:
Земја:

3. Информации за Сертификатот за сигурност

Вид на сертификат	- нов сертификат	☐	Број за идентификација на претходниот Сертификат за сигурност:
	- обновен сертификат	☐	
	- ажуриран/ изменет сертификат	☐	
Важност од:		до:	
Вид(ови) на услуга(и):			
Обем на превоз:			
Големина на претпријатието на железничкиот превозник:			

4. Законодавство кое е во сила

--

5. Дополнителни информации

--

Дата

Референтен
број

М.П.

Управа за сигурност во железничкиот систем
Директор,

Прилог 3



СЕРТИФИКАТ ЗА СИГУРНОСТ- ДЕЛ Б

СО КОЈ СЕ ПОТВРДУВА дека железнички превозник ги има прифатено прописите за исполнување на специфичните услови потребни за сигурносно возење на соодветна мрежа

МК Број за идентификација:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. Железнички превозник

Назив на железничкиот превозник:	Скратен назив:
Регистарски број:	Даночен број:

2. Организација која го издава Сертификатот за сигурност

Организација:
Земја:

3. Информации за Сертификатот за сигурност

Вид на сертификат	- нов сертификат	☐	Број за идентификација на претходниот Сертификат за сигурност:
	- обновен сертификат	☐	
	- ажуриран/ изменет сертификат	☐	
Важност од:		до:	
Вид(ови) на услуга(и):			

4. Сертификат за сигурност – Дел А (за прифаќање на Системот за сигурносно управување)

Идентификационен Број:

5. Возни релации

--

6. Специфични услови и обврски

--

7. Законодавство кое е во сила

--

Дата

Референтен
број

М.П.

Управа за сигурност во железничкиот
систем
Директор,

1740.

Врз основа на член 20 став (11) од Законот за железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/10, 23/11, 80/12, 155/12, 163/13, 42/14, 130/14, 152/15, 31/16, 178/16 и 64/18), министерот за транспорт и врски донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО И УПАТСТВОТО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА СИГУРНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПРЕВОЗ ЗА СОПСТВЕНИ ПОТРЕБИ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА СЕРТИФИКАТОТ ЗА СИГУРНОСТ, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРОТ ЗА ИЗДАДЕНИ СЕРТИФИКАТИ ЗА СИГУРНОСТ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето и упатството за пополнување на барањето за издавање на сертификат за сигурност за вршење на превоз за сопствени потреби, формата и содржината на образецот на сертификатот за сигурност, како и формата и содржината на Регистарот за издадени сертификати за сигурност.

Член 2

(1) Барањето за издавање на сертификат за сигурност за вршење на превоз за сопствени потреби за Дел А и/или за Дел Б се поднесува на образец во А4 формат во бела боја.

(2) Содржината на барањето и упатството за пополнување на барањето од став (1) на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

(1) Сертификатот за сигурност за вршење на превоз за сопствени потреби–Дел А се издава на образец на бела хартија во А4 формат.

(2) Формата и содржината на образецот на сертификатот за сигурност за вршење на превоз за сопствени потреби–Дел А се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

(1) Сертификатот за сигурност за вршење на превоз за сопствени потреби –Дел Б се издава на образец на бела хартија во А4 формат.

(2) Формата и содржината на образецот на сертификатот за сигурност за вршење на превоз за сопствени потреби–Дел Б се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

(1) Регистарот за издадени сертификати за сигурност се води во електронска форма.

(2) Формата и содржината на Регистарот за издадени сертификати за сигурност Дел А и/или Дел Б се дадени во Прилог 4, кој е составен дел на овој правилник.

Член 6

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на барањето и упатството за пополнување на барањето за издавање на сертификат за сигурност за вршење на превоз за сопствени потреби, формата и содржината на образецот на сертификатот за сигурност, како и формата и содржината на Регистарот за издадени сертификати за сигурност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 107/12 и 88/14).

Член 7

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-4789/1

28 мај 2019 година

Скопје

Министер

за транспорт и врски,

Горан Сугарески, с.р.

Прилог 1

ЛОГО НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО

До

1.1 Орган за сигурност _____

1.2 Адреса: _____

Архивски број на Барателот: _____

Датум: _____

Архивски број на Управата: _____

Датум: _____

БАРАЊЕ

за издавање на Сертификат за сигурност за вршење на превоз за сопствени потреби - Дел А со кој се потврдува прифаќање на Системот за сигурносно управување и/или Сертификат за сигурност - Дел Б со кој се потврдува прифаќање на прописите за исполнување на специфичните услови потребни за сигурносно возење на соодветна мрежа

2.1. Ова Барање е за Сертификат за сигурност - Дел А ☐

2.2 Нов сертификат

☐ 2.4. ажуриран/ изменет сертификат

2.3. Обновен сертификат

☐ 2.5. Број за идентификација на претходниот Сертификат за сигурност - Дел А3.1 Ова Барање за Сертификат за сигурност - Дел Б ☐

3.2. Нов сертификат

☐

3.4. Ажуриран/ изменет сертификат

☐

3.3. Обновен сертификат

☐

3.5 Број за идентификација на претходниот Сертификат за сигурност - Дел Б

Доколку Барателот поседува валиден Сертификат за сигурност - Дел А (со кој се прифаќа Системот за сигурносно управување) треба да ги приложи следните документи:

3.6. Број за идентификација на Сертификат за сигурност - Дел А

3.7. Земјата која го издала Сертификатот за сигурност - Дел А

Доколку Барателот поседува еден или повеќе валиден(и) Сертификат(и) за сигурност - Дел Б треба да ги приложи следните документи:

4.1. Број (евите) за идентификација на Сертификат(ите) за сигурност - Дел Б

Доколку Барателот поседува Дозвола за вршење на превоз за сопствени потреби, а поднесува Барање за Сертификат за сигурност - Дел А и/или Сертификат(и) за сигурност - Дел Б, треба да ги приложи следните документи:

4.2. Нотификационен Број на Дозволата:

4.3. Земјата која ја издала Дозволата:		
Информации за Барателот		
5.1. Име на правното лице:		5.2. Скратен назив:
5.3. Адреса:		
5.4. Телефонски број:		5.5. Факс:
5.6. E-mail адреса:		5.7. Веб страна:
5.8. Регистарски број:		5.9. Даночен број:
5.10. Други информации:		
Овластено лице за контакт:		
6.1. Име и Презиме:		
6.2. Адреса:		
6.3. Телефонски број:		6.5. Факс:
6.4. E-mail адреса:		

Простор резервиран за Управата

Барател

(име и презиме со печатни букви)

(потпис)

ПРИЛОГ кон Барањето- (Потребна документација која се приложува кон Барањето)				
Документација за		Дел А		
7.1. Резиме од прирачникот за Систем за сигурносно управување согласно член 9 и член 10 од Законот за сигурност во железничкиот систем				☐
7.2. Копија од Дозволата за вршење на превоз за сопствени потреби				☐
Документација за		Дел Б		
8.1. Копија од Сертификатот за сигурност - Дел А				☐
8.2. Копија од Дозволата за вршење на превоз за сопствени потреби				☐
8.3. Копија од полисата за осигурување, приложена кон копијата од Дозволата за вршење на превоз за сопствени потреби				☐
8.4. Листа на прописи и технички спецификации за интероперабилност (доколку ги има) со референца (врска) каде и како се вградени во Системот за сигурносно управување и документи од кои ќе се види како истите се применуваат во работниот процес				☐
8.5. Листа на различни категории на персонал кој е или вработени или се под договор кај правното лице				☐
8.6. Опис на работните процеси на персоналот согласно Системот за сигурносно управување, а согласно прописите кои важат во Република Северна Македонија или техничките спецификации за интероперабилност (доколку ги има) и каде е потребно да се даде референца (врска) со релевантните сертификати				☐
8.7. Листа на различни видови на железнички возила (работни возови)				☐
8.8. Опис на работните процеси на железничките возила (работни возови) кажани во Системот за сигурносно управување, а согласно прописите кои важат во Република Северна Македонија или технички спецификации за интероперабилност и каде е потребно да се даде референца (врска) со релевантните сертификати				☐
8.9. Се наведува дали правното лице- Барател има субјект задолжен за одржување на возилата. Доколку има, се наведува и бројот на сертификатот на субјектот задолжен за одржување издаден од овластена институција. Се доставува и копија од сертификатот на субјектот задолжен за одржување				☐
8.10. Друго (специфицирај)				

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО

ВОВЕД

Ова Барање го користат правни лица (Баратели) кои поднесуваат барање за издавање на Сертификат за сигурност за вршење на превоз за сопствени потреби Дел А и/или Дел Б согласно член 19 од Законот за железничкиот систем. Податоците во овој документ се однесуваат и се поврзани со членовите од Законот за железничкиот систем и Законот за сигурност во железничкиот систем, доколку поинаку не е кажано.

Правното лице кој поднесува барање за еден од Сертификатите за сигурности за двата Сертификата за сигурност го користи овој образец на Барање и го днесува истото до Управата за сигурност во железничкиот систем. На Управата за сигурност во железничкиот систем и се овозможува да го започне процесот на резгледување на Барањето без одлагање, согласно одредбите од член 23 став (1) од Законот за железничкиот систем.

Сите полиња во Барањето треба да бидат пополнети, а побараната документација да биде доставена од страна на железничкиот превозник во рок не подолг од 10 работни дена.

Сертификат за сигурност Дел А и Дел Б

Со овој документ му се овозможува на правното лице да поднесе Барање, во исто време и за Сертификат за сигурност - Дел А и за Сертификат за сигурност - Дел Б или само за еден од нив употребувајќи го истиот образец на Барање. Исто така овој документ може да биде употребен за Барање за издавање на нов, обновен или ажуриран/изменет Сертификат за сигурност - Дел А и/или Сертификат за сигурност - Дел Б (согласно член 19 став 10, 11, 12, 13 и 14 од Законот за железничкиот систем).

Барателот може да поднесе Барање само за издавање на нов Сертификат за сигурност - Дел А, а покасно со второ барање да поднесе Барање за издавање на прв Сертификат за сигурност - Дел Б.

Доколку се поднесува Барање за Сертификат за сигурност - Дел Б, потребно е да се поседува валиден Сертификат за сигурност - Дел А.

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

Во продолжение на Барањето се доставува Прилог кон Барањето, со цел да претставува потсетник на тоа кои документи мора да бидат доставени како Анекс кон секое Барање. Тоа ќе се користи како референтна листа, како за Барателот така и за Управата која го издава Сертификатот за сигурност и за тоа треба да бидат приложени како Анекс кон Барањето (секое поле мора да биде обележано во зависност од конкретниот случај).

За лесно пополнување, секое поле во Барањето има свој број. Во продолжение на ова Упатство следи и објаснување за негово пополнување. Лицето авторизирано за одобрување на поднесеното барање од Управата за сигурност во железничкиот систем треба да го потпише документот во соодветниот простор. Името и презимето на авторизираното лице треба да биде напишано читливо напишано со печатни букви и потпишано.

УПАТСТВО И ОБЈАСНУВАЊЕ ЗА УПОТРЕБА

1.1-1.2.	Име на институцијата до која се доставува Барањето е Управа за сигурност во железничкиот систем. Адресата на Управата за сигурност во железничкиот систем може да се најде на веб страната http://uszs.gov.mk
2.1.	Ова поле специфицира дали Барањето се поднесува за издавање на Сертификат за сигурност - Дел А.
2.2.	Барателот го обележува ова квадратче во следните случаи: А) ако поднесува барање по прв пат за Сертификат за сигурност - Дел А; Б) ако претходниот Сертификат за сигурност, е одземен; В) во било кој друг случај кој не се однесува на полињата 2.3 и 2.4.
2.3	Сертификатот за сигурност ќе биде обновен по поднесување на Барање од страна на правното лице кое врши превоз за сопствени потреби во временски период не подолг од пет години (член 19 став 10 од Законот за железничкиот систем).
2.4	Во случај кога видот и обемот на услугата се значително изменети, Сертификатот за сигурност треба целосно или делумно да биде ажуриран и поради тоа е потребно да се побара ажурирање/изменување на Сертификатот за сигурност. Носителот на Сертификатот за сигурност треба веднаш и без одлагање да ја информира Управата за сигурност во железничкиот систем кога се направени сите поголеми измени на условите на релевантниот дел од Сертификатот за сигурност, и кога се воведува во работен процес нова категорија на персонал или нов вид на железничко возило (работни возови). (член 19 став 10, 11, 12, 13 и 14 од Законот за железничкиот систем)
2.5	Доколку е можно треба да се специфицира Бројот за идентификација од претходниот Сертификат за сигурност - Дел А, кој е во врска со Барањето кое се поднесува до Управата за сигурност во железничкиот систем со адреса како што е посочено во полето 1.1 и 1.2.
3.1	Ова поле специфицира дали Барањето се поднесува за издавање на Сертификат за сигурност - Дел Б.
3.2	Барателот го обележува ова квадратче во следните случаи: А) ако поднесува барање за прв или следен нов Сертификат за сигурност Дел Б; Б) ако претходниот Сертификат за сигурност, е претходно одземен; Ц) во било кој друг случај кој не се однесува на полињата 3.3 и 3.4.
3.3	Сертификатот за сигурност ќе биде обновен по поднесување на Барање од страна на правното лице во временски период не подолг од пет години. (член 19 став 10 од Законот за железничкиот систем).
3.4	Во случај кога видот и обемот на услугата се значително изменети, Сертификатот за сигурност треба целосно или делумно да биде ажуриран и поради тоа е потребно да се побара ажурирање/ изменување на Сертификатот за сигурност. Носителот на Сертификатот за сигурност треба веднаш и без одлагање да ја информира Управата за сигурност во железничкиот систем кога се направени сите поголеми измени на условите на релевантниот дел од Сертификатот за сигурност, и кога се воведува во работен процес нова категорија на персонал или нов вид на железничко возило (работни возови) (член 19 став 10, 11, 12, 13 и 14 од Законот за железничкиот систем).
3.5	Доколку е можно треба да се специфицира Бројот за идентификација од претходниот Сертификат за сигурност - Дел Б, кој е во врска со Барањето кое се поднесува до Управата за сигурност во железничкиот систем со адреса како што е наведено во полето 1.1 и 1.2.
3.6	Доколку Барателот поднесува Барање за нов, обновен или ажуриран/изменет Сертификат за сигурност Дел Б, а поседува валиден Сертификат за сигурност - Дел А, потребно е да го впише Бројот за идентификација на валидниот

	Сертификат за сигурност – Дел А. Дадената информација не го ослободува барателот да достави и копија од Сертификатот за сигурност - Дел А заедно со Барањето (8.1). Доколку Бројот за идентификација сеуште не е воведен, напишете во полето „НЕ Е ПРИМЕНЛИВО“
3.7	Тука треба да специфицира од која земја е издаден Сертификат за сигурност - Дел А (да се впише од која земја, органот/или институцијата го издал сертификатот). Дадената информација не го ослободува Барателот да достави и копија од Сертификатот за сигурност Дел А заедно со Барањето (8.1).
4.1	Оваа информација се дава само во случај кога Бартелот поседува еден или повеќе валиден/и Сертификат/и за сигурност - Дел Б. Бројот/Броевите за идентификација за веќе издадениот/те Сертификат /и за сигурност - Дел Б треба да биде/бидат специфицирани поодделно, одделувајќи ги едните од другите со „/“. Барателот не е потребно да достави копија/и од Сертификат/и за сигурност - Дел Б заедно со Барањето.
4.2	Оваа информација се дава само во случај кога Бартелот поднесува Барање или за Дел А и/или Дел Б, а во случај кога правното лице поседува валидна Дозвола за вршење на превоз за сопствени потреби (Закон за железничкиот систем). Дадената информација не го ослободува барателот да достави и копија од валидната Дозвола за обавување на превоз за сопствени потреби заедно со Барањето (7.2 и 8.2). ЗАБЕЛЕШКА: Правното лице како што е дефинирано во Законот за железничкиот систем мора да поседува Дозвола за обавување на превоз за сопствени потреби.
4.3	Тука треба да се специфицира од која Земја е издадена Дозволата за вршење на превоз за сопствени потреби (да се впише од која Земја, органот/или институцијата ја издала Дозволата). Дадената информација не го ослободува Барателот да достави и копија од Дозволата за вршење на превоз за сопствени потреби заедно со Барањето (7.2 и 8.2).
5.1-5.7	Секој Барател доставува потребни информации со цел да се овозможи Управата за сигурност во железничкиот систем да го контактира правното лице (телефонски број треба да биде оставен од овластено лице, телефонскиот и факс бројот треба да го вклучуваат и повикувачкиот број на државата, градот, електронската адреса треба да биде генералната електронска адреса на превозникот). Контакт информациите на правното лице треба се од општ карактер, а информации за лицата се впишуваат во полињата 6.1 до 6.5. Веб-страницата не е задолжителна (5.7).
5.8-5.9	Доколку, за правното лице постојат неколку регистарски броја дадена е можност да се впишат двата: регистарскиот број (5.8) и даночниот број (5.9).
5.10	Доколку е потребно може да се даде информација која е поинаква од онаа која е јасно побарана.
6.1-6.5	За време на разгледување на Барањето за добивање на Сертификатот за сигурност, овластеното лице од Управата за сигурност е во контакт со овластеното лице од правното лице. Овластеното лице од правното лице дава поддршка, помош, информации, дообјаснувања, кога се потребни. Телефонскиот и факс бројот треба да го вклучат и повикувачкиот број за државата, градот. Веб-страницата не е задолжителна.
7.1	Овој документ се доставува, доколку се поднесува Барање за Сертификат за сигурност - Дел А (нова, обновена, ажурирана/дополнета). Резиме од прирачникот за Системот за сигурносно управување се доставува како документ за проверка, при тоа се посочуваат главните елементи од Системот за сигурносно управување на железничкиот превозник. Задолжително мора да се

	прикажат во детали сите информации и да се доставаат дополнителни придружни информации и докази за различни процеси или стандарди/правила на компанијата која ги применува (или во фаза на имплементација) поврзани со одредбите посочени во член 9 и 10 од Законот за сигурност во железничкиот систем.
7.2	Правното лице, како што е дефинирано во Законот за железнички систем, мора да биде лиценциран, односно мора да поседува Дозвола за вршење на превоз за сопствени потреби и мора да достави копија од валидна Дозвола Ако тоа не е можно се одбира опцијата „НЕ Е ПРИМЕНЛИВО“ (7.2 и/или 8.2)
8.1	Ако се поднесува Барање само за Сертификат за сигурност - Дел Б (за нов, обновен или ажуриран/изменет Сертификат), но не и за Сертификат за сигурност - Дел А, тогаш се доставува копија од валиден Сертификат за сигурност - Дел А.
8.2	Исто како за 7.2 (види погоре)
8.3	Согласно член 16 став (1) точка 7 од Законот за железничкиот систем, правното лице треба да биде адекватно осигуран (да поседува валидна полиса заосигурување) со кој ќе докаже дека може да ја надомести штетата во случај на несреќа. Како доказ дека железничкиот превозник има направено осигурување, доставува копија од полисата за осигурување и да достави писмена изјава со која гарантира и со која ќе докаже дека ќе ја надомести штетата во случај на несреќа и истата се приложува како Анекс на Дозволата за вршење на превоз за сопствени потреби, која се доставуваат заедно со Барањето.
8.4	Барателот доставува листа на сигурносни правила кои важат во Република Северна Македонија кои се применуваат за персоналот, железничките возила и, генерално, за услугите кои ќе ги врши со бараниот Сертификат за сигурност како и документација за техничките спецификации за интероперабилност или за дел од нив, зависи од тоа каде е применливо и доколку ги има. Задолжително треба да се даде јасна референца (врска) за работните процесите кои ќе се извршуваат со одредбите кажани во техничките спецификации за интероперабилност или сигурносни правила кои се на сила. Со цел да се избегне дуплирање на работата и да се намали обемот на информации, се доставува само резиме од документацијата која се однесува на елементите техничките спецификации за интероперабилност или сигурносните правила.
8.5	Барателот доставува целосен список на различни КАТЕГОРИИ НА ПЕРСОНАЛ вработен или ангажиран под договор кај правното лице, за услугите кои планира да ги врши со бараниот Сертификат за сигурност. Листата на КАТЕГОРИИ НА ПЕРСОНАЛ треба да е во согласност со законите и правила кои се применуваат за сите категории.
8.6	Барателот доставува опис или доказ за оние работни процеси кои се кажани во Системот за сигурносно управување, а кои се поврзани со ПЕРСОНАЛОТ, вклучувајќи и доказ дека тие ги исполниле барањата предвидени со закон(и) и правила и/или релевантните технички спецификации за интероперабилност и дека персоналот е сертифициран.
8.7	Барателот доставува комплетна документација за различни ВИДОВИ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ВОЗИЛА- РАБОТНИ ВОЗОВИ кои планира да бидат вклучени во работа со бараниот Сертификат за сигурност. ВИДОВИТЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ВОЗИЛА- РАБОТНИ ВОЗОВИ треба да бидат во согласност со националните и мрежа од специфични правила кои се применуваат за сите категории на ЖЕЛЕЗНИЧКИ ВОЗИЛА- РАБОТНИ ВОЗОВИ.
8.8	Барателот доставува опис или доказ за оние процеси кои се кажани во Системот

	за сигурносно управување, а кои се поврзани со ВИДОВИ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ВОЗИЛА- РАБОТНИ ВОЗОВИ вклучувајќи и доказ дека тие ги исполниле барањата предвидени со закон/и и правила и/или релевантните технички спецификации за интероперабилност и дека возилата се сертифицирани.
8.9	Барателот доставува копија од сертификатот за субјектот задолжен за одржување на возилата издаден од овластена институција. Доколку не поседува сертификат за субјектот задолжен за одржување на возилата, тогаш задолжително мора да наведе каде ги одржува возилата и да приложи доказ за тоа (договор или слично).
8.10	Се остава слободен простор за да се специфицира друга документација која се доставува со Барањето. Треба да се идентификува бројот и видот, заедно со краток опис за содржината на документот.

Прилог 2



СЕРТИФИКАТ ЗА СИГУРНОСТ- ДЕЛ А
СО КОЈ СЕ ПОТВРДУВА прифаќање на
Системот за сигурносно управување

МК Број за идентификација:

1. Правно лице кое врши превоз за сопствени потреби

Назив на правното лице:	Скратен назив:
Регистарски број:	Даночен број:

2. Организација која го издава Сертификатот за сигурност

Организација:
Земја:

3. Информации за Сертификатот за сигурност

Вид на сертификат	- нов сертификат	☐	Сертификат на субјект задолжен за одржување ДА ☐ НЕ ☐
	-обновен сертификат	☐	
	- ажуриран/ изменет сертификат	☐	
			Број на сертификатот на субјектот задолжен за одржување
			Број за идентификација на претходниот Сертификат за сигурност:
Важност од:		до:	

4. Законодавство кое е во сила**5. Дополнителни информации**

Дата

 Референтен
 број

М.П.

 Управа за сигурност во железничкиот систем,
 Директор



СЕРТИФИКАТ ЗА СИГУРНОСТ- ДЕЛ Б

СО КОЈ СЕ ПОТВРДУВА прифаќање на прописите за исполнување на специфичните услови потребни за сигурносно возење на соодветна мрежа

МК Број за идентификација:

[illegible]

1.Правно лице кое врши превоз за сопствени потреби

Назив на правното лице:	Скратен назив:
Регистарски број:	Даночен број:

2. Организација која го издава Сертификатот за сигурност

2. Организација која је издава Сертификat за Сп. урбисе:

Организација: _____

Земља: _____

3. Информации за Сертификатот за сигурност

3. Информации за сертификатот за сигурност		
Видна сертификат	- нов сертификат	☐
	-обновен сертификат	☐
	- ажуриран/ изменет сертификат	☐
		Број за идентификација на претходниот Сертификат за сигурност:
Важност од:		до:

4. Сертификат за сигурност – Дел А (за прифаќање на Системот за сигурносно управување)

Идентификационен Број:

5. Специфични услови и обврски

5. Специфични услови и боврски

6. Законодавство кое е во сила

6. Законодавство кое е во сила

Data

M.П.

Управа за сигурност во железничкиот систем
Директор,

Референтен
број _____

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

Прилог 4

РЕГИСТЕР за издадени Сертификати за сигурност Дел А и/или Дел Б на железнички превозник

[illegible]

1741.

Врз основа на член 22 став (8) од Законот за железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/10, 23/11, 80/12, 155/12, 163/13, 42/14, 130/14, 152/15, 31/16, 178/16 и 64/18), министерот за транспорт и врски донесе,

П РАВИЛНИК**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО И УПАТСТВОТО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА СИГУРНОСТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА СИГУРНОСТ, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ИЗДАДЕНИ ОДОБРЕНИЈА ЗА СИГУРНОСТ****Член 1**

Во Правилникот за формата и содржината на барањето и упатството за пополнување на барањето за издавање на одобрението за сигурност за управување со железничка инфраструктура, формата и содржината на образецот на одобрението за сигурност, како и формата и содржината на регистарот на издадени одобренија за сигурност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 94/14) во членот 3 ставот (2) се брише.

Ставот (3) станува став (2).

Член 2

Во член 4 ставот (2) се брише.

Ставот (3) станува став (2).

Член 3

Во член 5 ставот (1) се менува и гласи:

„(1) Регистарот за издадени одобренија за сигурност-Дел А и одобренија за сигурност- Дел Б се води во електронска форма.“

Член 4

Прилозите 1, 2 и 3 се заменуваат со нови Прилози 1, 2 и 3, кои се сопствен дел на овој правилник.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-4791/1
28 мај 2019 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

Прилог 1

ЛОГО НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО

До

1.1. Орган за сигурност

1.2. Адреса:

Архивски број на Барателот:

Датум:

Архивски број на Управата:

Датум:

БАРАЊЕ

за издавање на Одобрение за сигурност - Дел А со кој се потврдува прифаќање на Системот за сигурносно управување на управител на инфраструктура и
Одобрение за сигурност- Дел Б со кој се потврдува прифаќање на прописите за исполнување на специфичните услови при проектирање и одржување на железничката инфраструктура како и организирање и регулирање на железничкиот сообраќај

2.1. Ова Барање е за Одобрение за сигурност - Дел А		☐
2.2. Ново одобрение	☐	2.4. ажурирано/изменето одобрение ☐
2.3. Обновено одобрение	☐	2.5. Број за идентификација на претходното Одобрение за сигурност - Дел А
Вид на услуга која ја дава Управителот на инфраструктура (тука се впишува која е основната дејност)		
2.6. Услугата да започне на:		
Управителот на инфраструктура кој поднесува Барање припаѓа на следните категории на претпријатие согласно проценетиот број на вработени:		
2.7. Микро претпријатие	☐	2.8. Средно претпријатие ☐
2.9. Мало претпријатие	☐	2.10. Големо претпријатие ☐
3.1. Ова Барање е за Одобрение за сигурност Дел Б		☐
Ново одобрение	☐	3.4. Ажурирано/ изменето одобрение ☐
3.3. Обновено одобрение	☐	3.5. Број за идентификација на претходното Одобрение за сигурност - Дел Б
Тип(ови) на Одобрение(ја) за сигурност кое/и се побарува/ат со кое се потврдува дека управителот на инфраструктура ги има прифатено прописите за исполнување на специфичните услови и обврски при проектирање и одржување на железничката инфраструктура како и организирање и регулирање на железничкиот сообраќај (селектирај една или повеќе)		

3.6. Долен строј	Проектирање	☐	3.9. Електро- енергетски остројки и уреди	Проект ирање	☐
	Одржување	☐		Одржув ање	☐
3.7. Горен строј	Проектирање	☐	3.10. Железнички Објекти (железнички станици, ранжирни станици, депоа , службени места и други градежни објекти и згарди),	Проект ирање	☐
	Одржување	☐		Одржув ање	☐
3.8. Сигнално- сигурносни системи и уреди	Проектирање	☐	3.11. Организирање на железничкиот сообраќај		☐
	Одржување	☐	3.12. Регулирање на железничкиот сообраќај		☐
3.13. Услугата да започне на:	_____				
Доколку Барателот поседува валидно Одобрение за сигурност - Дел А (со кое се прифаќа Системот за сигурносно управување) треба да ги приложат следните документи:					
3.14. Број за идентификација на Одобрението за сигурност - Дел А			_____		
3.15. Земјата која го издала Одобрението за сигурност - Дел А			_____		
Доколку Барателот поседува едно или повеќе валидно(и) Одобрение(ја) за сигурност - Дел Б треба да ги приложи следните документи:					
4.1. Број (еви) за идентификација на Одобрение(ја) за сигурност - Дел Б			_____		
Доколку Барателот поседува Дозвола за управување со железничка инфраструктура и поденесува Барање за Одобрение за сигурност Дел А и/или Одобрение(ја) за сигурност Дел Б, треба да ги приложи следните документи:					
4.2. Нотификационен Број на Дозволата:			_____		
4.3. Земјата која ја издала Дозволата:			_____		
Информации за Барателот					
5.2. Име на управителот на железничката инфраструктура:	_____		5.3. Скратен назив: _____		
5.4. Адреса:	_____				
5.5. Телефонски брј:	_____		5.6. Факс: _____		
5.7. E-mail адреса:	_____		5.8. Веб страна: _____		
5.9. Регистарски број:	_____		5.10. Даночен број: _____		
5.11. Други информации: _____ _____					

Овластено лице за контакт:	
6.1. Име и Презиме:	
6.2. Адреса:	
6.3. Телефонски број:	6.5. Факс:
6.4. E-mail адреса:	

Простор резервиран за овластеното лице
од Управата

(име и презиме со печатни букви)

(потпис)

Барател

(име и презиме со печатни букви)

(потпис)

ПРИЛОГ кон Барањето (Потребна документација која се приложува кон Барањето)			
Документација за		Дел А	
7.1. Резиме од прирачникот за Систем за сигурносно управување согласно член 9 и член 10 од Законот за сигурност во железничкиот систем			☐
7.2. Копија од Дозволата за управување со железничка инфраструктура (ако е применливо)		☐	7.3. Не е применливо ☐
Документација за		Дел Б	
8.1. Копија од Одобрението за сигурност - Дел А			☐
8.2. Копија од Дозволата за управување со железничка инфраструктура (ако е применливо)		☐	8.3. Не е применливо ☐
8.4. Копија од полисата за осигурување, приложена кон копијата од Дозволата за управување со железничка инфраструктура			☐
8.5. Листа на прописи и технички спецификации за интероперабилност (доколку ги има) со референца (врска) каде и како се вградени во Системот за сигурносно управување и документи од кои ќе се виде како истите се применуваат во работниот процес			☐
8.6. Листа на различни категории на персонал кој е или вработен или е под договор кај управителот на инфраструктурата, а кој го применува прописите кои се однесуваат за исполнување на специфичните услови и обврски при		проектирање на железничката инфраструктура и	☐
		одржување железничката инфраструктура	☐
8.7. Листа на различни категории на персонал кој е или вработен или е под договор кај управителот на инфраструктурата, а кои ги применува прописите кои се однесуваат за исполнување на специфичните услови и обврски при		организирање и	☐
		регулирање на железничкиот сообраќај	☐
8.8. Опис на работните процеси на персоналот согласно Системот за сигурносно управување, а согласно прописите кои важат во Република Северна Македонија, а кои ги применува персоналот при исполнување на специфичните услови или техничките спецификации за интероперабилност (доколку ги има) и каде е потребно да се даде референца (врска) со релевантните сертификати при		проектирање на железничката инфраструктура и	☐
		одржување железничката инфраструктура	☐
8.9. Опис на работните процеси на персоналот согласно Системот за сигурносно управување, а согласно прописите кои важат во Република Северна Македонија, а кои ги применува персоналот при исполнување на специфичните услови или техничките спецификации за интероперабилност (доколку ги има) и каде е потребно да се даде референца (врска) со релевантните сертификати при		организирање на железничкиот сообраќај и	☐
		регулирање на железничкиот сообраќај	☐
8.10. Друго (специфицирај)			

Овластеното лице од Управата,

(име и презиме со печатни букви)

(потпис)

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО**ВОВЕД**

Ова Барање го употребуваат управители на инфраструктура (Баратели) кои поднесуваат барање за издавање на Одобрение за сигурност Дел А и/или Дел Б согласно член 22 од Законот за железничкиот систем. Податоците во овој документ се однесуваат и се поврзани со членовите од Законот за железничкиот систем и Законот за сигурност во железничкиот систем, доколку поинаку не е кажано.

Управител на инфраструктура кој поднесува Барање за едно од Одобренијата за сигурност или за двете Одобренија за сигурност го коисти овој образец на Барање и го поднесува истото до Управата за сигурност на железничкиот систем. На Управата за сигурност во железничкиот систем и се овозможува да го започне процесот на резгледување на Барањето без одлагање, согласно одредбите од член 23 став (1) од Законот за железничкиот систем.

Сите полиња во Барањето треба да бидат пополнети, а побараната документација да биде доставена од страна на управителот на железничката инфраструктура во рок не подолг од 10 работни дена.

Одобрение за сигурност Дел А и Дел Б

Со овој документ му се овозможува на секој управител на инфраструктура да поднесе Барање, во исто време и за Одобрение за сигурност - Дел А и за Одобрение за сигурност - Дел Б или само за еден од нив употребувајќи го истиот образец на Барање. Исто така овој документ може да биде употребен за Барање за издавање на ново, обновено или ажурирано/изменето Одобрение за сигурност - Дел А и/или Одобрение за сигурност - Дел Б (согласно член 22 став 3 од Законот за железничкиот систем).

Барателот може да поднесе Барање само за издавање на ново Одобрение за сигурност - Дел А, а покасно со второ барање да се поднесе Барање за издавање на прво Одобрение за сигурност - Дел Б.

Доколку се поднесува Барање за Одобрение за сигурност - Дел Б, потребно е да се поседува валидено Одобрение за сигурност - Дел А.

Суштински измени на железничката инфраструктура, организирање и регулирање на железничкиот сообраќај

Согласно член 22 став 3 од Законот за железничкиот систем, Одобрението за сигурност може целосно или делумно да биде ажурирано кога се направени суштински измени на железничката инфраструктура, или се направени суштински измени во организирањето и/или регулирањето на железничкиот сообраќај или се направени измени во прописите за сигурност во железничкиот систем. Носителот на Одобрението за сигурност треба веднаш да ја информира Управата за сигурност во железничкиот систем за сите поголеми измени во условите на релевантниот дел на Одобрението за сигурност, односно важно е Управата за сигурност во железничкиот систем ова да го знае, а железничкиот превозник да ги дефинира суштинските измени и причините за нивната измена.

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

Во продолжение на Барањето се доставува Прилог кон Барањето, со цел да претставува потсетник на тоа кои документи мора да бидат доставени како Анекс кон секое Барање. Тоа ќе се користи како референтна листа, како за Барателот така и за Управата која го издава Одобрението за сигурност и за тоа треба да бидат приложени како Анекс на Барањето (секое поле мора да биде обележано во зависност од конкретниот случај).

За лесно пополнување, секое поле во Барањето има свој број. Во продолжение на ова Упатство следи и објаснување за негово пополнување. Лицето авторизирано за одобрување на поднесеното барање од Управата за сигурност во железничкиот систем треба да го потпише

документот во соодветниот простор. Името и презимето на авторизираното лице треба да биде читливо напишано со печатни букви и потпишано.

УПАТСТВО И ОБЈАСНУВАЊЕ ЗА УПОТРЕБА

1.1-1.2.	Име на институцијата до која се доставува Барањето е Управа за сигурност во железничкиот систем. Адресата на Управата за сигурност во железничкиот систем може да се најде преку web страната на Министерството за транспорт и врски (www.mtc.gov.mk), или на web страната на Управата за сигурност во железничкиот систем (ако е возможно) или на друг начин.
2.1.	Ова поле специфицира дали Барањето се поднесува за издавање на Одобрение за сигурност - Дел А. Во овој случај треба да бидат доставени дополнителни информации. Задолжително мора да опише видот на услугата/гите која/и се дава/ат.
2.2.	Барателот го обележува ова квадратче во следните случаи: А) ако поднесува барање по прв пат за Одобрение за сигурност - Дел А; Б) ако претходното Одобрение за сигурност, за ист вид услуга е одземен; В) во било кој друг случај кој не се однесува на полињата 2.3 и 2.4.
2.3	Одобрението за сигурност ќе биде обновено по поднесување на Барање од страна на управител на железничка инфраструктура во временски период не подолг од пет години (член 22 став 4 од Законот за железничкиот систем).
2.4	Во случај кога кога се направени суштински измени на железничката инфраструктура, организирањето и регулирањето на железничкиот сообраќај или се направени измени во прописите за сигурност во железничкиот систем, Одобрението за сигурност треба целосно или делумно да биде ажурирано и поради тоа е потребно да се побара ажурирање/изменување на Одобрението за сигурност. Носителот на Одобрението за сигурност треба веднаш и без одлагање да ја информира Управата за сигурност во железничкиот систем кога се направени сите поголеми суштински измени на условите на релевантниот дел од Одобрението за сигурност, и кога се воведува во работен процес нова категорија на персонал (член 22 став 3 од Законот за железничкиот систем)
2.5	Доколку е можно треба да се специфицира Бојот за идентификација од претходното Одобрение за сигурност - Дел А, кој е во врска со Барањето кое се поднесува до Управата за сигурност во железничкиот систем со адреса како што е посочено во полето 1.1 и 1.2.
2.6	Во ова поле треба да се назначи датумот од кога управителот на железничката инфраструктура планира да започне со обавување давање на услугата/ите или во случај кога Одобрението за сигурност се обнова или ажурира/изменува, односно датумот кога Одобрението за сигурност се планира да биде во важност.
2.7	Доколку бројот на вработениот персонал вклучен во давањето на услугата/ите кај управителот на железничката инфраструктура е помеѓу 0 и 9 вработени лица (тука се вклучени и вработените под договор), во тој случај се одбира опцијата „микро претпријатие“. Само една опција треба да биде обележана од останатите кои се дадени како алтернатива (2.7, 2.8, 2.9, 2.10).
2.8	Доколку бројот на вработениот персонал вклучен во давањето на услугата/ите кај управителот на железничката инфраструктура е помеѓу 10 и 49 вработени лица (тука се вклучени и вработените под договор), во тој случај се одбира опцијата „мало претпријатие“. Само една опција треба да биде обележана од останатите кои се дадени како алтернатива (2.7, 2.8, 2.9, 2.10).
2.9	Доколку бројот на вработениот персонал вклучен во давањето на услугата/ите кај управителот на железничката инфраструктура е помеѓу 50 и 249 вработени лица (тука се вклучени и вработените под договор), во тој случај се одбира опцијата „средно претпријатие“. Само една опција треба да биде обележана од останатите кои се дадени како алтернатива (2.7, 2.8, 2.9, 2.10).
2.10	Доколку бројот на вработениот персонал вклучен во давањето на услугата/ите кај управителот на железничката инфраструктура е помеѓу 250 и повеќе вработени лица (тука се вклучени и вработените под договор), во тој случај се одбира опцијата „големо претпријатие“. Само една опција треба да биде

	обележана од останатите кои се дадени како алтернатива (2.16, 2.17, 2.18, 2.19).
3.1	Ова поле специфицира дали Барањето се поднесува за издавање на Одобрение за сигурност Дел Б. Во овој случај треба да бидат доставени дополнителни информации. Задолжително мора да се назначи/ат типот(овите) на Одобрение(ја) за сигурност кое/и се побарува/ат и со кое се потврдува дека управителот на инфраструктура ги има прифатено прописите за исполнување на специфичните услови при проектирање и одржување на железничката инфраструктура како и при организирање и регулирање на железничкиот сообраќај, обележувајќи го соодветното квадратче.
3.2	Барателот го обележува ова квадратче во следните случаи: А) ако поднесува барање за прво или следно ново Одобрение за сигурност Дел Б; Б) ако претходното Одобрение за сигурност, за ист вид на услуга е претходно одземено; Ц) во било кој друг случај кој не се однесува на полињата 3.3 и 3.4.
3.3	Одобрението за сигурност ќе биде обновено по поднесување на Барање од страна на управител на железничка инфраструктура во временски период не подолг од пет години (член 22 став 3 од Законот за железничкиот систем).
3.4	Во случај кога кога се направени суштински измени на железничката инфраструктура, организирањето и регулирањето на железничкиот сообраќај или се направени измени во прописите за сигурност во железничкиот систем, Одобрението за сигурност треба целосно или делумно да биде ажурирано и поради тоа е потребно да се побара ажурирање/изменување на Одобрението за сигурност. Носителот на Одобрението за сигурност треба веднаш и без одлагање да ја информира Управата за сигурност во железничкиот систем кога се направени сите поголеми суштински измени на условите на релевантниот дел од Одобрението за сигурност, и кога се воведува во работен процес нова категорија на персонал (член 22 став 3 од Законот за железничкиот систем).
3.5	Доколку е можно треба да се специфицира Бројот за идентификација од претходното Одобрение за сигурност - Дел Б, кое е во врска со Барањето кое се поднесува до Управата за сигурност во железничкиот систем со адреса како што е наведено во полето 1.1 и 1.2.
3.6- 3.12	Во полињата се назначува за кој/и тип/ови на Одобрение за сигурност, Барателот поднесува Барање, обележувајќи го соодветното квадратче.
3.13	Во ова поле треба да се назначи датумот од кога управителот на железничката инфраструктура планира да започне со обавување давање на услугата/ите или во случај кога Одобрението за сигурност се обнова или ажурира/изменува, датумот кога Одобрението се планира да биде во важност.
3.14	Доколку Барателот поднесува Барање за ново, обновено или ажурирано/изменето Одобрение за сигурност Дел Б, а поседува валидно Одобрение за сигурност - Дел А, потребно е да го впише Бројот за идентификација на валидното Одобрение за сигурност - Дел А. Дадената информација не го ослободува барателот да достави и копија од Одобрението за сигурност - Дел А заедно со Барањето (8.1). Доколку Бројот за идентификација сеуште не е воведен, пишете во полето „НЕ Е ПРИМЕНЛИВО“
3.15	Тука треба да специфицира од која Земја е издадено Одобрението за сигурност Дел А (да се впише од која Земја, органот/или институцијата го издал сертификатот). Дадената информација не го ослободува Барателот да достави и копија од Сертификатот за сигурност Дел А заедно со Барањето (8.1).
4.1	Оваа информација се дава само во случај кога Бартелот поседува едено или повеќе валидно/и Одобрение/ја за сигурност Дел Б. Бројот/Броевите за идентификација за веќе издаденото/ните Одобрение/ја за сигурност - Дел Б треба да биде/бидат специфицирани поодделно, оделувајќи ги едните од другите со „/“. Барателот не е потребно да достави копија(и) од Одобрение/ја за сигурност - Дел Б заедно со Барањето.
4.2	Оваа информација се дава само во случај кога Бартелот поднесува Барање или за Дел А и/или Дел Б, а во случај кога управителот на железничката инфраструктура поседува валидна Дозвола за управување со железничката

	инфраструктура (Закон за железничкиот систем). Дадената информација не го ослободува барателот да достави и копија од валидната Дозвола за управување со железничката инфраструктура заедно со Барањето (7.2 и 8.2). ЗАБЕЛЕШКА: Управителот на железничката инфраструктура како што е дефинирано во Законот за железничкиот систем мора да поседува Дозвола за управување со железничката инфраструктура.
4.3	Тука треба да специфицира од која Земја е издадена Дозволата за управување со железничката инфраструктура (да се впише од која Земја, органот/или институцијата ја издала Дозволата). Дадената информација не го ослободува Барателот да достави и копија од Дозволата за управување со железничката инфраструктура заедно со Барањето (7.2 и 8.2).
5.2-5.8	Секој Барател доставува потребни информации со цел да се овозможи Управата за сигурност во железничкиот систем да го контактира управителот на железничката инфраструктура (телефонски број треба да биде оставен од овластено лице, телефонскиот и факс бројот треба да го вклучуваат и повикувачкиот број на државата, градот, електронската адреса треба да биде генералната електронска адреса на управителот на железничката инфраструктура). Контакт информациите на управителот на железничката инфраструктура треба се од општ карактер, а информации за лицата се впишуваат во полињата 6.1 до 6.5. Веб страната не е задолжителна (5.8).
5.9-5.10	Доколку, за управителот на железничката инфраструктура постојат неколку регистарски броја, дадена е можност да се впишат двата: регистарскиот број (5.9) и даночниот број (5.10).
5.11	Доколку е потребно може да се даде информација која е поинаква од онаа која е јасно побарана.
6.1-6.5	За време на разгледување на Барањето за добивање на Одобрението за сигурност, овластеното лице од управителот на железничката инфраструктура е во контакт со лице од Управата за сигурност во железничкиот систем. Овластеното лице од управителот на железничката инфраструктура дава поддршка, помош, информации, дообјаснувања, кога се потребни. Телефонскиот и факс бројот треба да го вклучат и повикувачкиот број за државата, градот. Веб страната не е задолжителна.
7.1	Овој документ се доставува, доколку се поднесува Барање за Одобрение за сигурност Дел А (ново, обновено, ажурирано/дополнето). Резиме од прирачникот за Системот за сигурносно управување се доставува како документ за проверка, при тоа се посочуваат главните елементи од Системот за сигурносно управување на управителот на железничката инфраструктура. Задолжително мора да се прикажат во детали сите информации и да се достават дополнителни придружни информации и докази за различни процеси или стандарди/правила на компанијата која ги приемнува (или во фаза на имплементација) поврзани со одредбите кажани во член 9 и 10 од Законот за сигурност во железничкиот систем.
7.2	Управителот на железничката инфраструктура, како што е дефинирано во Законот за железнички систем, мора да биде лиценциран, односно управителот на железничката инфраструктура мора да поседува Дозвола за управување со железничка инфраструктура. Ако тоа не е можно се одбира опцијата „ НЕ Е ПРИМЕНЛИВО “ (7.3 и/или 8.3)
7.3	Се однесува како за 7.2
8.1	Ако се поднесува Барање само за Одобрение за сигурност - Дел Б (за ново, обновено или ажурирано/изменето Одобрение), но не и за Одобрение за сигурност Дел А, тогаш се доставува копија од валидно Одобрение за сигурност - Дел А.
8.2	Исто како за 7.2 (види погоре)
8.3	Исто како за 7.3 (види погоре)
8.4	Согласно член 21 став (3) точка 6 од Законот за железничкиот систем, управителот на железничката инфраструктура треба да биде адекватно осигуран или да поседува договор (еквивалент на осигурување) (на пример финансиски да гарантира) со кој ќе докаже дека може да ја надомести штетата во случај на

	несреќа. Како доказ дека управителот на железничката инфраструктура има направено осигурување, доставува копија од поисата за осигурување или финансиска гаранција со која ќе докаже дека ќе докаже дека ќе ја надомести штетата во случај на несреќа и истата се приложува како Анекс на Дозволата за управување со железничката инфраструктура и се доставуваат заедно со Барањето.
8.5	Барателот доставува листа на сигурносни правила кои важат во Република Северна Македонија, а кои се применуваат за проектирање и одржување на железничката инфраструктура како и за организирање и регулирање на железничкиот сообраќај, како и докуметација за техничките спецификации за интероперабилност или за дел од нив, зависи од тоа каде е применливо и доколку ги има. Задолжително треба да се даде јасна референца (врска) за работните процесите кои се извршуваат со одредбите кажани во техничките спецификации за интероперабилност или сигурносни правила кои се на сила. Со цел да се избегне дуплирање на работата и да се намали обемот на информации, се доставува само резиме од докуметацијата која се однесува на елементите техничките спецификации за интероперабилност или сигурносни правила.
8.6	Барателот доставува целосен список на различни КАТЕГОРИИ НА ПЕРСОНАЛ вработен или ангажиран под договор кај управителот на железничката инфраструктура, за услугите кои планира да ги врши со бараното Одобрение за сигурност. Листата на КАТЕГОРИИ НА ПЕРСОНАЛ треба да е во согласност со законите и правила кои се применуваат за сите категории.
8.7	Исто како за 8.6 (види погоре).
8.8	Барателот доставува опис или доказ за оние работни процеси на персоналот кажани во Системот за сигурносно управување, поткрепен со соодветна докуметација, согласно прописите кои ги применува персоналот при исполнување на специфичните услови и обврски или техничките спецификации за интероперабилност и каде е потребно да се даде референца (врска) со релевантните сертификати.
8.9	Исто како за 8.8 (види погоре).
8.10	Се остава слободен простор за да се специфицира друга докуметација која се доставува со Барањето. Треба да се идентификува бројот и видот, заедно со краток опис за содржината на документот.



Прилог 2

ОДОБРЕНИЕ ЗА СИГУРНОСТ – ДЕЛ А
СО КОЈ СЕ ПОТВРДУВА на управител на железничка инфраструктура дека е прифатен
Системот за сигурносно управување

МК Број за идентификација:

1. Управител на железничка инфраструктура

Назив на управителот на железничка инфраструктура:	Скратен назив:
Регистарски број:	Даночен број:

2. Организација која го издава Одобрението за сигурност

Организација:
Земја:

3. Информации за Одобрението за сигурност

Вид на одобрение	- ново одобрение	☐	Број за идентификација на претходното Одобрение за сигурност : _____
	- обновено одобрение	☐	
	- ажурирано/ изменето одобрение	☐	
Важност од:		до:	
Вид(ови) на услуга(и):			
Големина на претпријатието на управителот на железничката инфраструктура:			

4. Законодавство кое е во сила**5. Дополнителни информации**

Дата

 Референтен
број _____

М.П.

 Управа за сигурност во железничкиот систем
Директор, _____



ОДОБРЕНИЕ ЗА СИГУРНОСТ - ДЕЛ Б

СО КОИ СЕ ПОТВРДУВА дека управител на железничка инфраструктура ги има прифатено прописите за исполнување на специфичните услови припроектирање и одржување на железничката инфраструктура како и организирање и регулирање на железничкиот сообраќај

МК Број за идентификација:

1. Управител на железничка инфраструктура

Назив на управителот на железничка инфраструктура:	Скратен назив:
Регистарски број:	Даночен број:

2. Организација која го издава Одобрението за сигурност

Организација:
Земја:

3. Информации за Одобрението за сигурност

Вид на одобрение	- ново одобрение		☐	Број за идентификација на претходното Одобрение за сигурност: _____		
	- обновено одобрение		☐			
	- ажурирано/ изменето одобрение		☐			
Тип на одобрение	долен строј	Проектирање	☐	електро-енергетски постројки и уреди	Проектирање	☐
		Одржување	☐		Одржување	☐
	горен строј	Проектирање	☐	железнички објекти	Проектирање	☐
		Одржување	☐		Одржување	☐
	сигнално-сигурносни системи и уреди	Проектирање	☐	организирање на железничкиот сообраќај		☐
		Одржување	☐	регулирање на железничкиот сообраќај		☐
Важност од:				до:		

4. Одобрение за сигурност Дел А (за прифаќање на Системот за сигурносно управување)

Идентификационен Број:

5. Специфични услови и обврски

6. Законодавство кое е во сила

Дата

Управа за сигурност во железничкиот систем
Директор,Референтен
број

М.П.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

1742.

Врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), Комисијата за заштита на конкуренцијата постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од страна на Чимкомплес С.А. Борзести (Chimcomplex S.A. Borzești), акционерско друштво со регистрирано седиште на Улица Индустирилор 3, Онешти, Бакау Округ, Романија (3 Industriilor Street, Onești, Bacău county, Romania), преку Јасмина Илиева Јовановиќ, адвокат од Адвокатско друштво Дебарлиев Дамески и Келешоска од Скопје, на седница одржана на ден 11.02.2019 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата со која друштвото Чимкомплес С.А. Борзести (Chimcomplex S.A. Borzești), акционерско друштво со регистрирано седиште на Улица Индустирилор 3, Онешти, Бакау Округ, Романија (3 Industriilor Street, Onești, Bacău county, Romania) врз основа на Договорот за продажба на средства од 17-ти октомври 2017 година ќе стекне контрола над на Пакети на средства 1-5 и делумно Пакет на средства 7 кои припаѓаат на Олтчим СА (Oltchim S.A.), акционерско друштво, кое моментално е во стечај, со регистрирано седиште на Улица Узинеи, Рамнику-Валчеа, Валчеа Округ, Романија (1 Uzinei Street, Râmnicu-Vâlcea, Vâlcea county, Romania), не потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,00 ден. и за решението во износ од 5.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Уп. бр. 08-4

11 февруари 2019 година

Скопје

Претседател,

д-р Владимир Наумовски, с.р.

1743.

Врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), Комисијата за заштита на конкуренцијата постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од страна на друштвото Аисле Дач ТопКо Б.В. (Aisle Dutch TopCo B.V.) со седиште на Херикербергвег 238, Луна Арена (1101 ЦМ) (Herikerbergweg 238, Luna ArenA (1101 CM)) Амстердам, Холандија преку адвокат Татјана Поповски Булоски од Адвокатско друштво Поленак од Скопје, на седница одржана на ден 26.03.2019 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата со која друштвото Аисле Дач ТопКо Б.В. (Aisle Dutch TopCo B.V.) со седиште на Херикербергвег 238, Луна Арена (1101 ЦМ) (Herikerbergweg 238, Luna ArenA (1101 CM)) Амстердам, Холандија ќе стекне контрола над Агролагуна д.д. (Agrolaguna d.d.) со седиште на Матије Влашица 34, Пореч, (Matije Vlašića 34, Poreč), Република Хрватска не потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,00 ден. и за решението во износ од 5.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Уп. бр. 08-24

26 март 2019 година

Скопје

Претседател,

д-р Владимир Наумовски, с.р.

1744.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од МЕТ Ренеуаблес АГ со регистрирано седиште на Баарерстрасе 141, 6300 Зуг, Швајцарија и О Зоне ад со регистрирано седиште на Марсала Бирјузова 3-5, Белград, Србија преку адвокат Надица Бадева-Кортосева на седницата одржана на ден 27.11.2018 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата со која МЕТ Ренеуаблес АГ со регистрирано седиште на Баарерстрасе 141, 6300 Зуг, Швајцарија и О Зоне а.д со регистрирано седиште на Марсала Бирјузова 3-5, Белград, Србија, ќе стекнат зедничка контрола над друштвото НИС Енерговинд д.о.о. Србија со регистрирано седиште на бул. Миријевски 5, Белград, Србија, по пат на купопродажба на удели, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп. бр. 08-79

27 ноември 2018 година

Скопје

Претседател,

д-р Владимир Наумовски, с.р.

1745.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Либерти Стил Ист Јуруп (Бидко) Лимитед со регистрирано седиште на 7 Хертфорд Стрит, Лондон, Обединето Карлство, ВБИЈ 7РХ, доставено преку Љупка Новеска Андонова, адвокат од Скопје на седницата одржана на ден 27.11.2018 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата со која Либерти Стил Ист Јуруп (Бидко) Лимитед со регистрирано седиште на 7 Хертфорд Стрит, Лондон, Обединето Карлство, ВБИЈ 7РХ ќе стекне самостојна контрола над одредени деловни потфати и средства кои се продаваат

од страна на АрцелорМиттал Холдингс АГ со регистрирано седиште на Алпенштрасе 15, 6304 Цуг, Швајцарија, а кои се состојат од следните деловни потфати/средства:

а) Галац/Скопје ХолдКо (Galati/Skopje HoldCo), кое го поседува Галац деловниот потфат, интегрирана фабрика за челик во Романија и производител на топовалан и ладно-валан јаглороден челик, поцинкуван и пресвечен челик со органски материи, кварто-плочи од челик и цевчести/тубуларни производи од челик, со дополнителен капацитет за поцинкување и пресвечување со органски материи кои се обезбедуваат во фабриката Скопје во Република Македонија;

б) Паломе С.р.л. (Paloma S.r.l.), кое го поседува Пјомбино деловниот потфат, производител на ладно-валан јаглороден челик, и поцинкуван и пресвечен челик со органски материи, лоциран во Италија;

в) АрцелорМиттал Острава а.с. (ArcelorMittal Ostrava a.s.), кое го поседува Острава фабриката за производство на челик во Чешката Република, која произведува рамни јаглородни производи (особено топовалан јаглороден челик), долги јаглородни производи (вклучувајќи жичени прачки, меркантилни стапови и други), и цевчести/тубуларни производи од челик; и

г) четири центри за услуги поврзани со челик во Арборе, Риети, Кватро Инфериоре и Графињана, Италија, од АрцелорМиттал ЦЛИН Дистрибуционе Италија С.Р.Л (ArcelorMittal CLN Distribuzione Italia S.r.l.), согласно посебен договор, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп. бр. 08-80

27 ноември 2018 година

Скопје

Претседател,

д-р Владимир Наумовски, с.р.

1746.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Даимлер АГ со седиште на Мерцедесштрассе 137, 70327 Штутгарт, Германија и Фолксваген Фајненшал Сервисес АГ, со седиште на Гифхорнер штрассе 57 38112 Брауншвајг, Германија, доставено преку полномошник Андреа Лазаревска, адвокат од Скопје на седницата одржана на ден 5.12.2018 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата со која Даимлер АГ со седиште на Мерцедесштрассе 137, 70327 Штутгарт, Германија преку неговата подружница Леони ФС ДВБ ГмбХ со седиште на Еплештрассе 225, Д-70567 Штутгарт, Германија и Фолксваген АГ со седиште на Берлинер Ринг 2, 38440 Волфсбург, Германија, преку неговата подружница Фолксваген Фајненшал Сервисес АГ, со седиште на Гифхорнер штрассе 57 38112 Брауншвајг, Германија ќе стекнат контрола над Мобилити Трејдер Холдинг ГмбХ, со седиште на Мулерштрассе 153, 13353, Берлин Германија преку стекнување на удели, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп. бр. 08-83

5 декември 2018 година
Скопје

Претседател,

д-р Владимир Наумовски, с.р.

1747.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Фрезинус Медикал Кејр АГ и Ко. КГаА (Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA) со седиште на ул. Елсе-Кронер бр. 1, 61352 Бад Хомбург, Германија и КР2 ГмбХ (KR² GmbH), со седиште на ул. Вилхелмсхофалее бр. 79-81, 47800 Крефелд, Германија, преку полномошник адвокат Андреа Лазаревска од Скопје, на седницата одржана на ден 19.12.2018 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата со која Фрезинус Медикал Кејр АГ и Ко. КГаА (Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA) со седиште на ул. Елсе-Кронер бр.1, 61352 Бад Хомбург, Германија преку својата подружница Фрезинус Медикал Кејр Бетајлигунгсгезелшафт мбХ (Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft mbH,) со седиште во Бад Хомбург в.д. Х, Германија и КР2 ГмбХ (KR² GmbH), со седиште на ул. „Вилхелмсхофалее“ бр. 79-81, 47800 Крефелд, Германија, ќе стекнат заедничка контрола над Д.Мед Консалтинг ГмбХ (D.Med Consulting GmbH), со седиште на ул. „Бернхард-Нохт“ бр. 99, 20359 Хамбург, Германија, преку купопродажба на удели, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп. бр. 08-85

19 декември 2018 година
Скопје

Претседател,

д-р Владимир Нумовски, с.р.

1748.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од друштвото А1 Телеком Австрија АГ (A1 Telekom Austria AG) со регистрирано седиште на Lassallestrasse бр.9, 1020 Виена, Австрија преку адвокат Татјана Поповски Булоски од Адвокатско друштво Поленак од Скопје, на седницата одржана на ден 19.12.2018 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата со која А1 Телеком Австрија АГ (A1 Telekom Austria AG) со регистрирано седиште на Lassallestrasse бр.9, 1020 Виена ќе стекне непосредна единствена контрола врз значителен дел од имотот на друштвото Јунифај ГмбХ (Unify GmbH), со регистрирано седиште на Siemensstraße бр.9, 1210 Виена, Австрија преку стекнување на значителен дел од имотот на друштвото Јунифај ГмбХ (Unify GmbH), имено околу 3.600 договори со корисници, поврзана опрема за приватни телефонски центри како и листи на клиенти, врз основа на договор за купопродажба, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп. бр. 08-87

19 декември 2018 година
Скопје

Претседател,

д-р Владимир Наумовски, с.р.

1749.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 10 и член 15 од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија“, бр. 145/2010), а постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на државна помош согласно Програмата за развој на туризмот за 2019 година поднесено од страна на Министерството за економија бр. 13-1416/1 од 01.03.2019 година, на седницата одржана на 05.03.2019 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Мерката содржана во дел II точка 1 од Програмата за развој на туризмот за 2019 година под наслов Меѓународна и билатерална соработка во туризмот во износ од 2.500.000 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

2. Мерката содржана во дел II точка 2 од Програмата за развој на туризмот за 2019 година под наслов Едукација и тренинг обуки во туризмот и угостителството во вкупен износ од 1.000.000 денари претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) и истата не претставува државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) („Службен весник на Република Македонија“, бр. 141/2011).

3. Мерката содржана во дел II точка 3 од Програмата за развој на туризмот за 2019 година под наслов ЕКО АКЦИЈА и Кампања за чистење на отпадот кои водат до туристичките центри низ државата во вкупен износ од 1.500.000 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

4. Мерката содржана во дел II точка 4 од Програмата за развој на туризмот за 2019 година под наслов Организирање на Меѓународна конференција за туризам во вкупен износ од 2.000.000 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

5. Мерката содржана во дел II точка 5 од Програмата за развој на туризмот за 2019 година под наслов Субвенции за разни туристички проекти, манифестации и форуми во вкупен износ од 4.500.000 денари претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) и истата не претставува државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) („Службен весник на Република Македонија“, бр. 141/2011).

6. Мерката содржана во дел II точка 6 од Програмата за развој на туризмот за 2019 година под наслов Изготвување на студии за вински и спа туризам во Република Македонија како туристичка атракција во вкупен износ од 1.000.000 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

7. Мерката содржана во дел II точка 7 од Програмата за развој на туризмот за 2019 година под наслов Постапување на унифицирана локална туристичка сигнализација низ целата држава во купен износ од 2.500.000 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

8. Мерката содржана во дел II точка 8 од Програмата за развој на туризмот за 2019 година под наслов Субвенции за туристички цели на селски домаќинства во вкупен износ од 2.500.000 денари претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) и истата не претставува државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) („Службен весник на Република Македонија“, бр. 141/2011).

9. Мерката содржана во дел II точка 9 од Програмата за развој на туризмот за 2019 година под наслов Финансиска поддршка за бизнис идеи за туризам креирани од студенти на факултетите за туризам во вкупен износ од 500.000 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

10. Мерката содржана во дел II точка 10 од Програмата за развој на туризмот за 2019 година под наслов Субвенционирање на десет општини за изработка на локални стратегии за развој на туризмот во вкупен износ од 3.000.000 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

11. Мерката содржана во дел II точка 11 од Програмата за развој на туризмот за 2019 година под наслов Изработка на Студија за неискористени објекти кои се атрактивни за странски инвеститори во вкупен износ од 500.000 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

12. Мерката содржана во дел II точка 12 од Програмата за развој на туризмот за 2019 година под наслов Кампања за безбедно патување во вкупен износ од 1.000.000 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

13. Мерката содржана во дел II точка 13 од Програмата за развој на туризмот за 2019 година под наслов Одбележување на Светскиот ден на туризмот со доделување на признанија за најуспешните од областа на туризмот во вкупен износ од 500.000 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

14. Мерката содржана во дел II точка 14 од Програмата за развој на туризмот за 2019 година под наслов Подготовка на 3 подстратегии за туризам Рурален/Културен/Активен во вкупен износ од 1.500.000 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

15. Мерката содржана во дел II точка 15 од Програмата за развој на туризмот за 2019 година под наслов Подготовка на вински водич за Македонија во вкупен износ од 500.000 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

16. Мерката содржана во дел II точка 16 од Програмата за развој на туризмот за 2019 година под наслов Поддршка на проекти во делот на иновации и дигитализација во областа на туризмот во вкупен износ од 1.000.000 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

17. Мерката содржана во дел II точка 17 од Програмата за развој на туризмот за 2019 година под наслов Промоција на системот за мобилна апликација “Visit Macedonia” во вкупен износ од 500.000 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

18. Мерката содржана во дел II точка 18 од Програмата за развој на туризмот за 2019 година под наслов Подготовка на „БРЕНД СТРАТЕГИЈА“ за туризам во вкупен износ од 4.000.000 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

19. Мерката содржана во дел II точка 19 од Програмата за развој на туризмот за 2019 година под наслов Анкети за туристичка понуда во Република Македонија во вкупен износ од 2.000.000 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

20. Мерката содржана во дел II точка 20 од Програмата за развој на туризмот за 2019 година под наслов Печатење на промотивни материјали од областа на туризмот во вкупен износ од 1.500.000 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

21. Мерката содржана во дел II точка 21 од Програмата за развој на туризмот за 2019 година под наслов Поддршка на активен туризам во вкупен износ од 2.000.000 денари при што Министерството за економија преку објавување на јавен повик ќе субвенционира 50% од трошоците за опрема и алатки но не повеќе од 100.000 денари за една апликација кон Здруженијата регистрирани за развој на ваков вид на туризам не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп. бр. 10-17
5 март 2019 година
Скопје

Претседател,
д-р Владимир Нумовски, с.р.

1750.

Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 145/2010), Комисијата за заштита на конкуренцијата постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош и Известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош бр. 10-39 од 13.03.2019 година поднесено од страна на Владата на Република Северна Македонија како давател на државна помош, застапувана од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, преку директорот Александар Младеновски за доделување на планирана регионална помош на друштвото за производство, трговија и услуги БАЛКАНЛАР ПЛАСТИК ПРОИЗВОДСТВО ДОО увоз-извоз Скопје, на седницата одржана на 26.03.2019 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на помош и Известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош бр. 10-39 од 13.03.2019 година поднесено од страна на Владата на Република Северна Македонија, како давател на државна помош, застапувана од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, преку директорот Александар Младеновски за доделување на планирана регионална помош на друштвото за производство, трговија и услуги БАЛКАНЛАР ПЛАСТИК ПРОИЗВОДСТВО ДОО увоз-извоз Скопје со седиште на адреса ул. Технолошки индустриска развојна зона Бунарџик бр. 1 Бунарџик Илинден, како корисник на државната помош, утврди дека мерките:

1. Ослободување од плаќање на данок на добивка за период до 10 години;
2. Ослободување од плаќање на персонален данок на доход по основ на исплатени плати на вработените за период до 10 години;
3. Ослободување од плаќање на данок на додадена вредност на увозот на добра во ТИРЗ, под услов доброта да не се пуштени во слободен промет, односно да не се наменети за крајна потрошувачка;
4. Царински ослободувања и олеснувања;
5. Ослободување од плаќање на надоместокот за уредување на градежно земјиште и
6. Изземање од обврската за поднесување на гаранција како инструмент за обезбедување на царинскиот долг кој настанал или може да настане по утврдувањето на царински дозволените активности или употреба на доброта за време на вршењето на дејност во зоната претставуваат доделување на државна помош преку шема на помош предвидена во Законот за технолошко - индустриски развојни зони за чие доделување не е потребно дополнително одобрување од страна на Комисијата за заштита на конкуренцијата, со оглед на фактот дека со Одлука бр. 10-413/2 од 4.11.2008 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата го одобрила Законот за технолошки - индустриски развојни зони како шема на помош за доделување на државна помош на корисниците на технолошко - индустриските развојни зони основани од Владата на Република Северна Македонија.

Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на помош и Известувањето за дополнителните информации за формата за известување за регионална помош бр. 10-39 од 13.3.2019 година, поднесено во име на Владата на Република Северна Македонија, застапувана од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони преку директорот Александар Младеновски за доделување на планирана регионална помош на друштвото за производство, трговија и услуги БАЛКАНЛАР ПЛАСТИК ПРОИЗВОДСТВО ДОО увоз-извоз Скопје со седиште на адреса ул. Технолошки индустриска развојна зона Бунарџик бр. 1 Бунарџик Илинден, како корисник на државната помош, утврди дека мерката:

- Помош во висина до 10% од потрошениот износ на оправдани инвестициски трошоци за набавка на нови машини и/или за изградба на зграда во зоната направени до датумот на завршувањето до 31.12.2021, но не повеќе од 1.000.000 евра (еден милион евра) во денарска противвредност претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Ваквата мерка наменета за реализација на инвестицискиот проект за производство на пластична амбалажа представува регионална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 11 од Законот за контрола на државната помош при што доделувањето на истата е дозволено. Кумулативната регионална државна помош ќе биде ограничена на износ не повисок од 50% од износот на реално инвестираните оправдани инвестициски трошоци реализирани до Датумот на завршување

Уп. бр. 10-39
26 март 2019 година
Скопје

Претседател,
д-р **Владимир Наумовски**, с.р.

1751.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/14 и 53/16) и член 124 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/15) постапувајќи по предлогот за огласување на решение за ништовно доставен од Дирекција за технолошки индустриски развојни зони, на седница одржана на ден 19.12.2018 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Предлогот Уп.бр.10-89 од 5.12.2018 година (бр. 13-1577/1 од 4.12.2018 година) на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за огласување за ништовно на Решението на Комисијата за заштита на конкуренцијата Уп.бр.10-17 од 3.3.2016 година, се прифаќа.
2. Решението на Комисијата за заштита на конкуренцијата Уп. бр. 10-17 од 3.3.2016 година, се огласува за ништовно бидејќи неговото извршување воопшто не е можно.

Уп. бр. 10-89
19 декември 2018 година
Скопје

Претседател,
д-р **Владимир Нумовски**, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2019123